


ДРЖАВЕН ЗАВОД ЗА ИНДУСТРИСКА СОПСТВЕНОСТ



ГЛАСНИК


Скопје
год. **20** - бр. 5
октомври 2013

Република Македонија

ДРЖАВЕН ЗАВОД ЗА ИНДУСТРИСКА СОПСТВЕНОСТ

UDK 347.77

ISSN 1857-6240



ГЛАСНИК

Патенти

Индустриски дизајн

Трговски марки

Ознаки на потеклото на производите

Лиценци

Застапување

Скопје

год. **20** - бр. 5

октомври **2013**

КОДОВИ НА ДРЖАВИТЕ СПОРЕД СТАНДАРДИТЕ НА WIPO

AD - Андора	EE - Естонија	LB - Либан	SA - Саудиска Арабија
AE - Здружените Арапски Емирати	EG - Египет	LC - Света Луција	SB - Соломонски Острови
AF - Авганистан	EH - Западна Сахара	LI - Лихтенштајн	SC - Сејшелски Острови
AG - Антика и Бардуба	ER - Еритреја	LK - Шри Ланка	SD - Судан
AI - Антигуа	ES - Шпанија	LR - Либерија	SE - Шведска
AL - Албанија	ET - Етиопија	LS - Лесото	SG - Сингапур
AM - Ерменија	FI - Финска	LT - Литванија	SH - Света Елена
AN - Холандски Антили	FJ - Фиџи	LU - Луксенбург	SI - Словенија
AO - Ангола	FK - Фокландски Острови	LV - Латвија	SK - Словачка
AR - Аргентина	FO - Овчи Острови	LY - Либија	SL - Сiera Леоне
AT - Австрија	FR - Франција	MA - Мароко	SM - Сан Марино
AU - Австралија	GA - Габон	MC - Монако	SN - Сенегал
AW - Аруба	GB - Велика Британија	MD - Молдавија	SO - Сомалија
AZ - Азејберџан	GD - Гранада	ME - Црна Гора	SR - Суринам
BA - Босна и Херцеговина	GE - Грузија	MG - Мадагаскар	ST - Сао Томе и Принципе
BB - Барбадос	GH - Гана	MK - Македонија	SV - Салвадор
BD - Бангладеш	GI - Гибралтар	ML - Мали	SY - Сирија
BE - Белгија	GL - Гренланд	MM - Бурма	SZ - Свазиленд
BF - Горна Волта	GM - Гамбија	MN - Монголија	TC - Турки
BG - Бугарија	GN - Гвинеа	MO - Макао	TD - Чад
BH - Бахреин	GQ - Екваторијална Гвинеа	MP - Северни Маријански Острови	TG - Того
BI - Бурунди	GR - Грција	MR - Мавританија	TH - Тајланд
BJ - Бенин	GS - Јужна Џорџија и Острови на Јужни Сендвич	MS - Монсерато	TJ - Таџикистан
BM - Бермуди	GT - Гватемала	MT - Малта	TM - Туркменија
BN - Брунеј Даресалам	GW - Гвинеа Бисао	MU - Маврициус	TN - Тунис
BO - Боливија	GY - Гвајана	MV - Малдиви	TO - Тонга
BR - Бразил	HK - Хонг Конг	MW - Малави	TP - Источни Тимор
BS - Бахами	HN - Хондурас	MX - Мексико	TR - Турција
BT - Бутан	HR - Хрватска	MY - Малезија	TT - Тринидад и Тобаго
BV - Островот на Буве	HT - Хаити	MZ - Мозамбик	TV - Тувалу
BW - Боцвана	HU - Унгарија	NA - Намибија	TW - Тајван
BY - Белорусија	ID - Индонезија	NE - Нигер	TZ - Танзанија
CF - Централноафриканска Република	IE - Ирска	NG - Нигерија	UA - Украина
CG - Конго	IL - Израел	NI - Никарагва	UG - Уганда
CH - Швајцарија	IN - Индија	NL - Холандија	US - Соединети Американски Држави
CI - Брегот на слоновата коска	IQ - Ирак	NO - Норвешка	UY - Уругвај
CK - Острови на Кук	IR - Иран	NP - Непал	UZ - Узбекистан
CL - Чиле	IS - Исланд	NR - Науру	VA - Ватикан
CM - Камерун	IT - Италија	NZ - Нов Зеланд	VC - Св. Винсент и Гренадин
CN - Кина	JM - Јамајка	OM - Оман	VE - Венецуела
CO - Колумбија	JO - Јордан	PA - Панама	VG - Британски Девствени Острови
CR - Костарика	JP - Јапонија	PE - Перу	VN - Виетнам
CU - Куба	KE - Кенија	PG - Нова Гвинеа	VU - Вануату
CV - Капе Верде	KG - Киргизија	PH - Филипини	WS - Самоа
CY - Кипар	KH - Камбоџа	PK - Пакистан	YE - Јемен
CZ - Чешка	KI - Кирибати	PL - Полска	YU - Југославија
DE - Германија	KM - Коморски Острови	PR - Порторико	ZA - Јужноафричка Република
DJ - Џибути	KN - Св. Китис и Невис	PT - Португалија	ZM - Замбија
DK - Данска	KP - Демократска Република Кореа	PY - Парагвај	ZR - Заир
DM - Доминика	KR - Република Кореа	QA - Катар	ZW - Зимбабве
DO - Доминиканска Република	KW - Кувајт	RO - Романија	
DZ - Алжир	KY - Кајмански Острови	RS - Србија	
EC - Еквадор	KZ - Казакстан	RU - Руска Федерација	
	LA - Лаос	RW - Руанда	

КОДОВИ НА МЕЃУНАРОДНИ ОРГАНИЗАЦИИ

AP	- Африканска регионална организација за индустриска сопственост (ARIPO)
BX	- Бирото на Бенелукс за жигови и модели
EA	- Евроазиска патентна организација
EM	- Биро за хармонизација (жигови и модели/мостри) (EU)
EP	- Европско патентно биро (EPO)
IB	- Меѓународно биро (како што е PCT приемното биро)
OA	- Африканска организација за интелектуална сопственост (OAPI)
WO	- Светска организација за интелектуална сопственост (WIPO)
GC	- Кооперативен совет на арапските земји во Заливот



ДРЖАВЕН ЗАВОД ЗА ИНДУСТРИСКА СОПСТВЕНОСТ

ГЛАСНИК

год. 20 бр.5, октомври 2013

©2013

Државен завод за индустриска сопственост

двомесечник

за издавачот
САФЕТ ЕМРУЛИ, директор

уредувачки одбор
НАТАША ЗДРАВКОВСКА КОЛОВСКА
ИРЕНА ЈАКИМОВСКА
СИМЧО СИМЈАНОВСКИ

главен уредник
САФЕТ ЕМРУЛИ

уредник

компјутерска и графичка обработка
АРЈЕТОН УЗАИРИ

Во Гласник се печатат и научни и стручни трудови, осврти, коментари во врска со индустриската сопственост. Научните трудови се рецензирани. Куса содржина на трудовите се приложува на македонски и на англиски јазик.

адреса на издавачот
11 Октомври 25, Скопје
тел. ++389 2 31 16 379

факс ++389 2 31 16 041
e-mail mail@ippo.gov.mk
<http://www.ippo.gov.mk>

Содржина

I Службени Објави

Огласување за ништовно решение
за признавање на правото од
индустриска сопственост

..... 1 – 140

ПАТЕНТИ

..... 2 – 33

Прегледи

..... 29 – 33

ИНДУСТРИСКИ ДИЗАЈН

..... 34 – 43

Пријави на Индустриски Дизајн

..... 34 – 39

Прегледи

..... 39

Индустриски Дизајн

..... 40 – 43

Прегледи

..... 43

ТРГОВСКИ МАРКИ

..... 44 – 135

Пријави на Трговски Марки

..... 44 – 72

Прегледи

..... 69 – 72

Трговски Марки

..... 73 – 135

Прегледи

..... 122 – 127

Промени, пренос, продолжувања,
спојување, престанок

..... 128 – 135

ГЕОГРАФСКИ НАЗИВ

..... 136

ЗАСТАПНИЦИ

..... 137 – 140

I СЛУЖБЕНИ ОБЈАВИ

ОГЛАСУВАЊЕ ЗА НИШТОВНО РЕШЕНИЕ ЗА ПРИЗНАВАЊЕ НА ПРАВО ОД ИНДУСТРИСКА СОПСТВЕНОСТ

Согласно членот 224 од Законот за инду–стриската сопственост (“Службен весник на Република Македонија” бр.47/02 42/03 09/04) решението за признавање на правото на индустриска сопственост ќе се огласи за ништовно ако се утврди дека не постоеле услови предвидени со Законот за индустриската сопственост за признавање на тоа право.

Предлог за огласување за ништовно решение за признавање на правото од индустриска сопственост согласно членот 225 од Законот за индустриската сопственост може да поднесе заинтересирано лице јавниот обвинител или Заводот по службена должност.

Предлогот за огласување за ништовно решение за признавање на правата од индустриска сопственост може да се поднесе за сето време на траењето на заштитата.

ПАТЕНТИ

Во согласност со членот 69 од Законот за индустриската сопственост (“Службен весник на Република Македонија” бр. 21/09 Државниот завод за заштита на индустриска сопственост ги објавува податоците од решението на патент.

Во согласност со членот 60 од Законот за индустриската сопственост (“Службен весник на Република Македонија” бр. 21/09 со денот на објавувањето на податоците од решението на патент и апстрактот со нацрт ако го има патентот се признава и се запишува во регистарот на патентите.

Во согласност со членот 66 и членот 69 став 3 од ЗИС (“Службен весник на Република Македонија бр. 21/09) кон податоците на решението врз основа на доказ за потполно испитување се објавува првото патентно барање.

Во согласност со членот 2 од одредбите кои важат при проширување на европските патенти (“Службен весник на Република Македонија бр. 49/97) ДЗИС го објавува секое барање за проширување во најкус можен рок доколку е платена пропишаната такса.

Податоците се означени со ИНИД* кодови за патенти (ЊИПО стандард СТ.9). За специфичните податоци кои не постојат во ИНИД воведени се дополнителни кодови.

- (11) Регистарски број на документот
- (13) Вид на документот:
 - A-патент A1-патент со доказ
 - A2-дополнителен патент
 - T1-превод на патентни барања за признаен европски патент
 - T2-одржување на европски патент со изменети патентни барања
- (21) Број на пријавата
- (22) Датум на поднесувањето
- (23) Дата на изложбено или саемско првенство
- (30) Право на првенство: датум држава број
- (45) Дата на објавување
- (45) Објава на првичните патентни барања
- (51) Код по Меѓународната класификација на патенти (МКП)

- (54) Назив на пронајдокот
- (56) Цитирани документи
- (57) Апстракт или патентно барање
- (60) Податоци за пријавата поднесена до СЗП на СФРЈ
(датум на пријавувањето ех - SY број на пријавата
година ех - YU број на патентот)
- (61) Број на основната пријава
- (62) Број на првобитната пријава
- (72) Пронајдувач (и)
- (73) Носител на правото на патентот
- (74) Застапник
- (86) Меѓународна (PCT) пријава (датум на поднесување држава број
на PCT пријавата)
- (87) Објавување на Меѓународна (PCT) пријава; (датум на
објавувањето, објавен број - WO)
- (96) Меѓународна (EP) пријава (датум на објавувањето држава број на
EP пријавата)
- (97) Објавување на признаен европски патент (датум на признавање,
број на билтен)

* Internationals agreed Numbers for the Identification of Data

(51) F 16L 21/03, 21/08

(11) 4759

(13) T1

(21) 2013/54

(22) 20/02/2013

(45) 31/10/2013

(96) 28/06/2007 EP07764916.8

(97) 28/11/2012 EP2035736

(73) **Duktus S.A., Niederlassung Osterreich Innsbruckerstrasse 51 6060 Hall in Tirol, AT**

(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ

ул. "Македонија" бр.27/2/22, 1000 Скопје

(72) MUTSCHLECHNER, Hermann and MAURER, Reinhold

(54) **ПРЕКЛОПНА ВРСКА**

(57) 1 Преклопна врска за спојување на две цевки, цевни споеви или слично, содржи завршеток на ракавецот (16) којшто е предвиден за една цевка (14) и во којшто завршетокот на ракавецот (16) којшто е наглавен во една цевка (14) и во којшто крајот на главината (60) од другата цевка (62), којшто има потпорна лента (64), може да биде вметната, споменатиот завршеток на ракавецот (16) има радијално внатрешно-испакната ивица (20) со најмалку


еден прстенесто вдлабнување во облик на исечок (26 - 29), и

ред за затворање (40) за заклучување на завршетокот на главината (60) во завршетокот на ракавецот (16), така што потпорната лента (64) лежи на уредот за заклучување и споменатиот уред за заклучување лежи на ивицата (20), уредот за заклучување (40) се состои од најмалку два прстенести елементи за заклучување во облик на исечок (42, 44),

се карактеризира со тоа што

на ивицата (20) обезбедени се најмалку четири вдлабнувања (26 - 29) коишто се подредени на рамномерна одалеченост по периферијата, и секој од двата елементи за заклучување (42, 44) има два прстенести делови во облик на исечок (52, 54), коишто се меѓусебно поврзани преку соодветна мрежа (56), одалеченоста помеѓу двата дела за заклучување (52, 54) од елементот за заклучување е соодветна на одалеченоста помеѓу две соседни вдлабнувања (26 - 29).

има уште 12 патентни барања.



Слика 1

(51) C 07D 295/135

(11) 4774

(13) T1

(21) 2013/107

(22) 28/03/2013

(45) 31/10/2013

(30) HUA 0800765 18/12/2008 HU

(96) 18/12/2009 EP09797146.9

(97) 20/03/2013 EP2358691

(73) **Richter Gedeon Nyrt.****Gyomroi ut 19-21 H-1103 Budapest, HU**


(74) БИНСО Д.О.О. СКОПЈЕ

ул. "Народен фронт" 7/4 П.О. Бокс 768

(72) AGAINE CSONGOR, Eva; GALAMBOS, Janos; NOGRADI, Katalin; CZIBULA, Laszlo; JUHASZ, Balint and SEBOK, Ferenc

(54) ПОСТАПКА ЗА ДОБИВАЊЕ НА
СОЕДИНЕНИЈА НА ПИПЕРАЗИН И НИВНИ
ХИДРОХЛОРИДНИ СОЛИ

(57) 1 Постапка за добивање на соединенија со општата формула (I):




каде што R_1 и R_2 претставуваат, независно еден од друг:

- водород, или
- C_{1-6} алкил со праволиниски или разгранет ланец кој може да биде супституиран со арилна група, или
- C_{2-7} алкенил кој содржи 1-3 двојни врски, или
- моноцикличен, бицикличен или трицикличен арил кој може да биде супституиран со еден или повеќе C_{1-6} алкокси, трифлуоро- C_{1-6} алкокси, C_{1-6} -алкоксикарбонил, C_{1-6} алканоил, арил, C_{1-6} алкилтио, халоген или цијано, или
- можно супституирана моноциклична, бициклична или трициклична C_{3-14} циклоалкилна група, или
- толилна група, или
- R_1 и R_2 , заедно со соседниот азотен атом, формираат заситен или незаситен, можно супституиран моноцикличен или бицикличен хетероцикличен прстен кој може да содржи и додатни хетероатоми одбрани од кислород, азот и сулфур;

и нивни соли со хидрохлорна киселина и/или хидрати и/или солвати, **назначена со тоа, што** опфаќа растворање или внесување на транс 4-{2-[4-(2,3-дихлорофенил)-пиперазин-1-ил]-етил}-циклохексиламин со формулата (III):


има уште 2 патентни барања.




или негова сол или хидрат или солват во инертен растворувач во присуство на база, а потоа се додава дериват на јаглеродна киселина со општата формула (VI):



каде што R е алкил со C_{1-6} праволиниски или разгранет ланец или C_{1-2} целосно халогениран алкил, Z е -O-R или -X, каде што R е како што е опишано погоре, X е халоген; и реакција на добиеното соединение со општата формула (IV):



каде што R е како што е опишано погоре, на самото место или, по избор, во изолирана состојба, со амин со општата формула (V):



каде што R_1 и R_2 се како што е опишано погоре, со што се добива соединението со општата формула (I), а потоа може да се формираат негови хидрохлоридни соли и/или хидрати и/или солвати.

(51) C 07D 453/02, A 61K 31/444, A 61P 25/00, 25/02, 25/14, 25/16, 25/18, 25/22, 25/24, 25/28, 29/00, 35/00, 43/00, C 07D 471/08, 487/08

(11) 4773

(13) T1

(21) 2013/108

(22) 28/03/2013

(45) 31/10/2013

(30) 953610 P 02/08/2007 US; 953613 P 02/08/2007 US; 953614 P 02/08/2007 US and 971654 P 12/09/2007 US

(96) 01/08/2008 EP08782584.0

(97) 02/01/2013 EP2182949

(73) Targacept, Inc.

100 North Main Street, Suite 1510 Winston-Salem, NC 27101, US

(74) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ

ул. "Ленинова" бр.15а-13, 1000 Скопје

(72) MIAO, Lan; DULL, Gary Maurice;

BENCHERIF, Merouane; FEDOROV, Nikolai;

GATTO, Gregory J.; GENUS, John; MATHEW, Jacob; BENSON, Lisa; PFEIFFER, Inigo; PFEIFFER, Sondra; JORDAN, Kristen G.; MAZUROV, Anatoly A.; PHILLIPS, Teresa Y. and MUNOZ, Julio A.

(54) (2S,3R)-N-(2-((3-ПИРИДИНИЛ)МЕТИЛ)-1-АЗАБИЦИКЛО[2.2.2]ОКТ-3-ИЛ)БЕНЗОФУРАН-2-КАРБОКСАМИД, НОВИ ФОРМИ НА СОЛ, И МЕТОДИ ЗА НИВНА УПОТРЕБА

(57) 1 (2S,3R)-N-(2-((3-пиридинил)метил)-1-азабицикло[2.2.2]окт-3-ил)бензофуран-2-карбоксамид хидрохлорид или негов хидрат или солват.

има уште 12 патентни барања.

Врзувачки афинитети
Хипокампус на стоарец

Мешавина:	1 nM
2S,3R (Сое А):	1 nM
2R,3S:	42 nM
2R,3R:	1 nM
2S,3S:	25 μM

Нацрт 1А.1



(51) A 61K 47/10, 31/765, 47/02, 47/22

(11) 4772

(13) T1

(21) 2013/109

(22) 29/03/2013

(45) 31/10/2013

(30) 20020024909 25/10/2002 GB

(96) 24/10/2003 EP08014286.2

(97) 16/01/2013 EP2014304

(73) Norgine BV

Hogehilweg 7 1101 CA Amsterdam Zuid-Oost, NL

(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ

ул. "Македонија" бр.27/2/22, 1000 Скопје

(72) Barras, Norman; Cox, Ian David; Halphen, Marc and Ungar, Alex

(54) СОСТАВИ ЗА ЧИСТЕЊЕ НА ДЕБЕЛО ЦРЕВО

(57) 1 Сув состав за примеса со вода каде што сувиот состав, за да се направи литар од воден раствор, ги содржи следните компоненти:

- a) 30 g до 150 g полиетилен гликол;
- b) 3 g до 20g смеса на аскорбинска киселина и една или повеќе соли на аскорбинска киселина во масен однос во рамките на опсег од 2:8 до 8:2 ("аскорбинска компонента");

(51) **C 07D 209/86, A 61K 31/403, A 61P 29/00, 31/00, 33/00, 35/00, C 07D 209/88, 401/04, 487/04**

(11) **4771** (13) T1
 (21) **2013/110** (22) 29/03/2013
 (45) 31/10/2013

(30) 102913 P 06/10/2008 US

(96) 05/10/2009 EP09793304.8

(97) 09/01/2013 EP2356093

(73) **INCURON, LLC**

Moscow 12069, RU

(74) Друштво за застапување од областа на индустриската сопственост ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје

Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје

(72) TUCKER, John; SVIRIDOV, Sergey; BRODSKY, Leonid; BURKHART, Catherine; PURMAL, Andrei; GUROVA, Katerina and GUDKOV, Andrei

(54) **СОЕДИНЕНИЈА НА КАРБАЗОЛ И ТЕРАПЕВТСКИ УПОТРЕБИ НА СОЕДИНЕНИЈАТА**

(57) 1 Соединение кое има структурална формула:

при што Ra е селектиран од групата која што се состои од водород, C1-6 алкил, C1-6 халоалкил, циклоалкил, хетероциклоалкил, арил, хетероарил, ORe, N(Re)₂, и SRe; алтернативно, или Ra и R1 или NRe и R1 заедно со јаглородните атоми за кои што тие се закачени формираат пет- или шест-член алифатичен карбоцикличен или хетероцикличен прстен;

Rb е селектиран од групата која што се состои од водород, C1-6 алкил, C1-6 халоалкил, циклоалкил, хетероциклоалкил, арил, хетероарил, ORe, N(Re)₂, и SRe, хетероарил,

c) еден или повеќе сулфати на алкален или земноалкален метал; и

d) опционално еден или повеќе електролити избрани од натриум хлорид, калиум хлорид и натриум хидроген карбонат.

има уште 38 патентни барања.

или Rb и R6 или NRe и R6 заедно со јаглородните атоми за кои што тие се закачени формираат пет- или шест-член алифатичен карбоцикличен прстен или пет- или шест-член алифатичен карбоцикличен или хетероцикличен прстен;


Rc е селектиран од групата која што се состои од водород, C1-6 алкил, C1-6 хидроксиалкил, циклоалкил, хетероциклоалкил, арил, хетероарил, и C(=O)Re, или Rc и Rd се земени заедно за да формираат пет-, шест-, или седумчлен алифатичен прстен, кој што незадолжително содржи еден кислороден атом;

Rd е селектиран од групата која што се состои од водород, C1-6 алкил, циклоалкил, хетероциклоалкил, арил, хетероарил, и C(=O)Re, или Rd и R7 заедно со атомите за кои што тие се закачени формираат пет- или шест-член алифатичен прстен;

Re, независно, е селектиран од групата која што се состои од водород, C1-6 алкил, циклоалкил, хетероциклоалкил, арил, и хетероарил, или две Re групи се земени заедно со еден азот за кои што тие се закачени формираат пет- или шест-член алифатичен прстен;

R1, R2, R3, R4, R5 и R6, независно, се селектирани од групата која што се состои од водород, C1-6 алкил, циклоалкил, хетероциклоалкил, арил, хетероарил, хало, ORe, C(=O) Re, C(=O)ORe, OC(=O)Re, C(=O)N(Re)₂, C(=O)NRe SO₂ Re, N(Re)₂, NRe C(=O)Re, ReC(=O)N(Re)₂, CN, NO₂, CF₃, OCF₃, SRe, SORe, SO₂ Re, SO₂ N(R)₂, и OSO₂ CF₃; R7 е селектиран од групата која што се состои од водород, C1-6 алкил, циклоалкил, хетероциклоалкил, арил, и хетероарил; а n е 0, 1, 2, 3, 4, или 5,

или фармацевтски прифатлива сол или хидрат од неа. има уште 20 патентни барања.



Слика 1a

(51) **B 60B 39/10, B 61C 15/10**

(11) **4770**

(13) T1

(21) **2013/111**

(22) 01/04/2013

(45) 31/10/2013

(30) 14732008 22/09/2008 AT

(96) 18/09/2009 EP09783159.8

(97) 27/03/2013 EP2326519

(73) **Nowe GmbH**

Heilswannenweg 61 31008 Elze, DE

(74) БИНСО Д.О.О. СКОПЈЕ


ул. "Народен фронт" 7/4 П.О. Бокс 768

(72) BARTLING, Werner

(54) **НАПРАВА ЗА ДОЗИРАЊЕ НА ПЕСОК И ЗА ЗАПИРАЊЕ**

(57) 1 Направа за дозирање на песок и за запирање (1), наменета за возила за растурање на песок, конкретно за шински возила со погон, која содржи резервоар за песок (2) со испусен отвор (4) којшто е прилагоден да се затвори со

помош на елемент за затворање (3), со дозирано испуштање на песок врз транспортерската единица (5) која првенствено се активира автоматски, при што наведениот елемент за затворање (3) е формиран од подвижна шипка (7) со магнет за подигање (6) на електричен погон, при што наведениот магнет за подигање (6) е поставен внатре во резервоарот за песок (2) во регионот на испусниот отвор (4) и при што наведениот магнет за подигање (6) е поврзан со контролен уред (22), каде што наведениот контролен уред (22) е предвиден за контрола на фреквенцијата на наведениот магнет за подигање (6), назначена со тоа, што наведениот контролен уред (22) е поврзан со уред за регистрирање на брзината на возилото, така што е можно фреквенцијата на подигањето да се регулира зависно од брзината на движење. има уште 9 патентни барања.



СЛИКА 1

(51) C 07D 207/273, A 61K 31/4015, A 61P 15/12, 19/10, 5/00, C 07D 209/54

(11) 4769

(21) 2013/113

(30) 2007205966 07/08/2007 JP and 2007299658 19/11/2007 JP

(96) 06/08/2008 EP08792430.4

(97) 27/03/2013 EP2176220

(73) Takeda Pharmaceutical Company Limited

(13) T1

(22) 01/04/2013

(45) 31/10/2013

1-1, Doshomachi 4-chome, Chuo-ku, Osaka-shi, Osaka 541-0045, JP


(74) БИНСО Д.О.О. СКОПЈЕ

ул. "Народен фронт" 7/4 П.О. Бокс 768

(72) HASUOKA, Atsushi

(54) **ДЕРИВАТИ НА ПИРОЛИДИН-2-ОН КАКО МОДУЛАТОРИ НА АНДРОГЕНСКИОТ РЕЦЕПТОР**

(57) 1 Соединение претставено со формулата (I):



(I)

каде што:

R¹ е атом на водород, атом на халоген или алкилна група која содржи од 1 до 6 јаглеродни атоми и која може да содржи супституенти;

R² е атом на халоген, алкилна група која содржи од 1 до 6 јаглеродни атоми и која може да

содржи супституенти, или алкокси група која содржи од 1 до 6 јаглеродни атоми и која може да содржи супституенти;

R³ е цијано група;

R⁴ е атом на водород или атом на халоген;

R⁵ е атом на водород;

R⁶ е атом на водород;

R⁷ е алкилна група која содржи од 1 до 6 јаглеродни атоми и која може да содржи супституенти, или аралкилна група која може да содржи супституенти;

R⁸ е атом на водород, алкилна група која содржи од 1 до 6 јаглеродни атоми и која може да содржи супституенти, или C₃₋₆ циклоалкилна група која може да содржи супституенти;

R⁹ е хидрокси група; и

Прстенот А е прстен на пиролидин, кој може да содржи 1 или 2 супституенти одбрани од: 1) атом

на халоген; 2) алкилна група која може да содржи хидрокси група одбрана од групата која се состои од метил, етил, пропил, изопропил, бутил, изобутил, сек-бутил, терц-бутил, пентил, хексил, хидроксиметил и 1-хидрокси-1-метилетил; 3) алкенилна група одбрана од групата која се состои од винил, алил и 2-метилпроп-2-ен-1-ил; и 4) аралкилна група, или прстен на пиролидин кој формира спиро врска со C₃₋₆ циклоалкан, или негова сол.

има уште 19 патентни барања.

(51) **G 01N 33/50, A 61K 31/4709, A 61P 7/00**

(11) **4768**

(13) T1

(21) **2013/114**

(22) 02/04/2013

(45) 31/10/2013

(30) 20040625204P 05/11/2004 US and

20050708075P 12/08/2005 US

(96) 02/11/2005 EP05851365.6

(97) 20/02/2013 EP1815247

(73) **Janssen Pharmaceutica NV**

Turnhoutseweg 30, 2340 Beerse, BE

(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ

ул."Македонија" бр.27/2/22, 1000 Скопје

(72) FOURIE, Anne

(54) **ТЕРАПЕВТСКА УПОТРЕБА НА ФАРНЕЗИЛТРАНСФЕРАЗНИ ИНХИБИТОРИ И ПОСТАПКИ ЗА МОНИТОРИНГ НА НИВНАТА ЕФИКАСНОСТ**

(57) 1 Инхибитор на фарнезилтрансфераза за употреба во лекување на сепса или септичен шок, кадешто фарнезилтрансферазниот инхибитор содржи соединение со формула (I):

негова стереоизомерна форма, фармацевтски прифатлива киселина или негова базна дополнителна сол, кадешто испрекинатата линија претставува опционална врска;

X е кислород или сулфур;

R1 е водород, C1-12 алкил, Ar1, Ar2C1-6 алкил, кинолинил C1-6 алкил, пиридил C1-6 алкил, хидрокси C1-6 алкил, C1-6 алкилокси C1-6 алкил, моно- или ди (C 1-6 алкил)аминоC1-

балкил, аминоC1-6алкил, или радикали со формула-Alk1-C(=O)-R9, -Alk1-S(O)-R9 или -Alk1-S(O)2-R9, кадешто Alk1 е C1-6 алканедирил, R9 е хидрокси, C1-6 алкил, C1-6 алкилокси, amino, C1-8 алкиламино или C1-8 алкиламино супституиран со C1-6 алкилоксикарбонил; R2, R3 и R16 секој независно се водород, хидрокси, хало, цијано, C1-6 алкил, C1-6 алкилокси, хидрокси C1-6 алкилокси, C1-6алкилоксиC1-6алкилокси, amino-C1-6алкилокси, моно- или ди(C1-6алкил)аминоC1-6алкилокси, Ar1, Ar2C1-6алкил, Ar2 окси, Ar2C1-6алкилокси, хидроксикарбонил C1-6 алкилохукарбонил трихалометил, трихалометокси, C2-6 алкенил, 4,4-диметилксазолил;

или
кога на соседните позиции R2 и R3 земени заедно може да формираат бивалентен радикал со формула

-O-CH₂-O- (a-1),

-O-CH₂-CH₂-O- (a-2),

-O-CH=CH- (a-3),

-O-CH₂-CH₂- (a-4),

-O-CH₂-CH₂-CH₂- (a-5),

-CH=CH-CH=CH- (a-6);

R4 и R5 секој независно се водород, хало, Ar1, C1-6 алкил, хидрокси-C1-6 алкил, C1-6 алкилокси C1-6алкил, C1-6 алкилокси, C1-6алкилтио, amino, хидроксикарбонил C1-

балкилоксикарбонил C1-6алкилS(O)C1-6алкил или C1-6алкилS(O)2C1-6(алкил);

R6 и R7 секој независно се водород, хало, цијано, C1-6алкил,

C1-6алкилокси, Ar2 окси, трихалометил, C1-6алкилтио,

ди(C1-6алкил)амино, или кога соседните позиции R6 и R7 земени заедно може да формираат бивалентен радикал со формула

-O-CH₂-O- (c-1),

или

-CH=CH-CH=CH- (c-2);

R8 е водород, C1-6 алкил, цијано, хидроксикарбонил C1-6алкилоксикарбонил C1-6алкилкарбонилC1-6алкил, цијано C1-6алкил, C1-6алкилоксикарбонилC1-6алкил, карбокси C1-6алкил, хидрокси C1-6алкил, аминокC1-6алкил, моно- или ди(C1-6алкил)-амино-C1-6алкил, имидазол, хало C1-6 алкил, C1-6алкилокси C1-6алкил, аминокарбонил C1-6алкил, или радикал со формула

-O-R10 (b-1),

-S-R10 (b-2),

-N-R11R12 (b-3),

кадешто R10 е водород, C1-6 алкил, C1-6 алкилкарбонил Ar1, Ar2C1-6алкил, C1-6алкилооксикарбонил C1-6алкил, радикал или формула-Alk2-OR13 или -Alk2-NR14R15;

R11 е водород, C1-12алкил, Ar1 или Ar2C1-6алкил;

R12 е водород, C1-6алкил, C1-16 алкилкарбонил C1-6 алкилоксикарбонил C1-6

алкиламинокарбонил Ar1, Ar2C1-6 алкил,

C1-6 алкилкарбонилC1-6алкил, природни

аминокиселини, Ar1карбонил Ar2C1-6

алкилкарбонил аминокарбонилкарбонил

C1-6 алкилоксиC1-6алкилкарбонил хидрокси,

C1-6 алкилокси, аминокарбонил ди(C1-6

алкил)аминоC1-6 алкилкарбонил amino,

C1-6алкиламино, C1-6алкилкарбониламино, или

радикал со формула-Alk2-OR13 или -Alk2-

NR14R15; кадешто Alk2 е

C1-6алканедиил; R13 е водород, C1-6алкил, C1-

6алкилкарбонил хидроксиC1-6алкил, Ar1 или

Ar2C1-6алкил; R14 е водород,

C1-6алкил, Ar1 или Ar2C1-6алкил; R15 е

водород, C1-6алкил, C1-6алкилкарбонил Ar1 или

Ar2C1-6алкил;

R17 е водород, хало, цијано, C1-6алкил, C1-

6алкилоксикарбонил Ar1;

R18 е водород, C1-6алкил, C1-6алкилокси или

хало;

R19 е водород или C1-6алкил;

Ar1 е фенил или фенил супституиран со C1-6

алкил, хидрокси, amino, C1-6алкилокси или


хало; и

Ar2 е фенил или фенил супституиран со C1-6

алкил, хидрокси, amino, C1-6алкилокси или

хало.

има уште 0 патентни барања.



СЛИКА 1
Патна синтеза на холестеролот од изопреноиди и холестерол

(51) **B 22D 11/106, 41/50, 41/56**(11) **4767**

(13) T1

(21) **2013/115**

(22) 02/04/2013

(45) 31/10/2013

(30) 08169501 20/11/2008 EP

(96) 19/11/2009 EP09763843.1

(97) 02/01/2012 EP2367649

(73) **Vesuvius Group S.A.****Rue de Douvrain, 17 7011 Ghlin, BE**

(74) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ ДРУШТВО ЗА

ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА


ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ

п.факс:301, ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје

(72) DELSINE, Damien

(54) **ГЛАВА ЗА ПОДДРШКА ЗА РАКУВАЊЕ
СО ЦЕВКА МЕШАЛКА**

(57) 1 Глава за поддршка (20) способна за поддршка на цевка мешалка (12) за лиење течен метал, се состои од канал (40) по кој што може да помине метал, со проширување по можност заедно со оската, глава за поддршка (20) е дизајнирана за ракување со цевчест уред (10) и се карактеризира со тоа што се состои од контролни делови за контрола на аголната ориентација на цевката во однос на главата (20), за оската соодветна на оската на каналот. има уште 15 патентни барања.

(51) **B 22D 11/106, 41/50**(11) **4766**

(13) T1

(21) **2013/116**

(22) 02/04/2013

(45) 31/10/2013

(30) 08169499 20/11/2008 EP

(96) 19/11/2009 EP09760743.6

(97) 02/01/2013 EP2367648

(73) **Vesuvius Group S.A.****Rue de Douvrain, 17 7011 Ghlin, BE**

(74) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ ДРУШТВО ЗА

ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА


ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ

п.факс:301, ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје

(72) COLLURA, Mariano

(54) **"ЦЕВКА МЕШАЛКА ЗА ПОСТРОЈКА ЗА
ЛИЕЊЕ НА ТЕЧЕН МЕТАЛ"**

(57) 1 Цевка мешалка (10) за лиење на течен метал, се состои од канал (11) по кој металот може да помине, со проширување по можност заедно со оската и метална облога (17) позиционирана на крајниот дел од цевката што одговара на крајот на каналот, се карактеризира со тоа што таа обвивка (17) се состои од најмалку, ремен (18) со дебелина поголема или еднаква на 10мм, по можност од 14мм, а во тоа цевката (10) се состои од делови (20) за прицврстување на деловите од погонот на цевката, прикачените делови се формирани врз појасот (18) од обвивката (17). има уште 6 патентни барања.



(51) **B 22D 41/56, 11/106, 41/50**

(11) **4765**

(13) T1

(21) **2013/117**

(22) 02/04/2013

(45) 31/10/2013

(30) 08169518 20/11/2008 EP and 09008451
29/06/2009 EP

(96) 19/11/2009 EP09763841.5

(97) 02/01/2013 EP2367651

(73) **Vesuvius Group S.A.**

Rue de Douvrain, 17 7011 Ghlin, BE

(74) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ ДРУШТВО ЗА

ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА
ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ



п.факс:301, ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје

(72) BOISDEQUIN, Vincent; COLLURA, Mariano
and BUTTS, Jeffrey


(54) **ЦЕВКА ЗА ЛИЕЊЕ, УРЕД ЗА РАКУВАЊЕ
НА СПОМЕНАТАТА ЦЕВКА И УРЕД СО
УПРАВУВАЧКИ ВЕНТИЛ**

(57) 1 Уред за манипулација (26, 26', 26'') на
цевка (16) за лиење течен метал, што се состои
од делови за задржување (28, 30, 30') на
цевката, по текот на протокот на протокот од
контролниот вентил (14) за металот, овој вентил
е во можност да предвиди отворена
конфигурација и затворена конфигурација под
дејство на погонскиот дел (20), што се
карактеризира

со тоа што уредот за манипулација (26, 26', 26'')
се состои од манипулациски делови (32, 34, 80)
на погонскиот дел (20) за вентилот.
има уште 25 патентни барања.



нацрт 1б



нацрт 1в

(51) **F 41H 5/04**

(11) **4764**

(13) T1

(21) **2013/119** (22) 03/04/2013
(45) 31/10/2013

(30) 2008FI00206 29/10/2008 IT

(96) 28/10/2009 EP09760295.7

(97) 16/01/2013 EP2350554

(73) **B-MAX S.r.l.**

Via Principe Amedeo 11 10123 Torino, IT

(74) МАРГАРИТА ПЕКЕВСКА, адвокат
ул. "Народен Фронт" 21/4-5 1000 Скопје, 1000,
Скопје

(72) Cioffi, Cosimo

**(54) ПОСТАПКА ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА
КОНСТРУКЦИЈА ОТПОРНА НА ГРАНАТИ И НА
КУРШУМИ, И КОНСТРУКЦИЈА ОТПОРНА НА
ГРАНАТИ И КУРШУМИ**

(57) 1 Постапка за производство на конструкција отпорна на гранати и куршуми која опфаќа внатрешен отпорен слој (1) и надворшни куќишта што не одбиваат (29), каде постапката опфаќа фази:


- Поставување на отпорен слој (1) во првото налевно гнездо (9) за лиење под притисок во калап, и држење на отпорен слој (1) на претходно одредено растојание од најмалку еден ѕид од тоа гнездо, поради создавање на меѓупростор пред најмалку удирната страна на гранати или куршуми (30),

- вбризгување на првиот термопластичен материјал (15) на температури T1 и под притисок P1 во споменатото прво гнездо за налевање (9), каде споменатиот прв материјал (15) опфаќа полимерна основа измешана со најмалку еден отпорен додаток, поради добивање на спој на отпорниот слој (1) со првиот наливкок (15) на термопластичен материјал во меѓусклопот (16),

- поставување на меѓусклоп (16) кој се состои од споменатиот отпорен слој (1) и првиот наливкок (15) во другото наливно гнездо (14) на калуп за лиење под притисок, и држењето на споменатиот склоп (16) на претходно одреденото растојание од ѕидовите на другото гнездо (14) поради создавање на меѓупростор кој суштински го опкружува меѓусклопот (16);

- вбризгување на друг термопластичен материјал на температура T2 и под притисок P2 во друго гнездо, каде другиот споменат материјал опфаќа полимерна основа, поради добивање на спој на меѓусклопка (16) со друг наливкок на термопластичниот материал.

има уште 14 патентни барања.



(51) **A 01K 67/027, C 07K 16/00, 16/46, C 12N 15/85**

(11) **4763**

(13) T1

(21) **2013/120**

(22) 03/04/2013

(45) 31/10/2013

(30) 0011846 08/07/2009 GB; 0013102

28/07/2009 GB; 0223960 P 08/07/2009 US and

0355666 P 17/06/2010 US

(96) 07/07/2010 EP10734546.4

(97) 23/01/2013 EP2421357

(73) **Kymab Limited**

Meditrina (B260) Babraham Research Campus Cambridge, Cambridgeshire CB22 3AT, GB

(74) МАРГАРИТА ПЕКЕВСКА, адвокат

ул. "Народен Фронт" 21/4-5 1000 Скопје, 1000, Скопје

(72) BRADLEY, Allan; LEE, E-Chiang; LIANG, Qi and WANG, Wei

(54) **ЖИВОТИНСКИ МОДЕЛИ И ТЕРАПЕВТСКИ МОЛЕКУЛИ**

(57) 1 Нечовечки цицач чив геном вклучува:

(a) плуралност на човечки IgH V региони, еден или повеќе човечки D региони и еден или повеќе човечки J региони во спротивни од на домаќинот на нечовечки цицач на константа регија;и

(b) опционално еден или повеќе Ig лесен ланец карпа V регион и еден или повеќе хумани Ig лесни ланци карпа J региони спротивни од на домаќинот на нечовечки цицачи карпа константен регион и/или еден или повеќе хуман Ig лесен ланец lambda V регион и еден или повеќе хумани Ig лесен ланец lambda J регион спротивно на домаќинот на нечовечки цицач lambda константен регион каде нечовечкиот цицач е способен да продуцира репертоар на chimaeric антитела, или chimaeric тежок ланец и по избор chimaeric лесен ланец, имајќи

нечовечки цицачи константен регион и хуман променлив регион;

каде е нечовечки цицачки геном во кој е интегриран DNA содржи V(D)J регија која не е избришана, во што нечовечки цицач е глодар.

и во што уфрлање на хуман тежок ланец DNA е направен помеѓу нечовечкиот цицач константна регија и најмалку , 3', на нечовечки цицач J регија.

или нечовечки цицач чив геном содржи:


(a) а плуралниот дел од човечки Ig лесен ланец карпа V регија и еден или повеќе човечки Ig лесен ланец карпа J регија спротивно на домаќинот на нечовечки цицач карпа константна регија и/или плурал на човечки Ig лесен ланец lambda V регија и еден или повеќе човечки Ig лесен ланец lambda J регија спротивна на домаќинот нечовечки цицач lambda константна регија;

и

(b) опционално еден или повеќе хумани IgH V регии, една или повеќе хумани D регии и една или повеќе хумани J регии спротивно од домаќинот нечовечки цицач константа; во кој нечовечки цицач е способен да продуцира репертоар од chimaeric антитела, или chimaeric лесни ланци, и опционално chimaeric тешки ланци, имајќи нечовечки цицач константна регија и човечка променлива регија во која нечовечки цицач има геном во кој е инсертиран DNA содржи endogenous V(D)J регии и во кои регии не е избришан кога нечовечки цицач е глодар.

и во кој инсертирање на и каде инсертација на нехуман карпа или lambda ланец DNA е направен помеѓу нечовечки цицач константна регија и најмалку, 3', на нечовечки цицач J регија.

има уште 14 патентни барања.



(51) A 23L 1/30, A 61K 31/122, 31/202, 31/205, 31/221, A 61P 27/02

(11) 4762

(13) T1

(21) 2013/121

(22) 04/04/2013

(45) 31/10/2013

(30) 20050014812 08/07/2005 EP

(96) 30/06/2006 EP06777532.0

(97) 27/03/2013 EP1904044

(73) **SIGMA-TAU Industrie Farmaceutiche Riunite S.p.A.**

Viale Shakespeare 47, 00144 Rome, IT

(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ

ул. "Македонија" бр.27/2/22, 1000 Скопје

(72) GAETANI, Franco and FEHER, Janos

(54) **УПОТРЕБА НА КОМБИНАЦИЈА КОЈАШТО СОДРЖИ L-КАРНИТИН ИЛИ АЛКАНОИЛ L-**

КАРНИТИН, БЕНЗОКИНОН РАСТВОРЛИВ ВО МАСТИ И ОМЕГА-3-ПОЛИНЕЗАСИТЕНА МАСНА КИСЕЛИНА ЗА ПОДГОТОВКА НА ДИЕТАЛЕН ДОДАТОК ИЛИ ЛЕК ЗА ЛЕКУВАЊЕТО НА БОЛЕСТИ НА КОРНЕА

(57) 1 Комбиниран состав којшто содржи активни состојки:

(a) L-карнитин и/или еден или повеќе алканоил L-карнитин(и), или еден од нивните фармацевтски прифатливи соли;

(b) бензокинон растворлив во масти;

(c) омега-3 полунезаситена масна киселина или негов естер; за употреба во лекувањето на болест на корнеата.

има уште 12 патентни барања.

(51) A 61K 9/20, 31/4439, 9/28, 9/50

(11) 4761

(13) T1

(21) 2013/122

(22) 05/04/2013

(45) 31/10/2013

(30) 2002301876 16/10/2002 JP and 2003066336 12/03/2003 JP

(96) 15/10/2003 EP03754116.6

(97) 27/03/2013 EP1553929

(73) **Takeda Pharmaceutical Company Limited 1-1, Doshomachi 4-chome, Chuo-ku, Osaka 541-08645, JP**

(74) БИНСО Д.О.О. СКОПЈЕ


ул. "Народен фронт" 7/4 П.О. Бокс 768

(72) AKIYAMA, Yohko; KURASAWA, Takashi; BANDO, Hiroto and NAGAHARA, Naoki

(54) **ПРЕПАРАТ СО КОНТРОЛИРАНО ОСЛОБОДУВАЊЕ**

(57) 1 Капсула која содржи:

(i) таблета, гранула или ситна гранула во којашто се врши контролирано ослободување на активната состојка; при што наведената таблета, гранула или ситна гранула содржи: јадрена честичка која содржи соединение на имидазол претставено со формулата (I):



каде што прстенот C' е (1) прстен на бензен, кој може да содржи од 1 до 3 супституенти одбрани од групата која се состои од атом на халоген; цијано група; нитро група; C_{1-7} алкилна група која може да биде супституирана со атом на халоген, хидроксилна група, C_{1-6} алкокси група, C_{1-6} алкокси-карбонилна група или карбамоилна група; хидрокси група; C_{1-6} алкокси група која може да биде супституирана со атом на халоген, хидрокси група, C_{1-6} алкокси група, C_{1-6} алкокси-карбонилна група или карбамоилна група; C_{6-14} арилна група; C_{6-14} арилокси група; карбокси група; ацилна група одбрана од формилна, C_{1-6} алкилкарбонилна, C_{1-6} алкоксикарбонилна, карбамоилна, $N-C_{1-6}$ алкилкарбамоилна, $N,N-diC_{1-6}$ алкилкарбамоилна, C_{1-7} алкилсулфинилна и C_{1-7} алкилсулфонилна група; ацилокси група одбрана од C_{1-6} алкилкарбонилокси група, C_{1-6} алкоксикарбонилокси група, карбамоилокси група, C_{1-6} алкилкарбамоилокси група, C_{1-7} алкилсулфинилокси група и C_{1-7} алкилсулфонилокси група; и хетероциклична група одбрана од 2- или 3-тиенилна група, 2-, 3- или 4-пиридилна група, 2- или 3-фурилна група, 1-, 2- или 3-пиролилна група, 2-, 3-, 4-, 5- или 8-хинолилна група, 1-, 3-, 4- или 5-изохинолилна група и 1-, 2- или 3-индолилна група, или (2) прстен на пиридин кој може да содржи од 1 до 4 супституенти одбрани од групата која се состои од атом на халоген; нитро група; C_{1-7} алкилна група која може да биде супституирана со атом на халоген, хидрокси група, C_{1-6} алкокси група, C_{1-6} алкокси-карбонилна група или карбамоилна група; хидрокси група; C_{1-6} алкокси група која може да биде супституирана со атом на халоген, хидрокси група, C_{1-6} алкокси група, C_{1-6} алкокси-карбонилна група или карбамоилна група; C_{6-14} арилна група; C_{6-14} арилокси група; карбокси група; ацилна група одбрана од формилна, C_{1-6} алкилкарбонилна, C_{1-6} алкоксикарбонилна, карбамоилна, $N-C_{1-6}$ алкилкарбамоилна, $N,N-diC_{1-6}$ алкилкарбамоилна, C_{1-7} алкилсулфинилна и C_{1-7}

алкилсулфонилна група; ацилокси група одбрана од C_{1-6} алкилкарбонилокси група, C_{1-6} алкоксикарбонилокси група, карбамоилокси група, C_{1-6} алкилкарбамоилокси група, C_{1-7} алкилсулфинилокси група и C_{1-7} алкилсулфонилокси група; и хетероциклична група одбрана од 2- или 3-тиенилна група, 2-, 3- или 4-пиридилна група, 2- или 3-фурилна група, 1-, 2- или 3-пиролилна група, 2-, 3-, 4-, 5- или 8-хинолилна група, 1-, 3-, 4- или 5-изохинолилна група и 1-, 2- или 3-индолилна група,

R^0 е атом на водород; C_{7-16} аралкилна група која може да биде супституирана со атом на халоген, хидрокси група, C_{1-6} алкокси група, C_{1-6} алкокси-карбонилна група или карбамоилна група; ацилна група одбрана од формилна, C_{1-6} алкилкарбонилна, C_{1-6} алкоксикарбонилна, карбамоилна, $N-C_{1-6}$ алкилкарбамоилна, $N,N-diC_{1-6}$ алкилкарбамоилна, C_{1-7} алкилсулфинилна и C_{1-7} алкилсулфонилна група; или ацилокси група одбрана од C_{1-6} алкилкарбонилокси група, C_{1-6} алкоксикарбонилокси група, карбамоилокси група, C_{1-6} алкилкарбамоилокси група, C_{1-7} алкилсулфинилокси група и C_{1-7} алкилсулфонилокси група,

R^1 , R^2 и R^3 може да бидат исти или различни и се атом на водород; C_{1-7} алкилна група која може да биде супституирана со атом на халоген, хидрокси група, C_{1-6} алкокси група, C_{1-6} алкокси-карбонилна група или карбамоилна група; C_{1-6} алкокси група која може да биде супституирана со атом на халоген, хидрокси група, C_{1-6} алкокси група, C_{1-6} алкокси-карбонилна група или карбамоилна група; или amino група, моно- C_{1-6} алкиламино група, моно- C_{6-14} ариламино група, ди- C_{1-6} алкиламино група, или ди- C_{6-14} ариламино група; и

У претставува атом на азот или CN ; или негова сол, или негов оптички активен изомер како активна состојка, како и

слој-облога со контролирано ослободување, растворлив зависно од рН вредноста, којшто содржи мешавина на два или повеќе видови на полимерни супстанции кои имаат различни својства на ослободување, одбрани од групата која се состои од фталат на хидроксипропилметил целулоза, фталат на ацетат на целулоза,

карбоксиметилетил целулоза, кополимер на метакрилат на метил-метакрилна киселина, кополимер на метакрилна киселина - етил акрилат, кополимер на метакрилна киселина - метил акрилат - метил-метакрилат, суксинат на ацетат на хидроксипропилцелулоза, фталат на поливинил ацетат и шелак (природна смола); при што наведената полимерна супстанција е растворлива во опсег на рН вредност од 6,0 до 7,5; и

(ii) таблета, гранула или ситна гранула која содржи јадрена честичка која ја содржи активната состојка и ентерична облога која е предвидена да се раствори, при што активната состојка се ослободува во опсег на рН вредност од најмалку 5,0, а најмногу од 6,0.

има уште 8 патентни барања.

(51) **C 07C 239/10, A 01N 43/26, C 07C 239/12, 239/20**

(11) **4760** (13) T1
(21) **2013/138** (22) 16/04/2013
(45) 31/10/2013

(30) DE27642008 05/12/2008 IN

(96) 01/12/2009 EP09793495.4

(97) 23/01/2013 EP2364293

(73) **Syngenta Participations AG
Schwarzwaldallee 215, 4058 Basel, CH**

(74) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. "Ленинова" бр. 15а-13, 1000 Скопје

(72) WALTER, Harald; RAJAN, Ramya and
STIERLI, Daniel

(54) **НОВИ ПИРАЗОЛ-4-Н-
АЛКОКСИКАРБОКСАМИДИ КАКО
МИКРОБИОЦИДИ**

(57) 1 Соединение со формулата I

назначена со тоа, што

R1 е C1-C4алкил или C1-C4халоалкил;

R2 е C1-C4алкил;

R3 е водород или халоген;

R4 е водород, C1-C4алкил или C1-C4халоалкил;

R5, R6, R8, R9 и R10 се, независно едно од друго, водород, халоген, C1-C4алкил или C1-C4халоалкил;

R7 е водород, халоген, C1-C4алкил, C2-C6алкинил или C3-C6алкинил;

R11 е водород, халоген или C1-C6алкил;

R12 е водород, халоген, C1-C6алкил, C2-C6алкинил, C3-C6алкинил, C3-C6суслоалкил-C3-C6алкинил, халофеноски, халофенил-C3-C6алкинил, C(C1-C4алкил)=NO-C1-C4алкил, C1-C6халоалкил, C1-C6халоалкокси, C2-C6халоалкенил, или C2-C6халоалкенилокси;

R13 е водород, халоген, C1-C6алкил;

X е кислород, сулфур или отсутен; под услов да R7 е различен од халоген доколку X е кислород или сулфур;

n е 0 или 1; и

агрономски прифатливи соли/стереоизомери/диастереоизомери/енантиомери/тауто-мери и N-оксиди на овие соединенија. има уште 13 патентни барања.

(51) **A 61K 31/553, C 07D 281/02, 281/10, 417/12, 417/14**

(11) **4775** (13) T1
(21) **2013/156** (22) 30/04/2013
(45) 31/10/2013

(30) 212413 25/08/2005 US

(96) 17/08/2006 EP11151905.4

(97) 13/02/2013 EP2311464

(73) **The Trustees of Columbia University in the
City of New York
New York, New York 10027, US**


(74) Друштво за застапување од областа на индустриската сопственост ЖИВКО МИЈАТОВИЌ
АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје

Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје

(72) Landry, Donald W.; Deng, Shixian; Cheng, Zhen Zhuang; Lehnart, Stephan E. and Marks, Andrew Robert




(54) **АГЕНСИ ЗА СПРЕЧУВАЊЕ И ТРЕТИРАЊЕ
НА ЗАБОЛУВАЊА КОИ ИНВОЛВИРААТ
МОДУЛАЦИЈА НА RYR РЕЦЕПТОРИ**

(57) 1 Употреба на соединение претставено со структурата:



за третирање или спречување на заболување или болест поврзани со RyR кој што го регулира функционирањето на калциумскиот канал на во

клетките или во производството на лек за вакво третирање или спречување, при што заболувањето или болеста кои што се поврзани со RyR се селектирани од групата која што се состои од заболувања и болести на скелетните мускули, когнитивни заболувања и болести, малигна хипертермија, дијабетес и синдром на ненадејна смрт кај доенчиња. има уште 2 патентни барања.



(51) A 61K 31/485, 9/20, 9/70, A 61P 25/04

(11) 4776

(13) T1

(21) 2013/162

(22) 02/05/2013

(45) 31/10/2013

(30) 20060119839 30/08/2006 EP

(96) 29/08/2007 EP07802995.6

(97) 27/03/2013 ep2059243

(73) EURO-CELTIQUE S.A.

2, avenue Charles de Gaulle / 1653

Luxembourg, LU

(74) МАРГАРИТА ПЕКЕВСКА, адвокат

ул. "Народен Фронт" 21/4-5 1000 Скопје, 1000,
Скопје

(72) WALDEN, Malcolm; OKSCHE, Alexander;

HEATH, William; HOLDEN, Timothy; PRATER,

Derek A. and SACKLER, Richard S.

(54) **ТЕНКИ ПЛОЧКИ НА BUPRENORFIN ЗА ТЕРАПИЈА НА ЗАМЕНА НА ДРОГА**

(57) 1 Орален фармацевтски дозен облик кој содржи најмалку buprenorfin или негова фармацевтски прифатлива сол, каде дозниот облик го ослободува скоро целиот buprenorfin или спомнатата фармацевтски прифатлива сол за помалку од 2 минути после орална, посакано сублингвална, примена на дозниот облик.

има уште 9 патентни барања.

(51) A 61K 31/517, A 61P 25/00, 25/02, 25/08, 25/14, 25/16, 25/18, 25/22, 25/24, 25/28, 25/30

(11) 4777

(13) T1

(21) 2013/163

(22) 02/05/2013

(45) 31/10/2013

(30) 0901460 27/03/2009 FR

(96) 25/03/2010 EP10715983.2

(97) 20/03/2013 EP2411009

(73) **SANOFI****54, rue La Boetie 75008 Paris, FR**


(74) БИНСО Д.О.О. СКОПЈЕ

ул. "Народен фронт" 7/4 П.О. Бокс 768

(72) VIVIANI, Fabrice; MARCINIAK, Gilbert and NAVE, Jean-Francois

(54) ТЕРАПЕВТСКА УПОТРЕБА НА ДЕРИВАТИ НА ХИНАЗОЛИНДИОН

(57) 1 Употреба на соединението претставено со општата формула (I):



каде што:

- A претставува арилна или хетероарилна група;
- R₁ претставува:
 - атом на водород;
 - -C(O)R, каде што R е атом на водород, (C₁-C₆) алкокси група, арилна група, (C₃-C₆) циклоалкилна група или (C₁-C₆) алкилна група, при што наведениот алкил може да биде супституиран со:
 - една или повеќе хидроксилни групи,
 - бензилокси група,
 - (C₁-C₆) алкокси група, која може да биде супституирана со арил, или
 - (C₃-C₆) циклоалкилна група,
 - можно супституирана (C₁-C₆) алкилна група;
- R₂ претставува:
 - атом на водород;
 - атом на халоген;

- цијано група;
- нитро група;
- (C₁-C₆) алкилна група, која може да биде супституирана со -NH₂ или со -NHC(O)Rb група, при што Rb е како што е дефинирано во продолжение;
- -ORa група, каде што Ra претставува:
 - атом на водород,
 - (C₁-C₆) алкилна група, која може да биде супституирана со еден или повеќе атоми на халоген, со една или повеќе хидроксилни групи, со арилна група и/или со една или повеќе цијано групи,
 - (C₂-C₆) алкинилна група,
 - арилна група;

- R₃ претставува:

- атом на водород;
- атом на халоген;
- хидроксилна група;
- цијано група;
- -SCF₃ група;
- нитро група;
- оксо група;
- -S(O)₀₋₂-алкилна група, -S(O)₀₋₂-хетероциклоалкилна група, -O-SO₂-арилна група која може да биде супституирана со еден или повеќе атоми на халоген;
- -алкиламиноалкилна или -циклоалкиламиноалкилна група, при што секоја од нив може да биде супституирана врз крајниот алкил;
- можно супституирана сулфонамидна група;
- арилна или хетероарилна група, при што наведената група може да биде моноциклична или полициклична и, додатно, може да биде супституирана со (C₁-C₆) алкилна група, со еден или

- повеќе атоми на халоген или со (C₁-C₆) алкокси група;
- хетероциклоалкилна група, која може да биде супституирана со (C₁-C₆) алкилна група;
 - (C₁-C₆) алкилна група, која може да биде супституирана со:
 - еден или повеќе атоми на халоген,
 - арилна група, која може да биде супституирана со еден или повеќе атоми на халоген или со една или повеќе хидроксилни групи,
 - хетероарилна група,
 - една или повеќе хидроксилни групи, кои може да бидат супституирани со арилна група, која и самата може да биде супституирана со еден или повеќе атоми на халоген, или
 - хетероциклоалкилна група, која може да биде супституирана со CO(O)Ra група или со (C₁-C₆) алкилна група, при што Ra е како што е дефинирано погоре,
 - -C(O)NRbRc група, каде што Rb и Rc се како што е дефинирано во продолжение;
 - -C(O)ORc група или -O-C(O)ORc група, каде што Rc е како што е дефинирано во продолжение;
 - (C₁-C₆) алкокси група, која може да биде супституирана со:
 - аминоалкилна група,
 - аминокциклоалкилна група,
 - циклоалкилна група,
 - хетероциклоалкилна група,
 - моноциклична или полициклична хетероарилна група,
 - една или повеќе хидроксилни групи,
 - еден или повеќе атоми на халоген,
 - (C₁-C₆) алкокси група,
 - -C(O)ORc група, каде што Rc е како што е дефинирано во продолжение,
 - -C(O)NRbRc група, каде што Rb и Rc се како што е дефинирано во продолжение,
 - оксо група и/или
 - арилна група, која и самата може да биде супституирана со еден или повеќе атоми на халоген, цијано група, (C₁-C₆) алкокси група, -O-халоалкилна група и/или халоалкилна група;
 - -O-циклоалкилна група, -O-арилна група, или:
 - -O-хетероциклоалкилна група, при што секоја од нив може да биде супституирана со:
 - арилна група, која и самата може да биде супституирана со еден или повеќе атоми на халоген или со (C₁-C₆) алкилна група,
 - оксо група,
 - еден или повеќе атоми на халоген и/или
 - (C₁-C₆) алкилна група, која и самата може да биде супституирана со арилна група и/или оксо група;
 - -NH-CO-NH-арилна група, -NH-CO-NH-хетероарилна група или -NH-CO-NH-(C₁-C₆) алкилна група, при што секоја од нив може да биде супституирана со еден или повеќе атоми на халоген, цијано група, нитро група, една или повеќе хидроксилни групи или (C₁-C₆) алкокси група;
 - -N-(C₁-C₆) алкилна група, при што е можно наведената (C₁-C₆)

алкилна група да биде супституирана со:

- една или повеќе оксо групи и/или
- една или повеќе арилни групи, кои може да бидат супституирани со еден или повеќе атоми на халоген и/или со SO₂ група;


- -NH-CO-арилна група или -NH-CO-хетероарилна група, при што секоја од нив може да биде супституирана со еден или повеќе атоми на халоген;

или R₃, заедно со A, формира полициклична хетероарилна група која може да биде супституирана со (C₁-C₆) алкокси група, или (C₁-C₆) алкилна група која може да биде супституирана со арилна група, која и самата може да биде супституирана со еден или повеќе атоми на халоген;

- R₄ претставува атом на водород, оксо група или (C₁-C₆) алкилна група;
- Rb претставува:
 - атом на водород,
 - (C₁-C₆) алкилна група, која може да биде супституирана со еден или повеќе атоми на халоген, една или повеќе хидроксилни, цијано, amino, хетероциклоалкилни, (C₁-C₆) алкокси групи, или со арилна група која може да биде супституирана со еден или повеќе атоми на халоген,
 - (C₃-C₆) циклоалкилна група,
 - (C₂-C₆) алкинилна група,
 - (C₁-C₆) алкокси група,
 - арилна група која може да биде супституирана со еден или повеќе атоми на халоген;
- Rc претставува атом на водород или (C₁-C₆) алкилна група која може да биде супституирана со еден или повеќе атоми на халоген;

или, Rb и Rc, заедно со азотниот атом за кој се прикачени, формираат полициклична хетероарилна група или хетероциклоалкилна група;

- m и n, независно еден од друг претставуваат вредност од 0, 1 или 2, при што се подразбира дека m+n≤3;
- p и p', независно еден од друг претставуваат вредност од 1, 2 или 3, при што се подразбира дека кога p е поголемо или еднакво на 2, тогаш групите R₂ се поставени на одделни јаглеродни атоми и може да бидат меѓусебно различни, а кога p' е поголемо или еднакво на 2, тогаш групите R₃ се поставени на одделни јаглеродни атоми и може да бидат меѓусебно различни;
- q претставува вредност од 0 или 2, при што се подразбира дека кога q=0, тогаш азотната хетероциклична група која е прикачена за азотниот атом којшто е поставен во положбата 1 на прстенестиот систем на 2,4-диоксо-1,2,3,4-тетраhydroхиназолин, повеќе не е премостена и е од следниот тип:



каде што R₁, R₄, m и n се како што е дефинирано погоре;

- g претставува вредност од 0 или 1;

во вид на база или киселинска адитивна сол;

за добивање на лек наменет за третирање и/или спречување на психијатриски и невролошки нарушувања, каде што наведените психијатриски нарушувања се одбрани од анксиозност, депресија, нарушено расположение, несоница, нарушувања кои се однесуваат на лажно убедување, нарушувања

кои се однесуваат на опседнатост, психози, нарушувања кои се однесуваат на шизофренија, нарушувања кои се однесуваат на намалена концентрација поради хиперактивност (кај хиперактивни деца), нарушувања кои резултираат од употреба на психотропни супстанции, особено во случајот на злоупотреба на супстанции и/или зависност од супстанции, вклучително и зависност од алкохол и/или никотин, мигрена, стрес, нарушувања кои се однесуваат на заболувања од психосоматско потекло, напади на паника, епилепсија, нарушено памтење, когнитивни нарушувања, конкретно сенилна деменција или нарушувања кои се однесуваат на Алцхајмерова болест, како и нарушувања кои се однесуваат на концентрацијата или на вигиланцата, исхемија,

нарушувања кои се однесуваат на траума на мозокот или нарушувања кои се однесуваат на акутни или хронични невродегенеративни заболувања, вклучително и хореа и Хантингтонова хореа, а наведените наврлошки нарушувања се манифестираат преку аномалии во движењето и нарушена моторна способност поврзана со патологија одбрана од дискинезија, Паркинсонова болест, постенцефалитски паркинсонизам, допа-сензитивна дистонија, Шај-Драгеров синдром, синдром на периодично движење на екстремитетите, синдром на периодично движење на екстремитетите за време на спиење, Туретов синдром или синдром на немирни нозе.

има уште 14 патентни барања.

(51) **G 01N 33/53, A 61K 38/18, 38/19, A 61P 3/06, 3/10**

(11) **4778**

(13) T1

(21) **2013/164**

(22) 02/05/2013

(45) 31/10/2013

(30) 20010336394P 22/10/2001 US

(96) 22/10/2002 EP10165256.8

(97) 24/04/2013 EP2219031

(73) **Amgen Inc.; THE BOARD OF REGENTS, THE UNIVERSITY OF TEXAS SYSTEM and The Government of the United States of America, represented by The Secretary, Department of Health and Human Services National Institutes of Health Office of Technology Transfer One Amgen Center Drive, Thousand Oaks, CA 91320-1799, US; 201 West 7th Street, Austin, Texas 78701, US and Suite 325, 6011 Executive Boulevard Rockville, MD 20852-3804, US**

(74) **БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ**


ул."Македонија" бр.27/2/22, 1000 Скопје

(72) Oral, Elif Arioglu; Taylor, Simeon I; Garg, A. and Dapaoli, Alex M

(54) УПОТРЕБА НА ЛЕПТИН ЗА ЛЕКУВАЊЕ НА ЧОВЕЧКА ЛИПОАТРОФИЈА И ПОСТАПКА ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ПРЕДИСПОЗИЦИЈА КОН СПОМЕНАТОТО ЛЕКУВАЊЕ


(57) 1 Протеин лептин за употреба во методот за лекување на липоатрофија или метаболичка абнормалност каде истите се поврзани во човечки пациент со липоатрофија, при што методот се состои од давање доза протеин липин на пациентот, за ефективно да се третираат липоатрофијата или метаболичката абнормалност поврзана со истата (со липоатрофијата).

има уште 15 патентни барања.



(51) **C 07D 401/12, A 61K 31/444, A 61P 11/00, 11/08**
 (11) **4779** (13) T1
 (21) **2013/165** (22) 02/05/2013
 (45) 31/10/2013
 (30) 20090172039P 23/04/2009 US
 (96) 16/04/2010 EP10715058.3
 (97) 03/04/2013 EP2421849
 (73) **Theravance, Inc.**
901 Gateway Boulevard South San Francisco, CA 94080, US

(74) **БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ**
 ул. "Македонија" бр.27/2/22, 1000 Скопје
 (72) **FLEURY, Melissa; STANGELAND, Eric L.; BYUN, Daniel; CHEN, Yan; WILSON, Richard, D.; YEN, Rose; HUGHES, Adam, and JACOBSEN, John, R.,**
 (54) **ДИАМИДНИ СОЕДИНЕНИЈА КОИШТО ИМААТ ДЕЈСТВО НА МУСКАРИНСКИ РЕЦЕПТОРНИ АНТАГОНИСТИ И БЕТА 2 АДРЕНЕРГИЧНИ РЕЦЕПТОРНИ АГОНИСТИ**
 (57) 1 Соединението со формула




или негова фармацевтски прифатлива сол.

има уште 11 патентни барања.

(51) **A 61K 47/48, A 61P 35/00**
 (11) **4780** (13) T1
 (21) **2013/166** (22) 07/05/2013
 (45) 31/10/2013
 (30) 509901 P 10/10/2003 US and 960602
 08/10/2004 US
 (96) 12/10/2004 EP04793896.4
 (97) 27/03/2013 EP1689846
 (73) **ImmunoGen, Inc**
 (57) 1 Мајтансиноид коњугат средство што врзува клетки со следнава формула:


830 Winter Street Waltham, MA 02451, US
 (74) **БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ**
 ул. "Ленинова" бр.15а-13, 1000 Скопје
 (72) **STEEVES, Rita; LUTZ, Robert; CHARI, Ravi; XIE, Hongsheng and KOVTUN, Yelena**
 (54) **КОЊУГАТИ НА МАЈТАНСИНОИД DM1 СО АНТИТЕЛО ТРАСТУЗУМАБ, ПОВРЗАНИ ПРЕКУ НЕ-РАСЦЕПЛИВ ПОВРЗУВАЧ, И НЕГОВА УПОТРЕБА ВО ТРЕТМАНОТ НА ТУМОРИ**



назначено со тоа, што Ab е трастузумаб.
има уште 5 патентни барања.

НАЦРТ 1

SMCC (Сукцинимидил 4-(N-малеимидометил)циклохексан-1-карбоксилат)



(51) **C 07K 1/00, A 61K 47/48, A 61P 35/00, 7/00**

(11) **4781** (13) T1
(21) **2013/167** (22) 07/05/2013
(45) 31/10/2013

(30) 20070909917P 03/04/2007 US;
20070911788P 13/04/2007 US and
20070986240P 07/11/2007 US

(96) 01/04/2008 EP08744881.7

(97) 13/02/2013 EP2144923

(73) **BioGeneriX AG**

Janderstrasse 3 68199 Mannheim, DE


(74) МАРГАРИТА ПЕКЕВСКА, адвокат
ул. "Народен Фронт" 21/4-5 1000 Скопје, 1000,
Скопје

(72) ZOPF, David, A. and LUBENAU, Heinz

(54) **ПОСТАПКИ НА ТРЕТМАН СО УПОТРЕБА
НА ГЛИКОРЕГИЛИРАН G-CSF**

(57) 1. Пептид кој е ковалентен коњугат помеѓу
G-CSF пептид и полимерна модифицирачка


група, каде споменатиот G-CSF пептид опфаќа
структура во согласност со формулата



каде е


q 0 или 1; и

Sia-PEG има структура во согласност со
формулата :



каде n е цел број од 400 до 500, за употреба
во зголемување на производство на stem
клетки кај донорот.

има уште 12 патентни барања.



(51) **B 60G 17/015, 17/033, 5/04**

(11) **4782**

(13) T1

(21) **2013/168**

(22) 08/05/2013

(45) 31/10/2013

(30) 102010017172 31/05/2010 DE;

102010037260 01/09/2010 DE and 102010037700

22/09/2010 DE

(96) 12/05/2011 EP11165906.6

(97) 06/03/2013 EP2390121

(73) **Schmitz Cargobull Gotha GmbH**

Kindleber Strasse 99 99867 Gotha, DE

(74) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ

ул. "Ленинова" бр.15а-13, 1000 Скопје

(72) Eberle, Reinhard; Volz, Siegfried and

Dumpich, Sven

(54) **ПРИКОЛКА ЗА КОМЕРЦИЈАЛНО ВОЗИЛО**

И КОНТРОЛЕН УРЕД ЗА СКЛОП ОД

ВОЗДУШНА ПРУЖИНА

(57) 1 Приколка за комерцијално возило

- што има шасија (CH) што може да биде прикачена на влечно возило со потпорен товар (FD) користејќи спојувачки средства (ZD, KP)

- што има склоп од повеќе оски што содржи најмалку прва, предна оска (A1) и втора, задна оска (A2),


- што има склоп од воздушна пружина (B1, B2) што може да ја потпре шасијата (CH) кон двете оски и што содржи прв склоп од составна пружина (B1) назначен на првата оска (A1) и втор склоп од составна пружина (B2) назначен на втората оска (A2),

- што има склоп од сензори што е конфигуриран да ги измери силите за потпирање на оската (R1, R2) на двете оски (A1, A2),

- што има воздушни контролни средства (E1, AL1, E2, AL2), што се конфигурирани да делуваат на двата склопа од составна пружина поединечно,

- што има контролен уред (SE) што е конфигуриран да ги вклучи контролните средства со цел да постават променливи вредности на воздушен притисок во склоповите од составна пружина (B1, B2) за отскокнувачки состојби на шасијата, назначена со тоа, што контролниот уред е конфигуриран да изведува мерно поминување и во постапката одредува мнозинство на измерени вредности што зависи од вкупната тежина и/или од надолжната позиција на центарот на гравитација од вкупната тежина на приколката, и со тоа, што контролниот уред изведува, во согласност со меморизирано правило за назначување, контролни вредности од измерените вредности со цел да подеси посакувани вредности на притисок на склоповите од составна пружина за движечкиот режим на работа и ги подесува притисоците во склоповите од воздушна пружина до посакуваните вредности на притисок.

има уште 24 патентни барања.



Нацрт 1

(51) F 16H 33/10

(11) 4783

(13) T1

(21) 2013/169

(22) 10/05/2013

(45) 31/10/2013

(96) 17/04/2008 EP08735274.6

(97) 17/04/2013 EP2265843

(73) Erke Erke Arastirmalari Ve Muhendislik
A.S.

Halkali Merkez Mah. Basin Ekspres Yolu No. 5/A
34303 Kucukcekmece Istanbul,, TR

(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ

ул."Македонија" бр.27/2/22, 1000 Скопје

(72) OZT?RK, Mustafa, Naci

(54) **УРЕД ЗА ПРЕНОС НА ДВИЖЕЊЕ И
ПОСТАПКА ЗА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ НА
РОТАЦИЈА**

(57) 1 А) уред за пренос на движење, по
можност моторен уред, за обезбедување на
ротација околу најмалку една излезна оска,

уредот содржи:

Б) тело (2) монтирано за ротација околу прва
оска (4) и ротација околу втора оска (11) и
ротација околу трета оска (16), првата оска (4) е
ориентирана во однос на втората оска (11) под
агол на наклон (и), втората оска (11) и/или
третата оска (16) ја создаваат барем едната
излезна оска на споменатиот уред, кадешто
ротацијата на телото (2) околу третата оска (16)
предизвикува промена на аголот на наклон (и),

В) средство (15) за предизвикување вртежен
момент (21) кон телото (2) околу третата оска
(16) во смисла на зголемување на аголот на
наклон (и) кога првата оска (4) е на избраниот
агол на наклон (и) во однос на втората оска (11)
којшто е поголем од нула степени и помал од 90
степени, и

Г) средство (210) за ограничување на ротацијата
на телото (2) околу третата оска (16) во смисла
на намалување на аголот на наклон (и) такашто
аголот на наклон (и) на првата оска (4) во однос
на втората оска (11) останува поголем од нула
степени и помал од 90 степени,

Д) споменатиот уред е така структуриран за да
озвозможи приклучување на извор на погонска
сила со телото (2) за да се предизвика ротација
на телото (2) околу првата оска (4), и

Ѓ) кадешто ротацијата на телото (2) околу првата
оска (4) е со аголна брзина (щспin) поголема од
критичната аголна брзина (щс) такашто се
постигнува константен или зголемен агол на
наклон (и), за да се иницира и да се зголеми
излезна аголна брзина (щout) и-или излезен
вртежен момент од ротацијата на телото (2)
околу втората оска (11) и/или околу третата оска
(16) како споменатата барем една излезна оска,

Е) кадешто телото (2) има специфична критична
аголна брзина (щспрес) од помалку од 20000
вртежи во минута, подобро со тоа да ја зголеми
излезната моќност околу барем една излезна
оска,

кадешто споменатата специфична критична аголна брзина (щс,спес) е дефинирана како што следува:

специфичната критична аголна брзина (щс,спес) е критичната аголна брзина (щс) на телото (2) кога аголот на наклон (и) на првата оска (4) во однос на втората оска (11) е 45 степени, кога првата оска (4) поминува низ суштинското тежиште (СМ) на телото (2), кога телото (2) е ориентирано така да моментот на инерција на телото (2) е суштински максимизиран, кога, доколку телото (2) не е симетрично околу рамнина која поминува низ тежиштето (СМ) на телото (2) и кое што е ортогонално на првата оска (4), помеѓу можните ориентации на поставување за поставување на телото (2) на првата оска (4) се избира онаа која резултира со намалено растојание помеѓу тежиштето (СМ) на телото (2), и третата оска (16), и кога должината на лостот за поврзување (1с) е:

а) 5mm доколку масата на телото (2) е помала од 0.1kg,


б) 25mm доколку масата на телото (2) е еднаква на или

поголема од 0.1kg и помала од 100kg,

в) 50mm доколку масата на телото (2) е еднаква на или поголема од 100kg и помала од 1000kg, и

г) 100mm доколку масата на телото (2) е еднаква на или поголемо од 1000kg,

кадешто споменатиот лост за поврзување (1с) е растојанието од точката на пресек на поврзувачката рамнина (Рс) и првата оска (4) до третата оска (16), кадешто споменатата поврзувачка рамнина (Рс) е рамнина којашто е ортогонална на првата оска (4) и го пресекува телото (2) и има минимално растојание до оската на наклон (16). има уште 65 патентни барања.



Слика 1

(51) A 61K 31/351, 47/24, A 61P 35/00

(45) 31/10/2013

(11) 4784

(13) T1

(30) 20040538319P 22/01/2004 US

(21) 2013/170

(22) 10/05/2013

(96) 21/01/2005 EP05711599.0

(97) 06/03/2013 EP1718283

(73) University of Miami

1475 NW 12th Avenue, Suite 2012 Miami, FL 33136, US

(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ


ул. "Македонија" бр. 27/2/22, 1000 Скопје

(72) HSIA, Sung, Lan; NARAIN, Niven, Rajin; LI, Jie; RUSSELL, Kathryn, J.; WOAN, Karrune, V. and PERSAUD, Indushekhar

(54) **ЛОКАЛНИ КО-ЕНЗИМСКИ Q10**

ФОРМУЛАЦИИ И ПОСТАПКИ ЗА УПОТРЕБА

(57) 1 Локален липозомен состав, којшто содржи Коензим Q10, фосфолипон 90, глицерол, бутилиран хидрокситолуен (ВНТ), етанол, средна низа на триглицериди (МСТ) и лаванда. има уште 18 патентни барања.



Сл.1

ПРЕГЛЕДИ

ПРЕГЛЕД НА ПАТЕНТИ СПОРЕД МЕЃУНАРОДНАТА КЛАСИФИКАЦИЈА НА ПАТЕНТИТЕ

(51) Код по Меѓународната класификација на патентите (МКП)

(51) Код по Меѓународната класификација на патентите (МКП) - основен

(11, 13) регистарски број на документот, вид на документот

(51)	(51)основен	(11)	(13)
8F16L21/03	8F16L21/03	4759	T1
8F16L21/08	8F16L21/03	4759	T1
8C07D295/135	8C07D295/135	4774	T1
8C07D453/02	8C07D453/02	4773	T1
8C07D471/08	8C07D453/02	4773	T1
8C07D487/08	8C07D453/02	4773	T1
8A61K31/444	8C07D453/02	4773	T1
8A61P25/00	8C07D453/02	4773	T1
8A61P25/02	8C07D453/02	4773	T1
8A61P25/14	8C07D453/02	4773	T1
8A61P25/16	8C07D453/02	4773	T1
8A61P25/18	8C07D453/02	4773	T1

8A61P25/22	8C07D453/02	4773	T1
8A61P25/24	8C07D453/02	4773	T1
8A61P25/28	8C07D453/02	4773	T1
8A61P29/00	8C07D453/02	4773	T1
8A61P35/00	8C07D453/02	4773	T1
8A61P43/00	8C07D453/02	4773	T1
8A61K47/10	8A61K47/10	4772	T1
8A61K47/22	8A61K47/10	4772	T1
8A61K47/02	8A61K47/10	4772	T1
8A61K31/765	8A61K47/10	4772	T1
8C07D209/86	8C07D209/86	4771	T1
8C07D487/04	8C07D209/86	4771	T1
8A61P31/00	8C07D209/86	4771	T1

8C07D209/88	8C07D209/86	4771	T1
8A61K31/403	8C07D209/86	4771	T1
8A61P35/00	8C07D209/86	4771	T1
8C07D401/04	8C07D209/86	4771	T1
8A61P33/00	8C07D209/86	4771	T1
8A61P29/00	8C07D209/86	4771	T1
8B60B39/10	8B60B39/10	4770	T1
8B61C15/10	8B60B39/10	4770	T1
8C07D207/273	8C07D207/273	4769	T1
8C07D209/54	8C07D207/273	4769	T1
8A61K31/4015	8C07D207/273	4769	T1
8A61P5/00	8C07D207/273	4769	T1
8A61P15/12	8C07D207/273	4769	T1
8A61P19/10	8C07D207/273	4769	T1
8G01N33/50	8G01N33/50	4768	T1
8A61K31/4709	8G01N33/50	4768	T1
8A61P7/00	8G01N33/50	4768	T1
8B22D11/106	8B22D11/106	4767	T1
8B22D41/56	8B22D11/106	4767	T1
8B22D41/50	8B22D11/106	4767	T1
8B22D11/106	8B22D11/106	4766	T1
8B22D41/50	8B22D11/106	4766	T1
8B22D41/56	8B22D41/56	4765	T1
8B22D11/106	8B22D41/56	4765	T1
8B22D41/50	8B22D41/56	4765	T1
8F41H5/04	8F41H5/04	4764	T1
8A01K67/027	8A01K67/027	4763	T1
8C07K16/00	8A01K67/027	4763	T1
8C07K16/46	8A01K67/027	4763	T1
8C12N15/85	8A01K67/027	4763	T1
8A23L1/30	8A23L1/30	4762	T1
8A61K31/122	8A23L1/30	4762	T1
8A61K31/202	8A23L1/30	4762	T1
8A61K31/205	8A23L1/30	4762	T1
8A61K31/221	8A23L1/30	4762	T1
8A61P27/02	8A23L1/30	4762	T1
8A61K9/20	8A61K9/20	4761	T1
8A61K9/28	8A61K9/20	4761	T1
8A61K9/50	8A61K9/20	4761	T1
8A61K31/4439	8A61K9/20	4761	T1
8C07C239/10	8C07C239/10	4760	T1
8C07C239/20	8C07C239/10	4760	T1
8A01N43/26	8C07C239/10	4760	T1

8C07C239/12	8C07C239/10	4760	T1
8A61K31/553	8A61K31/553	4775	T1
8C07D281/02	8A61K31/553	4775	T1
8C07D281/10	8A61K31/553	4775	T1
8C07D417/12	8A61K31/553	4775	T1
8C07D417/14	8A61K31/553	4775	T1
8A61K31/485	8A61K31/485	4776	T1
8A61P25/04	8A61K31/485	4776	T1
8A61K9/20	8A61K31/485	4776	T1
8A61K9/70	8A61K31/485	4776	T1
8A61K31/517	8A61K31/517	4777	T1
8A61P25/00	8A61K31/517	4777	T1
8A61P25/16	8A61K31/517	4777	T1
8A61P25/02	8A61K31/517	4777	T1
8A61P25/14	8A61K31/517	4777	T1
8A61P25/28	8A61K31/517	4777	T1
8A61P25/30	8A61K31/517	4777	T1
8A61P25/08	8A61K31/517	4777	T1
8A61P25/18	8A61K31/517	4777	T1
8A61P25/22	8A61K31/517	4777	T1
8A61P25/24	8A61K31/517	4777	T1
8G01N33/53	8G01N33/53	4778	T1
8A61K38/18	8G01N33/53	4778	T1
8A61K38/19	8G01N33/53	4778	T1
8A61P3/06	8G01N33/53	4778	T1
8A61P3/10	8G01N33/53	4778	T1
8C07D401/12	8C07D401/12	4779	T1
8A61K31/444	8C07D401/12	4779	T1
8A61P11/00	8C07D401/12	4779	T1
8A61P11/08	8C07D401/12	4779	T1
8A61K47/48	8A61K47/48	4780	T1
8A61P35/00	8A61K47/48	4780	T1
8C07K1/00	8C07K1/00	4781	T1
8A61K47/48	8C07K1/00	4781	T1
8A61P7/00	8C07K1/00	4781	T1
8A61P35/00	8C07K1/00	4781	T1
8B60G17/015	8B60G17/015	4782	T1
8B60G17/033	8B60G17/015	4782	T1
8B60G5/04	8B60G17/015	4782	T1
8F16H33/10	8F16H33/10	4783	T1
8A61K31/351	8A61K31/351	4784	T1
8A61K47/24	8A61K31/351	4784	T1
8A61P35/00	8A61K31/351	4784	T1

ПРЕГЛЕД ПО НОСИТЕЛИ НА ПАТЕНТИ

(73) носител на правото на патент

(51) код по Меѓународната класификација на патенти (МКП)

(11, 13) регистарски број на документот, вид на документот

(73)	(51)	(11)
Amgen Inc.; THE BOARD OF REGENTS, THE UNIVERSITY OF TEXAS SYSTEM and The Government of the United States of America, represented by The Secretary , Department of Health and Human Services National Institutes of Health Office of Technology Transfer	G 01N 33/53, A 61K 38/18, 38/19, A 61P 3/06, 3/10	4778
BioGeneriX AG	C 07K 1/00, A 61K 47/48, A 61P 35/00, 7/00	4781
B-MAX S.r.l.	F 41H 5/04	4764
Duktus S.A., Niederlassung Osterreich	F 16L 21/03, 21/08	4759
Erke Erke Arastirmalari Ve Muhendislik A.S.	F 16H 33/10	4783
EURO-CELTIQUE S.A.	A 61K 31/485, 9/20, 9/70, A 61P 25/04	4776
ImmunoGen, Inc	A 61K 47/48, A 61P 35/00	4780
INCURON, LLC	C 07D 209/86, A 61K 31/403, A 61P 29/00, 31/00, 33/00, 35/00, C 07D 209/88, 401/04, 487/04	4771
Janssen Pharmaceutica NV	G 01N 33/50, A 61K 31/4709, A 61P 7/00	4768
Kymab Limited	A 01K 67/027, C 07K 16/00, 16/46, C 12N 15/85	4763
Norgine BV	A 61K 47/10, 31/765, 47/02, 47/22	4772
Nowe GmbH	B 60B 39/10, B 61C 15/10	4770
Richter Gedeon Nyrt.	C 07D 295/135	4774
SANOFI	A 61K 31/517, A 61P 25/00, 25/02, 25/08, 25/14, 25/16, 25/18, 25/22, 25/24, 25/28, 25/30	4777
Schmitz Cargobull Gotha GmbH	B 60G 17/015, 17/033, 5/04	4782
SIGMA-TAU Industrie Farmaceutiche Riunite S.p.A.	A 23L 1/30, A 61K 31/122, 31/202, 31/205, 31/221, A 61P 27/02	4762
Syngenta Participations AG	C 07C 239/10, A 01N 43/26, C 07C 239/12, 239/20	4760
Takeda Pharmaceutical Company Limited	C 07D 207/273, A 61K 31/4015, A 61P 15/12, 19/10, 5/00, C 07D 209/54	4769
Takeda Pharmaceutical Company Limited	A 61K 9/20, 31/4439, 9/28, 9/50	4761
Targacept, Inc.	C 07D 453/02, A 61K 31/444, A 61P 25/00, 25/02, 25/14, 25/16, 25/18, 25/22, 25/24, 25/28, 29/00, 35/00, 43/00, C 07D 471/08, 487/08	4773
The Trustees of Columbia University in the City of New York	A 61K 31/553, C 07D 281/02, 281/10, 417/12, 417/14	4775
Theravance, Inc.	C 07D 401/12, A 61K 31/444, A 61P 11/00, 11/08	4779
University of Miami	A 61K 31/351, 47/24, A 61P 35/00	4784
Vesuvius Group S.A.	B 22D 11/106, 41/50, 41/56	4767
Vesuvius Group S.A.	B 22D 11/106, 41/50	4766
Vesuvius Group S.A.	B 22D 41/56, 11/106, 41/50	4765

ПРОМЕНИ

(11) 974

(73) Takeda GmbH

Byk-Gulden-Strasse 2 78467 Konstanz, DE

(11) 1110

(73) Takeda GmbH

Byk-Gulden-Strasse 2 78467 Konstanz, DE

(11) 1589

(73) Takeda GmbH

Byk-Gulden-Strasse 2 78467 Konstanz, DE

(11) 1676

(73) Takeda GmbH

Byk-Gulden-Strasse 2 78467 Konstanz, DE

(11) 1650

(73) Takeda GmbH

Byk-Gulden-Strasse 2 78467 Konstanz, DE

(11) 1896

(73) Takeda GmbH

Byk-Gulden-Strasse 2 78467 Konstanz, DE

(11) 1755

(73) Takeda GmbH

Byk-Gulden-Strasse 2 78467 Konstanz, DE

(11) 2084

(73) Takeda GmbH

Byk-Gulden-Strasse 2 78467 Konstanz, DE

(11) 2248

(73) Takeda GmbH

Byk-Gulden-Strasse 2 78467 Konstanz, DE

(11) 2344

(73) Takeda GmbH

Byk-Gulden-Strasse 2 78467 Konstanz, DE

(11) 2464

(73) Takeda GmbH

Byk-Gulden-Strasse 2 78467 Konstanz, DE

(11) 2690

(73) Targacept, Inc.

100 North Main Street, Suite 1510 Winston-Salem, NC 27101, US

(11) 2871

(73) Targacept, Inc.

100 North Main Street, Suite 1510 Winston-Salem, NC 27101, US

(11) 2910

(73) Zoetis P LLC

100 Campus Drive, Florham Park New Jersey 07932, US

(11) 2910

(73) Zoetis P LLC

100 Campus Drive, Florham Park New Jersey 07932, US

(11) 3001

(73) Takeda GmbH

Byk-Gulden-Strasse 2 78467 Konstanz, DE

(11) 3000

(73) Takeda GmbH

Byk-Gulden-Strasse 2 78467 Konstanz, DE

(11) 3076

(73) Takeda GmbH

Byk-Gulden-Strasse 2 78467 Konstanz, DE

(11) 3423

(73) Takeda GmbH

Byk-Gulden-Strasse 2 78467 Konstanz, DE

(11) 3610

(73) Takeda GmbH

Byk-Gulden-Strasse 2 78467 Konstanz, DE

(11) 3794
(73) Targacept, Inc.
100 North Main Street, Suite 1510 Winston-Salem, NC 27101 , US

(11) 4111
(73) Targacept, Inc.
100 North Main Street, Suite 1510 Winston-Salem, NC 27101 , US

(11) 4078
(73) Takeda GmbH
Byk-Gulden-Strasse 2 78467 Konstanz, DE

(11) 4458
(73) Takeda GmbH
Byk-Gulden-Strasse 2 78467 Konstanz, DE

(11) 4285
(73) Takeda GmbH

Byk-Gulden-Strasse 2 78467 Konstanz, DE

(11) 4281
(73) Takeda GmbH
Byk-Gulden-Strasse 2 78467 Konstanz, DE

(11) 4383
(73) Takeda GmbH
Byk-Gulden-Strasse 2 78467 Konstanz, DE

(11) 4536
(73) Takeda GmbH
Byk-Gulden-Strasse 2 78467 Konstanz, DE

(11) 4702
(73) Targacept, Inc.
100 North Main Street, Suite 1510 Winston-Salem, NC 27101 , US

ПРЕНОС

(11) 2910
(73) Zoetis P LLC
100 Campus Drive, Florham Park New Jersey 07932, US

(11) 3855
(73) "COMMODUM" Arkadiusz Kaczmarek
ul. Rejenta 22 A 80-119 Gdansk, PL

(11) 3933
(73) Sorbecon Consultants Inc. and Organyc Polymer Waste Enterprises Inc.
193 Knudson Drive Kanata, ON, 2K2 2C2, CA and 137 Carriage Hill Drive Fredericton, NB, 3EB 2T8, CA

ПРЕСТАНОК

(11) 385
(73) АДИНГ - Д.О.О. ул.Новоселски пат бб 91000 Скопје, МК

ПРИЈАВИ НА ИНДУСТРИСКИ ДИЗАЈН

Во согласност со членот 154 од Законот за индустриска сопственост („Службен весник на РМ„ бр. 21/09), Државниот завод индустриска сопственост ги објавува податоците од пријавите за индустрискиот дизајн.

Податоците означени со INID* кодови за индустриски дизајн (WIPO стандард ST.80):

- (21) број на пријавата
- (22) датум на поднесување
- (23) датум на изложба, саем
- (45) датум на објавување
- (28) вкупен број на дизајни и назначување на видот на дизајнот (дво/тродимензионален)
- (30) право на првенство: датум, држава, број
- (51) меѓународна класификација на индустриски дизајн (од Локарно)
- (54) назив на дизајнот
- (55) прикази на индустрискиот дизајн
- (57) назначување на боите или комбинации на бои
- (72) податоци за авторот: презиме, име и адреса
- (73) податоци за подносителот на пријавата
- (74) податоци за застапник

* Internationally agreed Numbers for the Identification of Data

(21) ИД **2013/10**

(45) 31/10/2013

(22) 22/05/2013

(28) 4 (четири) дизајни, тродимензионални


(72) Митровски Бојан


(73) **Митровски Бојан**

ул.Димче Лахчански бр.62, 7000 Битола, МК

(51) 14-02

(54) ЗД ПРИНТЕР





(21) ИД **2013/17**

(45) 31/10/2013

(22) 04/07/2013

(28) 1 (еден) дизајн, тродимензионален

(72) Kienledesign Mr.Rudi Kienle

(73) **Schneider Schreibgerate GmbH**


Schwarzenbach 9, D-78144 Schramberg, DE

(74) БИНПРО ДООЕЛ Скопје

ул. Ленинова 15а-13 1000 Скопје

(51) 19-06

(54) "ПЕНКАЛО"



(21) ИД **2013/20**

(45) 31/10/2013

(22) 07/08/2013

(28) 5 (пет) дизајни, тродимензионални

(73) **ЗАВАР КОМПАНИ ДООЕЛ Скопје**


ул. "Благоја Стефковски" бб, 1000 Скопје, МК

(74) БЕРИН Д.О.О Скопје

ул. "Македонија" бр.27/2/22, 1000 Скопје

(51) 23-03

(54) РАДИЈАТОРИ



ПРЕГЛЕДИ

ПРЕГЛЕДИ НА ПРИЈАВИ НА ДИЗАЈН СПОРЕД МЕЃУНАРОДНАТА КЛАСИФИКАЦИЈА ЗА ИНДУСТРИСКИ ДИЗАЈН

- (51) код по меѓународна класификација на индустриски дизајн
(21) број на пријавата

(21)	(51)
МК/И/ 2013/10	14-02
МК/И/ 2013/17	19-06
МК/И/ 2013/20	23-03

ПРЕГЛЕДИ ПО НОСИТЕЛИ НА ПРИЈАВИ НА ДИЗАЈН

- (73) носител на правото на индустриски дизајн
(21) број на пријавата

(73)	(21)
Митровски Бојан	МК/И/ 2013/10
Schneider Schreibgerate GmbH	МК/И/ 2013/17
ЗАВАР КОМПАНИ ДООЕЛ Скопје	МК/И/ 2013/20

ИНДУСТРИСКИ ДИЗАЈН

Во согласност со членот 163 од Законот за индустриската сопственост (“Службен весник на РМ”, бр. 21/09), Државниот завод за индустриска сопственост ги објавува податоците за индустрискиот дизајн.

Податоците се означени со INID* кодови за индустриски дизајн (WIPO стандард ST.80)

- (11) Регистарски број на документот
- (18) Датум на важење на индустриски дизајн
- (21) Број на пријавата
- (22) Дата на поднесување
- (18) Дата на изложбено, или саемско првенство
- (28) Предмет на пријавата, се наведува вкупниот број индустриски дизајни
- (30) Право на првенство: датум, држава, број
- (45) Дата на објавување
- (51) Меѓународна класификација на индустриски дизајн (Локарнска)
- (54) Назив на телото, односно сликата или цртежот
- (55) Фотографија или графички приказ (скица) на тело односно сликата или цртежот
- (57) Назначување на боите или комбинации на бои
- (60) Податоци за пријавата поднесена до СЗП на поранешна СФРЈ (дата на првенство, исправа / решение)
- (72) Автор
- (73) Носител на правото
- (74) Застапник

* Internationally agreed Numbers for the Identification of Data

(11) **735** (45) 31/10/2013
 (21) ИД 2012/65 (22) 07/12/2012
 (18) 07/12/2017

(28) 1 (еден) дизајн, тродимензионален

(30) 2147157 04/12/2012 ЕМ

(72) Mr Oliver Hochscheid, Kuthstrabe 48, 51107 Koln and
 Mr Lars Keller, Hanseemannstrabe 2a, 50823 Koln, DE

(73) **Deutsche Telekom AG**

Friedrich-Ebert-Allee 140, 53113 Bonn, DE

(74) Друштво за застапување од областа на индустриската сопственост ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД
 ПАРТНЕРС ДОО Скопје

ул. Даме Груев бр.3/2-11 1000 Скопје

(51) 14-04

(54) "ТВ ИКОНА"



(11) **736** (45) 31/10/2013
 (21) ИД 2013/2 (22) 16/01/2013
 (18) 16/01/2018

(28) 1 (еден) дизајн, тродимензионален

(72) Стојановска Билјана, ул.Разловечко востание бр.2/2-6 1000 Скопје

(73) **Друштво за промет и услуги ФОБАС КОМПАНИ ДОО Скопје**


Источна индустриска зона бб, н.Маџари, 1000 Скопје, МК

(74) БЕРИН Д.О.О Скопје

ул. "Македонија" бр.27/2/22, 1000 Скопје

(51) 09-01

(54) "ШИШЕ"



ПРЕГЛЕДИ

ПРЕГЛЕД НА ОБЈАВЕН ДИЗАЈН СПОРЕД МЕЃУНАРОДНАТА КЛАСИФИКАЦИЈА НА ИНДУСТРИСКИ ДИЗАЈН

- (51) код по меѓународната класификација на индустриски дизајн
 (11) регистарски број на дизајнот

(51)	(11)
14-04	735
09-01	736

ПРЕГЛЕД ПО НОСИТЕЛИ НА ОБЈАВЕН ДИЗАЈН

- (73) носител на правото на индустриски дизајн
 (11) регистарски број на документот
 (21) број на пријавата

(73)	(11)	(21)
Deutsche Telekom AG	735	МК/1/ 2012/65
Друштво за промет и услуги ФОБАС КОМПАНИ ДОО Скопје	736	МК/1/ 2013/2

ПРОДОЛЖУВАЊА

(111) 408

(186) 23/07/2018

ПРЕНОС

(11) 421
 (73) BSTG, Drahtwaren Produktions-und Handels-GmbH
 Koglstrasse 11 A-4017 Linz, AT

(111) 408
 (732) BSTG, Drahtwaren Produktions-und Handels-GmbH
 Koglstrasse 11 A-4017 Linz, AT

ПРИЈАВИ НА ТРГОВСКИ МАРКИ

Во согласност со членот 195 од Законот за индустриската сопственост (“Службен весник на Република Македонија”, бр. 21/09), Државниот завод за индустриска сопственост ги објавува податоците од пријавите на трговските марки.

Податоците се означени со INID* кодови за трговски марки (WIPO стандард ST.60):

- (210) Број на пријавата
- (220) Датум на поднесување
- (230) Датум на изложбено или саемско првенство
- (442) Датум на на објавување на пријавата
- (300) Право на првенство: датум, држава, број
- (731) Подносител: име и адреса
- (740) Застапник
- (540) Изглед на трговската марка, транскрипција и превод
- (591) Назначување на бојата, односно комбинациите на бои
- (551) Индивидуалена/колективена трговска марка
- (510, 511) Броевите на класите по меѓународната класификација на производи и услуги (Ничанска) и список на производите и услугите
- (531) Меѓународната класификација на фигуративн елементи на марката (Виенска класификација ВКЛ (6))

* Internationally agreed Numbers for the Identification of Data

(210) **TM 2008/1454** (220) 01/10/2008
(442) 31/10/2013

(731) **JADRAN - Galenski Laboratorij d.d.**
Pulac b.b. Rijeka 51000, HR

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ
ул."Македонија" бр.27/2/22, 1000 Скопје
(540)

HOLYPLANT SIRUP OD ISLANDSKI LISAJ

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 фармацевтски производи

(210) **TM 2010/447** (220) 14/04/2010
(442) 31/10/2013

(731) **Трговско друштво за трговија и
интелектуални услуги СЕМОС МУЛТИМЕДИЈА
ДОО Скопје**

**ул.,„Митрополит Теодосиј Гологанов" бр.42,
Скопје, МК**

(740) Адвокатска канцеларија ДЕ ЛЕГЕ Скопје
бул. Кочо Рацин бр.14-6/6, 1000, Скопје
(540)

MACEDONICA

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 9 апарати и инструменти, научни поморски,
геодетски, фотографски, кинематографски,
оптички, за мерење, сигнализација, контрола
(инспекција), спасување и настава, апарати и
инструменти за спроведување, вклучување,
трансформирање, акумулирање, регулирање
или контролирање на електрицитетот; апарати
за снимање, пренос и репродукција на звук или
слика, магнетски носачи на податоци, дискови за
снимање, автоматски машини и механизми за
апаратите што се активираат со монети или
жетони, регистар каси, апарати за гаснење
пожар
кл. 41 образовни услуги, подготвување на
настава, забава, спортски и културни активности

кл. 42 научни и технолошки услуги,
истражувања и планирања кои се однесуваат на
истите; услуги за индустриски анализи и
истражувања; проектирање и развој на
компјутерски хардвер и софтвер; правни услуги

(210) **TM 2011/119** (220) 05/02/2011
(442) 31/10/2013

(731) **Друштво за трговија на големо и мало
Мако - Маркет ДОО Скопје**

ул. Првомајска б.б., 1000 Скопје, МК
(740) ПЕТРО ЈОНУРА, АДВОКАТ
ул. ОрцеНиколов 94, 1000 Скопје
(540)



(591) -црвена и зелена
(531) 27.05.21
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 30 производство на кондиторски производи
(колачи)
кл. 35 услуги при продажба на големо и мало со
кондиторски производи (колачи)

(210) **TM 2011/747** (220) 07/07/2011
(442) 31/10/2013

(731) **Друштво за трговија и услуги ВОЧ ИД
ДООЕЛ Скопје**

ул. Орце Николов бр.98/1-5 Скопје-Центар, МК
(740) СНЕЖАНА СТАНКОВИЌ, АДВОКАТ
Бул. Партизански Одреди бр.18/2-7, 1000 Скопје
(540)

WATCH ID WATCH TRADING COMPANY SINCE 1920

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 14 скапоцени метали и нивните легури и производи од скапоцени метали или обложени со нив, што не се опфатени со другите класи; накит, скапоцени камења; хронологиски и хронометриски инструменти

кл. 35 рекламирање; водење на работењето; управување со работата; канцелариски работи

(210) **TM 2011/816** (220) 25/07/2011
(442) 31/10/2013

(731) **GENERAL MOTORS LLC, a limited liability company organized and existing under the laws of the State of Delaware**

300 Renaissance Center, City of Detroit, State of Michigan 48265-3000, US

(740) БИНСО Д.О.О. СКОПЈЕ

ул. "Народен фронт" 7/4 П.О. Бокс 768

(540)



(591) бела, сива и зелена

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 12 моторни возила и делови за истите

(210) **TM 2011/821** (220) 27/07/2011
(442) 31/10/2013

(731) **Babel Sajt Kft.**

20. Kossuth L. u., H-7940 Kacsota, HU

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ

ул. "Македонија" бр.27/2/22, 1000 Скопје

(540)

HAJDU

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 29 сирење и млечни производи

(210) **TM 2011/837** (220) 03/08/2011
(442) 31/10/2013

(731) **Playboy Enterprises International, Inc.**

680 North Lake Shore Drive Chicago, Illinois 60611, US

(740) БИНСО Д.О.О. СКОПЈЕ

ул. "Народен фронт" 7/4 П.О. Бокс 768

(540)



(591) -

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 25 облека, обувки, покрила за глава (капи)

(210) **TM 2011/964** (220) 13/09/2011
(442) 31/10/2013

(731) **CROSSCARE LIMITED**

Broomhill Road, TAllaght, Dublin 24, IE

(740) БИНСО Д.О.О. СКОПЈЕ

ул. "Народен фронт" 7/4 П.О. Бокс 768

(540)

**REDUCE THE HOURS
OF CRYING**

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 5 препарати за редуцирање на нетолеранција на лактоза кај бебиња; суплементи за храна за додавање во млекото за бебиња

(210) **TM 2011/1222** (220) 24/11/2011
(442) 31/10/2013

(731) **Димитриоски Жарко**

Бул. Партизански Одреди 151/1-68, Скопје, МК

(540)



(591) црна, бела, портокалова

(531) 27.05.24

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 41 подготвување на наставата; забава; спортски и културни активности

(210) **ТМ 2011/1223** (220) 24/11/2011
(442) 31/10/2013

(731) **Димитриоски Жарко**
Бул. Партизански Одреди 151/1-68, Скопје, МК
(540)



(591) црна, портокалова
(531) 24.15.08
(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 41 подготвување на наставата; забава; спортски и културни активности

(210) **ТМ 2011/1239** (220) 29/11/2011
(442) 31/10/2013

(731) **Адвокатско друштво ДЕ ЛЕГЕ Скопје**
Бул. Кочо Рацин бр.14-6/6, 1000 Скопје, МК
(540)



(591) светло сива, графитно сива, светло кафена, бела
(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 45 правни услуги, услуги што адвокати ги даваат на индивидуалци, групи индивидуалци, организации и претпријатија

(210) **ТМ 2011/1266** (220) 06/12/2011
(442) 31/10/2013

(731) **Љупчо Петровски**
ул. „Мито Хаџивасилев-Јасмин“ бр. 18/2-22А,
1000 Скопје, МК

(740) **БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ**
ул. "Македонија" бр.27/2/22, 1000 Скопје
(540)



(531) 07.01.25;27.05.17
(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 6 мали метални предмети, украсни статуетки од обичен метал, уметнички дела од обичен метал

кл. 14 скапоцени метали и нивните легури и производи од скапоцени метали или обложени со нив, не се опфатени со другите класи; накит, скапоцени камења, хронометриски инструменти, сувенири од бакар, медали, медалјони, плакети, ордени

кл. 35 огласување; водење на работење; управување со работи; канцелариски работи, увоз-извоз и услуги при продажба на големо и мало со: мали метални предмети, украсни статуетки од обичен метал; производи од скапоцени метали или обложени со нив, накит, скапоцени камења, хронометриски инструменти, сувенири од бакар, медали, медалјони, плакети и ордени

(210) **ТМ 2012/265** (220) 19/03/2012
(442) 31/10/2013

(731) **DAIICHI SANKYO COMPANY, LIMITED**
3-5-1, Nihonbashi Honcho, Chuo-ku, Tokyo 103-8426, JP

(740) ПОПОВСКИ ДРАГАН, адвокат
ул. "Маршал Тито" бр. 10/1-1, 1000, Скопје
(540)

З Е Л М Е Т О Р

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 5 фармацевтски препарати и супстанции

(210) **TM 2012/266** (220) 19/03/2012
(442) 31/10/2013

(731) **DAIICHI SANKYO COMPANY, LIMITED**
3-5-1, Nihonbashi Honcho, Chuo-ku, Tokyo 103-8426, JP

(740) ПОПОВСКИ ДРАГАН, адвокат
ул. "Маршал Тито" бр. 10/1-1, 1000, Скопје
(540)

Е Л И П А С

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 5 фармацевтски препарати и супстанции

(210) **TM 2012/267** (220) 19/03/2012
(442) 31/10/2013

(731) **DAIICHI SANKYO COMPANY, LIMITED**
3-5-1, Nihonbashi Honcho, Chuo-ku, Tokyo 103-8426, JP

(740) ПОПОВСКИ ДРАГАН, адвокат
ул. "Маршал Тито" бр. 10/1-1, 1000, Скопје
(540)

С Е Л П А С

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 5 фармацевтски препарати и супстанции

(210) **TM 2012/274** (220) 20/03/2012
(442) 31/10/2013

(731) Друштво за трговија и услуги
ХОРЕКАФОРС дооел увоз-извоз Скопје
ул. Сава Ковачевиќ б.б, Скопје, МК

(740) ПОПОВСКИ ДРАГАН, адвокат
ул. "Маршал Тито" бр. 10/1-1, 1000, Скопје
(540)



(591) црна, сива, црвена, жолта, зелена и
виолетова

(531) 11.03.05

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 39 транспортни услуги, пакување и
складирање стока, организирање патувања
кл. 43 услуги за подготвување храна и пијалоци,
привремено сместување

(210) **TM 2012/287** (220) 27/03/2012
(442) 31/10/2013

(731) **BASF Agro B.V. Arnhem(NL)**
Zweigniederlassung Waedenswil,
Moosacherstrasse 2, Au, CH

(740) Адвокатско Друштво ЈОАНИДИС
ул. "Орце Николов" 155б, 1000 Скопје
(540)

MARATON

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 5 препарати за уништување на бактерии,
фунгициди, хербициди, пестициди

(210) **TM 2012/326** (220) 05/04/2012
(442) 31/10/2013

(731) **Raychem HTS Limited**
Victoria Road, Leeds West Yorkshire LS11 5UG,
GB

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. "Ленинова" бр. 15а-13, 1000 Скопје
(540)

FROSTGUARD

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 11 апарати за греење; елементи за греење; делови и опрема за сите претходно наведени производи

(210) **ТМ 2012/456** (220) 27/04/2012
(442) 31/10/2013

(731) **Осигурително брокерско друштво
ЦЕРТУС АД Скопје**

**ул. Народен фронт бр.5/2 локал 11, 1000
Скопје, МК**

(740) АГЕНЦИЈА ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНА
СОПСТВЕНОСТ АРТПИЦК ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. Јосиф Јосифовски Свештарот бр.39/28, 1000,
Скопје

(540)



(591) црна, зелена, бела, сива
(531) 24.15.11;27.05.24

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 16 хартија, картон и производите од нив кои не се опфатени со другите класи, печатени работи, книгоvezнички материјал, фотографии, канцелариски материјал; материјали за обука и настава (освен апарати)-печатарски букви, клишиња, печатени материјали, проспекти, каталози, календари, постери, албуми, карти; весници, периодични списанија, книги, постери; печатени материјали; печатени планови; печатени публикации за рекламирање; печатени публикации; печатени билети, купони и ваучери; печатени распореди; проспекти; билтени; магацини; информативни листови; инструктивни материјали и материјали за настава; ленти и картички, што се однесува на снимање на компјутерски програми и податоци, материјали за учење, веб страници симнати од интернет во форма на печатен материјал; брошури и летоци со известувања кои ја опишуваат електронската база на податоци и нејзината употреба во

електронска пошта (E-mail); реклами; рекламни и материјали за промоција; картички за објавување; брошури, каталози, информативни флаери, списанија, весници, панфлети, периодични списанија, летоци, печатен материјал, печатени публикации и печатен наставен материјал поврзан со комуникации, рачни компјутери, персонални компјутери, ПДА, компјутерски софтвер

кл. 35 огласување; водење на работење; управување со работи; канцелариски работи - рекламирање, ширење на рекламен материјал (трактати, проспекти печатени материјали, примероци), претплата на весници (услуги за претплата на весници за трето лице), организирање дејности и советување за организирање дејности, размножување на документи, јавно мислење (испитување на јавното мислење), компјутеризирана работа со датотеки, организирање изложби во комерцијални и рекламни цели, on-line рекламирање по пат на компјутерска мрежа, изнајмување на време на пристап со комуникации по пат на сите начини за рекламирање; објавување рекламни текстови; изнајмување рекламен простор; односи со јавност; информациона агенции; маркетиншки истражувања, маркетиншки студии, објавување на текстови

кл. 36 осигурување, финансиски работи, работи поврзани за недвижен имот, потпишување полиси за осигурување од несреќи, потпишување полиси за осигурување на живот, известување (осигурително известување), проценување (проценување недвижен имот), проценување (проценување накит), проценување (проценување уметнички дела), проценување (проценување антиквитети), советување во врска со осигурување, осигурително известување, брокерство, потпишување полиси за поморско осигурување, проценка (проценка на надоместување штета), проценки (финансиски проценки) [осигурување недвижности], проценка на надоместување штета, потпишување полиси за осигурување од пожар

кл. 38 телекомуникациски услуги, управување и изнајмување опрема за телекомуникации, собирање и прибавување вести и информации, собирање и прибавување податоци, особено пренос на податоци во комуникација, податоци и компјутерски мрежи; прибавување пристап на податоци во комуникација и компјутерски мрежи
 кл. 41 издавање книги и печатени медиуми, особено весници и периодични списанија образование; обезбедување или обучување; забава; спортски и културни активности; информации за образовни и забавни настани; организирање и водење на колоквиуми конференции и симпозиуми; организирање на изложби за културни и образовни цели; on-line електронско издавање книги и периодични списанија; компјутерско персонално издавателство

(210) ТМ 2012/589 (220) 06/06/2012
(442) 31/10/2013

(731) Приватна здравствена установа по општа медицина ИМЕД ГАМА МЕДИКА Тетово ул.Александар Здравковски бр.6Б, Тетово, МК

(740) ДАНЧЕ ЧАКАРОВКА ГРОЗДАНОВСКА бул. Св. Климент Охридски бр.63а-8, 1000, Скопје (540)



(591) сива, бела, розева
(531) 05.03.13;05.03.15
(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 44 медицински услуги; ветеринарни услуги; услуги на хигиена и разубавување на луѓе или животни; земјоделски, градинарски и шумски услуги

(210) ТМ 2012/873 (220) 22/08/2012
(442) 31/10/2013

(731) Друштво за компјутерски активности и услуги ПРОТОНЕТ ДООЕЛ увоз-извоз Скопје ул.Антон Попов бр.33-27, Скопје - Кисела Вода, МК

(540)



(591) темно црвена и бела

(531) 26.01.20

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 35 огласување; водење на работење; управување со работи канцелариски работи

кл. 38 телекомуникации

кл. 42 научни и технолошки услуги и истражувања и планирања кои се однесуваат на истите; услуги за индустриски анализи и истражувања; проектирање и развој на компјутерски хардвер и софтвер

(210) ТМ 2012/917 (220) 03/09/2012
(442) 31/10/2013

(731) Фармацевтска, хемиска, козметичка индустрија "АЛКАЛОИД" АД - Скопје бул. "Александар Македонски" бр. 12 Скопје, МК

(540)



(591) -

(531) 01.15.15;02.05.06;03.13.07;18.07.01

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 5 спреј против убоди од инсекти

(210) ТМ 2012/1001 (220) 25/09/2012

(442) 31/10/2013

(731) **Glaxo Group Limited**
980 Great West Road, Brentford, Middlesex,
TW8 9GS, GB

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
 ул. "Ленинова" бр.15а-13, 1000 Скопје
 (540)

ELLIPTA

(551) индивидуална
 (510, 511)
 кл. 5 фармацевтски препарати и супстанции за третирање и ублажување на респираторни болести; и инхалатори наполнети со гармацевтски препарати за третирање и ублажување на респираторни заболувања
 кл. 10 медицински и хируршки апарати и нструменти, имено инхалатори, и структурни делови и опрема за истите

(210) **TM 2012/1002** (220) 26/09/2012
 (442) 31/10/2013

(731) **CELLTRON, INC. a corporation organized and existing under the laws of Korea**
13-6, Songdo-dong, Yeonsu-gu, Incheon, ZIP 406-840, KR

(740) Адвокатско Друштво ЈОАНИДИС
 ул."Орце Николов" 155б, 1000 Скопје
 (540)

СИМАБТРА

(551) индивидуална
 (510, 511)
 кл. 5 фармацевтски препарати за лекување на рак

(210) **TM 2012/1003** (220) 26/09/2012
 (442) 31/10/2013

(731) **CELLTRON, INC. a corporation organized and existing under the laws of Korea**
13-6, Songdo-dong, Yeonsu-gu, Incheon, ZIP 406-840, KR

(740) Адвокатско Друштво ЈОАНИДИС
 ул."Орце Николов" 155б, 1000 Скопје
 (540)

ЕМИСИМА

(551) индивидуална
 (510, 511)
 кл. 5 фармацевтски препарати за лекување од автоимуни болеси и автоимуни нарушувања

(210) **TM 2012/1004** (220) 26/09/2012
 (442) 31/10/2013

(731) **CELLTRION, INC. a corporation organized and existing under the laws of Korea**
13-6, Songdo-dong, Yeonsu-gu, Incheon, ZIP 406-840, KR

(740) Адвокатско Друштво ЈОАНИДИС
 ул."Орце Николов" 155б, 1000 Скопје
 (540)

ХЕРЗУМА

(551) индивидуална
 (510, 511)
 кл. 5 фармцевтски препарати за лекување од рак

(210) **TM 2012/1005** (220) 26/09/2012
 (442) 31/10/2013

(731) **CELLTRION, INC. a corporation organized and existing under the laws of Korea**
13-6, Songdo-dong, Yeonsu-gu, Incheon, ZIP 406-840, KR

(740) Адвокатско Друштво ЈОАНИДИС
 ул."Орце Николов" 155б, 1000 Скопје
 (540)

ХЕРТУЗУ

(551) индивидуална
 (510, 511)
 кл. 5 фармцевтски препарати за лекување од рак

(210) **TM 2012/1006** (220) 26/09/2012
 (442) 31/10/2013

(731) **CELLTRION, INC. a corporation organized and existing under the laws of Korea**
13-6, Songdo-dong, Yeonsu-gu, Incheon, ZIP 406-840, KR

(740) Адвокатско Друштво ЈОАНИДИС
ул."Орце Николов" 155б, 1000 Скопје
(540)

ФЛИКСЦЕЛИ

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 фармацевтски препарати за лекување од
автоимуни болести и автоимуни нарушувања

(210) ТМ 2012/1007 (220) 26/09/2012
(442) 31/10/2013

(731) CELLTRION, INC. a corporation organized
and existing under the laws of Korea
13-6, Songdo-dong, Yeonsu-gu, Incheon, ZIP
406-840, KR

(740) Адвокатско Друштво ЈОАНИДИС
ул."Орце Николов" 155б, 1000 Скопје
(540)

РЕМСИМА

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 фармацевтски препарати за лекување од
автоимуни болести и автоимуни нарушувања

(210) ТМ 2012/1008 (220) 26/09/2012
(442) 31/10/2013

(731) Туристичка агенција МАЦЕДОНИА
ХОЛИДЕЈС ЕНД ТУРС ДООЕЛ Скопје
ул.11 Октомври бр.17, Општина Центар,
Скопје, МК
(540)



(591) црвена, жолта, бела, црна, темно сина
(531) 01.03.02;27.05.25
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 39 транспортни услуги, пакување и
складирање стоки, организирање патувања

(210) ТМ 2012/1009 (220) 26/09/2012
(442) 31/10/2013

(731) Друштво за трговија на мало со облека
РЕИЛВЕЈ ДООЕЛ Скопје
ул.Кеј 13-ти Ноември бр.2/2-ГТЦ, Скопје, МК
(740) Адвокатско друштво Пепељугоски
Ул."Вељко Влаховиќ" 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)



(591) светло кафена, темно кафена, црна и бела
(531) 11.07.03;24.13.14

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 14 скапоцени метали и нивните легури и
производи од скапоцени метали или обложени
со нив што не с еопфатени со другите класи;
накит, скапоцени камења; хронолошки и
хронометриски инструменти


кл. 18 кожа и имитации на кожа и производи
направени од овие матерјали што не се
вклучени во другите класи; животинска кожа;
делови од животинска кожа; торби и куфери,
чадори, сонцезрани и стапови за одење,
камшици, узди и сарачки производи

кл. 25 облека, обувки и капи

(210) ТМ 2012/1010 (220) 26/09/2012
(442) 31/10/2013

(731) Фармацевтска, хемиска, козметичка
индустрија "АЛКАЛОИД" А. Д. - Скопје, Ц.О.
бул. "Александар Македонски" бр.12 Скопје,
МК


(740) АЛКАЛОИД А.Д. Скопје
ул."Александар Македонски" 12, 1000, Скопје
(540)



(591) кафеава, црвена, зелена, окер, бела, црна, светло и темно плава, розева, сива
 (531) 05.07.06;25.01.19
 (551) индивидуална
 (510, 511)
 кл. 29 сушени овошја
 кл. 30 мусли, мешавини од житарки
 кл. 31 сушени семиња

(210) ТМ 2012/1011 (220) 26/09/2012
 (442) 31/10/2013

(731) Фармацевтска, хемиска, козметичка индустрија "АЛКАЛОИД" А. Д. - Скопје, Ц.О. бул. "Александар Македонски" бр.12 Скопје, МК
 (740) АЛКАЛОИД А.Д. Скопје ул."Александар Македонски" 12, 1000, Скопје
 (540)




(591) кафеава, сива, бела, црна, светло и темно плава, зелена, окер
 (531) 05.07.06;25.01.19
 (551) индивидуална

(510, 511)
 кл. 29 сушени овошја
 кл. 30 мусли, мешавини од житарки
 кл. 31 сушени семиња

(210) ТМ 2012/1012 (220) 26/09/2012
 (442) 31/10/2013

(731) Фармацевтска, хемиска, козметичка индустрија "АЛКАЛОИД" А. Д. - Скопје, Ц.О. бул. "Александар Македонски" бр.12 Скопје, МК
 (740) АЛКАЛОИД А.Д. Скопје ул."Александар Македонски" 12, 1000, Скопје
 (540)



(591) окер, црвена, зелена, кафеава, жолта, сива, бела, црна, портокалоца, светло и темно плава
 (531) 05.07.13;25.01.19
 (551) индивидуална
 (510, 511)
 кл. 29 сушени овошја
 кл. 30 мусли, мешавини од житарки
 кл. 31 сушени семиња

(210) ТМ 2012/1013 (220) 26/09/2012
 (442) 31/10/2013


(731) Фармацевтска, хемиска, козметичка индустрија "АЛКАЛОИД" А. Д. - Скопје, Ц.О. бул. "Александар Македонски" бр.12 Скопје, МК
 (740) АЛКАЛОИД А.Д. Скопје ул."Александар Македонски" 12, 1000, Скопје
 (540)



(591) кафеава, (темно и светло) сива, зелена, бела, црна, портокалова, светло и темно плава
 (531) 05.07.12;25.01.19
 (551) индивидуална
 (510, 511)
 кл. 29 сушени овошја
 кл. 30 мусли, мешавини од житарки
 кл. 31 сушени семиња

(210) **TM 2012/1014** (220) 27/09/2012
 (442) 31/10/2013

(731) **TDR d.o.o.**
Obala V. Nazora 1 52210 Rovinj, HR
 (740) ТОНЕВСКИ ДРАГАН, АДВОКАТ
 бул. "Кочо Рацин" бр. 14/4 - 13, 1000 Скопје
 (540)




(531) 25.01.19;27.05.23
 (551) индивидуална
 (510, 511)
 кл. 34 преработен или непреработен тутун, тутун за пушење, тутун за лулиња, тутун за рачно завиткување, тутун за жвакање, цигари, пури, цигарилоси, супстанци за пушење кои се

продаваат заедно или одвоено од тутун а кои не се за медицински намени, и не се наменети за лекување, бурмут, пушачки артикли вклучени во класа 34, хартија за цигари, цевчиња и муштики за цигари и кибрити
 кл. 35 огласување и рекламирање, водење на работење и водење на комерцијална дејност, управување со работење, комерцијална администрација, комерцијални работи, уредувачка дејност, канцелариски работи

(210) **TM 2012/1016** (220) 27/09/2012
 (442) 31/10/2013

(731) **SmithKline Beecham Limited**
980 Great West Road, Brentford, Middlesex TW8 9GS, GB
 (740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
 ул. "Ленинова" бр.15а-13, 1000 Скопје
 (540)



(531) 01.03.12;26.15.25
 (551) индивидуална
 (510, 511)
 кл. 5 фармацевтски и медицински препарати и супстанции за употреба кај луѓето, адхезивни облоги за медицинска намена
 кл. 10 хируршки, медицински, стоматолошки и ветеринарни апарати, опрема и инструменти, перничуња и облоги за затоплување за терапевтски третман, апарати за топлински терапии

(210) **TM 2012/1018** (220) 28/09/2012
 (442) 31/10/2013

(731) **Друштво за производство, промет и услуги КАРАМЕЛИНИ ДООЕЛ Скопје**
 ул. Јуриј Гагарин 4 бр. 23 Скопје Карпош, МК
 (540)



(591) темно и светло сина, жолта, црвена и црна
 (531) 01.03.02;07.01.01
 (551) индивидуална
 (510, 511)
 кл. 30 тесто за слатки и слатки
 кл. 35 услуги при продажба на мало и големо со:
 бонбони, гумени бонбони, мачмалоу, карамели,
 лижавчиња, гуми за цвакање, чоколадни
 бонбони и играчки со бонбони

(210) ТМ 2012/1019 (220) 28/09/2012
 (442) 31/10/2013

(731) ПИ „ВИТАМИНКА“ А.Д., Прилеп
 ул.„Леце Котески бб, 7500 Прилеп, МК
 (740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ
 ул.„Македонија“ бр.27/2/22, 1000 Скопје
 (540)



(591) бела, портокалова, сина, зелена, црвена,
 кафена, црна
 (531) 05.07.13;25.01.19
 (551) индивидуална
 (510, 511)
 кл. 30 чај

(210) ТМ 2012/1020 (220) 28/09/2012
 (442) 31/10/2013


(731) ПИ „ВИТАМИНКА“ А.Д., Прилеп
 ул.„Леце Котески бб, 7500 Прилеп, МК
 (740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ
 ул.„Македонија“ бр.27/2/22, 1000 Скопје
 (540)



(591) бела, жолта, зелена, црвена, виолетова,
 црна
 (531) 05.09.17;25.01.19
 (551) индивидуална
 (510, 511)
 кл. 30 доматиен сос со говедско месо за
 специјалитети од Италијанската кујна

(210) ТМ 2012/1021 (220) 28/09/2012
 (442) 31/10/2013

(731) ПИ „ВИТАМИНКА“ А.Д., Прилеп
 ул.„Леце Котески бб, 7500 Прилеп, МК
 (740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ
 ул.„Македонија“ бр.27/2/22, 1000 Скопје
 (540)



(591) бела, темно црвена, виолетова, сина,
 зелена, црна
 (531) 05.01.19;05.07.09
 (551) индивидуална
 (510, 511)
 кл. 30 чај

(210) ТМ 2012/1022 (220) 28/09/2012
 (442) 31/10/2013

(731) ПИ „ВИТАМИНКА“ А.Д., Прилеп ул.,„Леце Котески бб, 7500 Прилеп, МК
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ ул."Македонија" бр.27/2/22, 1000 Скопје
(540)



(591) бела, жолта, сина, зелена, црвена, црна
(531) 05.07.12;25.01.19
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 30 чај

(210) ТМ 2012/1024 (220) 28/09/2012
(442) 31/10/2013

(731) ПИ „ВИТАМИНКА“ А.Д., Прилеп ул.,„Леце Котески бб, 7500 Прилеп, МК
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ ул."Македонија" бр.27/2/22, 1000 Скопје
(540)



(591) бела, црвена, жолта, сина, зелена, црна
(531) 05.09.24;25.01.19
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 30 пикантно лут доматен сос со говедско месо за специјалитети од Мексиканската кујна

(210) ТМ 2012/1026 (220) 28/09/2012
(442) 31/10/2013

(731) ПИ „ВИТАМИНКА“ А.Д., Прилеп ул.,„Леце Котески бб, 7500 Прилеп, МК
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ ул."Македонија" бр.27/2/22, 1000 Скопје
(540)



(591) бела, жолта, креморова, сина, зелена, црвена, црна
(531) 05.07.08;25.01.19
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 30 чај

(210) ТМ 2012/1027 (220) 28/09/2012
(442) 31/10/2013

(731) ПИ „ВИТАМИНКА“ А.Д., Прилеп ул.,„Леце Котески бб, 7500 Прилеп, МК
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ ул."Македонија" бр.27/2/22, 1000 Скопје
(540)



(591) бела, кремава, црвена, сина, кафеава, црна
(531) 08.01.11;25.01.19
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 30 бисквити со вкус на карамел, кекс

(210) ТМ 2012/1029 (220) 28/09/2012
(442) 31/10/2013

(731) ENTERPRISE HOLDINGS, INC.
600 Corporate Park Drive, St.Louis, Missouri, US
(740) Друштво за застапување од областа на индустриската сопственост ЖИВКО МИЈАТОВИЌ

АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје
Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје
(540)

ENTERPRISE

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 39 услуги на изнајмување и лизинг на возила
и услуги на резервација за изнајмување и лизинг
на возила

(210) **ТМ 2012/1031** (220) 01/10/2012
(442) 31/10/2013

(731) **АД "Цома Мол"**
Маршал Тито бб Струга 6630, МК
(540)



(591) бела, црвена, плава
(531) 26.01.22
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 35 услуги при продажба на мало и големо со
прехрана, козметика, електрика, електроника,
бела техника, мебели, алати, облека, чевли,
играчки, кујнска роба, пластика, стакло,
канцелариски-школска роба, средства за
чистење, хигиенски производи, компјутери и
други
кл. 36 трговски центар за изнајмување на
недвижности (дуќани, канцеларии, кафитерии,
ресторанти, сендвичари, работилници

(210) **ТМ 2012/1032** (220) 01/10/2012
(442) 31/10/2013

(731) **Трговско друштво за новинско
издавачка дејност и графичко производство
ГРАФИЧКИ ЦЕНТАР ДОО Скопје
ул.Скупи б.б., 1000 Скопје, МК**

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. "Ленинова" бр.15а-13, 1000 Скопје
(540)



(591) сина
(531) 27.05.01
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 16 хартија, картон и прозводите од нив кои
не се опфатени со другите класи, печатени
работи, книговезнички материјал, фотографии,
канцелариски материјал, лепила за
канцелариска и куќна употреба; материјали кои
ги користат уметниците, сликарски четки,
машини за пишување и канцелариски прибор
(освен мебелот); материјали за обука и настава
(освен апарати); пластични материјали за
пакување кои не се опфатени во другите класи;
печатарски букви, клишиња.

кл. 35 огласување, водење на работење,
управување со работи, канцелариски работи
кл. 41 образовни услуги, подготвување на
наставата, забава, спортски и културни
активности

(210) **ТМ 2012/1034** (220) 02/10/2012
(442) 31/10/2013

(731) **Dow AgroSciences LLC a Delaware
limited liability company**
**9330 Zionsville Road Indianapolis, Indiana
46268, US**

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. "Ленинова" бр.15а-13, 1000 Скопје
(540)



(531) 26.11.12
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 пестициди, препарати за уништување
штетници, фунгициди, хербициди и инсектициди

(210) **TM 2012/1035** (220) 02/10/2012
(442) 31/10/2013

(731) **Sarantis Romania S.A. Company**
registration no.J23/1059/2001, VAT code RO
8601391

Popesti Leordeni, Sos, Oltenitei no.2, Ilfov
County, Bucharest Romania, RO

(740) Адвокат Јела Бошковиќ Огњановска
Маршал Тито бр.53/1, Скопје

(540)



(591) темно зелена, светло зелена, црна

(531) 05.03.13;26.02.09

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 3 средства за белење и други материи за
перење, препарати за чистење, полирање,
триење и нагрзување, сапуни, парфимерија,
есенцијални масла, козметички производи,
лосиони за коса, препарати за нега на забите.

(210) **TM 2012/1036** (220) 02/10/2012
(442) 31/10/2013

(731) **Друштво за угостителство, трговија и**
услуги ЕУРОМАЦ ХОТЕЛИ увоз-извоз Скопје,
ТЦЦ ГРАНД ПЛАЗА ХОТЕЛ

ул. Булевар Октомвриска Револуција бр.2/2
Скопје Карпош, МК

(540)



(591) црвена, сина, жолта, бела

(531) 01.01.05;26.01.22

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 43 услуги за подготвување храна и пијалоци,
привремено сместување, хотелски услуги

(210) **TM 2012/1037** (220) 02/10/2012
(442) 31/10/2013

(731) **Друштво за инженеринг производство**
сервисирање ремонт монтажа на лифтови и
угостителска опрема КОНЧАР-ЛИФТОВИ И
УГОСТИТЕЛСКА ОПРЕМА Стојне и др. ДОО
увоз-извоз Скопје

ул. Георги Димитров Л.Ц. 2/4 1000 Скопје, МК

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ

ул."Македонија" бр.27/2/22, 1000 Скопје

(540)



(591) бела, жолта, сина, сива

(531) 26.03.03;27.05.01

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 7 лифтови, лифтови за станбени и деловни
згради, панорамски и луксузни лифтови,
лифтови за посебна намена, фасадни лифтови,
теретни и малотеретни лифтови, хидраулични
подигнувачки платформи

кл. 37 градежни конструкции, поправки,
инсталациски услуги, монтирање и поправање
лифтови и угостителска опрема

(210) **TM 2012/1040** (220) 04/10/2012
(442) 31/10/2013

(731) **Тренд Сити Мол ДОО**

ул. Љубљанска бр.4, локал 122 1000 Скопје,
МК

(540)



(531) 27.05.25

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 43 производство на хрна, проджба на
алкохолни и безалкохолни пијалоци

(210) **ТМ 2012/1043** (220) 04/10/2012
(442) 31/10/2013

(731) **А. Д. Европа - Ф-ка за чоколади, вафли и
бонбони**

ул.808, бр.8, МК

(540)

JADRAN

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 30 кафе, чај, какао, шеќер, ориз, тапиока,
саго, замена за кафе; брашно и производи од
жито, леб, производи од тесто и слатки,
сладолед, мед, меласа, квасец, прашок за
печење, сол, сенф, сосови (како мирудии),
мирудии, мраз

(210) **ТМ 2012/1052** (220) 08/10/2012
(442) 31/10/2013

(731) **МЕРМЕРЕН КОМБИНАТ АД ПРИЛЕП**

ул.„Крушевски пат“ бб, Прилеп, МК

(540)



(591) бела, сива
(531) 27.05.08;27.05.21
(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 19 неметални градежни материјали, цврсти
неметални цевки за градба, асфалт, катран и
битумен, неметални преносни конструкции,
споменици што не се од метал

(210) **ТМ 2012/1054** (220) 08/10/2012
(442) 31/10/2013

(731) **Друштво за трговија, промет и услуги
ЕЛПЕКОН ДООЕЛ Скопје**

ул. 852 бр. 62 Комплекс Газела Скопје, МК

(740) ПАНДОРКА КИМОВА, адвокат

ул. "Васил Главинов" бр .3/1-1, 1000, Скопје

(540)



(591) црна, жолта, црна, бела, сива

(531) 03.07.03;26.04.10

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 29 месо, живина, месни преработки

(210) **ТМ 2012/1055** (220) 08/10/2012
(442) 31/10/2013

(731) **Друштво за производство и трговија
ПИЛКО ДООЕЛ Скопје**

ул. Идризово, Идризово Скопје, Гази Баба,
МК

(740) БИЛЈАНА ПАНОВА ВИДЕСКИ, адвокат

Ул."Владимир Комаров бр.1а/4-20, 1000 Скопје,
1000, Скопје

(540)

АБС ПИЛКО

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 29 месо, живина, месни преработки, јајца

кл. 31 Животни (живи)

кл. 35 Услуги при продажба на големо и мало со
месо, живина, месни преработки, јајца и животни

(210) **ТМ 2012/1056** (220) 08/10/2012
(442) 31/10/2013

(731) **Друштво за производство и трговија
ПИЛКО ДООЕЛ Скопје**

ул. Идризово, Идризово Скопје, Гази Баба,
МК

(740) БИЛЈАНА ПАНОВА ВИДЕСКИ, адвокат
Ул."Владимир Комаров бр.1а/4-20, 1000 Скопје,
1000, Скопје
(540)



(591) црвена, зелена, сина, жолта, окер, бела,
црна

(531) 03.07.03;25.01.19

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 29 месо, живина, месни преработки, јајца

кл. 31 Животни (живи)

кл. 35 Услуги при продажба на големо и мало со
месо, живина, месни преработки, јајца и животни

(210) ТМ 2012/1060

(220) 09/10/2012

(442) 31/10/2013

(731) Друштво за производство, трговија и
услуги ПРИАМУС ДООЕЛ увоз-извоз Скопје
ул.Франклин Рузвелт бр.5А Скопје, Карпош,
1000 Скопје, МК

(740) БРЕНДПРОТЕКТ ДООЕЛ, СКОПЈЕ

ул. Љубица Георгиева бр. б-б, 1000, Скопје

(540)



(591) сина, црна, бела

(531) 06.01.04;25.01.19

(554) тродимензионална

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 5 лекови за луѓе, хранливи додатоци за
медицинска употреба, капсули за фармацевтска
употреба, капсули за лекови, екстракти за
фармацевтска употреба, диететски прехранбени
производи за медицинска употреба, диететски
супстанци за медицинска употреба, средства за
намалување на апетитот за медицинска
употреба, диететски прехранбени производи за
медицинска употреба, диететски супстанци за
медицинска употреба, медицински препарати за
слабеене

кл. 35 рекламирање, канцелариски работи,
продажба на големо и продажба на мало на:
лекови за луѓе, хранливи додатоци за
медицинска употреба, капсули за фармацевтска
употреба, капсули за лекови, екстракти за
фармацевтска употреба, диететски прехранбени
производи за медицинска употреба, диететски
супстанци за медицинска употреба, средства за
намалување на апетитот за медицинска
употреба, диететски прехранбени производи за
медицинска употреба, диететски супстанци за
медицинска употреба, медицински препарати за
слабеене, зрна (семе), растителни семиња

(210) ТМ 2012/1061

(220) 09/10/2012

(442) 31/10/2013

(731) Друштво за производство, трговија и
услуги ПРИАМУС ДООЕЛ увоз-извоз Скопје
ул.Франклин Рузвелт бр.5А Скопје, Карпош,
1000 Скопје, МК

(740) БРЕНДПРОТЕКТ ДООЕЛ, СКОПЈЕ

ул. Љубица Георгиева бр. б-б, 1000, Скопје

(540)



(591) зелена, сина, црвена, оранж, црна, бела
 (531) 05.07.13;25.01.19
 (554) тродимензионална
 (551) индивидуална
 (510, 511)

кл. 5 лекови за луѓе, хранливи додатоци за медицинска употреба, капсули за фармацевтска употреба, капсули за лекови, екстракти за фармацевтска употреба, диететски прехранбени производи за медицинска употреба, диететски супстанции за медицинска употреба, средства за намалување на апетитот за медицинска употреба, диететски прехранбени производи за медицинска употреба, диететски супстанции за медицинска употреба, медицински препарати за слабеење

кл. 35 рекламирање, канцелариски работи, продажба на големо и продажба на мало на: лекови за луѓе, хранливи додатоци за медицинска употреба, капсули за фармацевтска употреба, капсули за лекови, екстракти за фармацевтска употреба, диететски прехранбени производи за медицинска употреба, диететски супстанции за медицинска употреба, средства за намалување на апетитот за медицинска употреба, диететски прехранбени производи за медицинска употреба, диететски супстанции за медицинска употреба, медицински препарати за слабеење, зрна (семе), растителни семиња.

(210) **ТМ 2012/1062** (220) 09/10/2012
 (442) 31/10/2013

(731) **Друштво за производство, трговија и услуги ПРИАМУС ДООЕЛ увоз-извоз Скопје ул.Франклин Рузвелт бр.5А Скопје, Карпош, 1000 Скопје, МК**

(740) БРЕНДПРОТЕКТ ДООЕЛ, СКОПЈЕ
 ул. Љубица Георгиева бр. б-б, 1000, Скопје
 (540)



(591) зелена, црвена, црна, бела
 (531) 05.07.13;25.01.19
 (554) тродимензионална
 (551) индивидуална
 (510, 511)

кл. 5 лекови за луѓе, хранливи додатоци за медицинска употреба, капсули за фармацевтска употреба, капсули за лекови, екстракти за фармацевтска употреба, диететски прехранбени производи за медицинска употреба, диететски супстанции за медицинска употреба, средства за намалување на апетитот за медицинска употреба, диететски прехранбени производи за медицинска употреба, диететски супстанции за медицинска употреба, медицински препарати за слабеење

кл. 35 рекламирање, канцелариски работи, продажба на големо и продажба на мало на: лекови за луѓе, хранливи додатоци за медицинска употреба, капсули за фармацевтска употреба, капсули за лекови, екстракти за фармацевтска употреба, диететски прехранбени производи за медицинска употреба, диететски супстанции за медицинска употреба, средства за намалување на апетитот за медицинска употреба, диететски прехранбени производи за медицинска употреба, диететски супстанции за медицинска употреба, медицински препарати за слабеење, зрна (семе), растителни семиња

(210) **ТМ 2012/1063** (220) 09/10/2012
 (442) 31/10/2013

(731) **Друштво за производство, трговија и услуги ПРИАМУС ДООЕЛ увоз-извоз Скопје ул.Франклин Рузвелт бр.5А Скопје, Карпош, 1000 Скопје, МК**

(740) БРЕНДПРОТЕКТ ДООЕЛ, СКОПЈЕ
 ул. Љубица Георгиева бр. б-б, 1000, Скопје

(540)



(591) зелена, црвена, црна, кафеава, бела

(531) 05.07.13;25.01.19

(554) тродимензионална

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 5 лекови за луѓе, хранливи додатоци за медицинска употреба, капсули за фармацевтска употреба, капсули за лекови, екстракти за фармацевтска употреба, диететски прехранбени производи за медицинска употреба, диететски супстанции за медицинска употреба, средства за намалување на апетитот за медицинска употреба, диететски прехранбени производи за медицинска употреба, диететски супстанции за медицинска употреба, медицински препарати за слабеење

кл. 35 рекламирање, канцелариски работи, продажба на големо и продажба на мало на: лекови за луѓе, хранливи додатоци за медицинска употреба, капсули за фармацевтска употреба, капсули за лекови, екстракти за фармацевтска употреба, диететски прехранбени производи за медицинска употреба, диететски супстанции за медицинска употреба, средства за намалување на апетитот за медицинска употреба, диететски прехранбени производи за медицинска употреба, диететски супстанции за медицинска употреба, медицински препарати за слабеење, зрна (семе), растителни семиња

(210) ТМ 2012/1064

(220) 09/10/2012

(442) 31/10/2013

(731) Друштво за производство, трговија и услуги ПРИАМУС ДООЕЛ увоз-извоз Скопје ул.Франклин Рузвелт бр.5А Скопје, Карпош, 1000 Скопје, МК

(740) БРЕНДПРОТЕКТ ДООЕЛ, СКОПЈЕ

ул. Љубица Георгиева бр. б-б, 1000, Скопје

(540)



(591) зелена, црвена, црна, кафена, жолта, бела

(531) 05.07.13;25.01.19

(554) тродимензионална

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 5 лекови за луѓе, хранливи додатоци за медицинска употреба, капсули за фармацевтска употреба, капсули за лекови, екстракти за фармацевтска употреба, диететски прехранбени производи за медицинска употреба, диететски супстанции за медицинска употреба, средства за намалување на апетитот за медицинска употреба, диететски прехранбени производи за медицинска употреба, диететски супстанции за медицинска употреба, медицински препарати за слабеење

кл. 35 рекламирање, канцелариски работи, продажба на големо и продажба на мало на: лекови за луѓе, хранливи додатоци за медицинска употреба, капсули за фармацевтска употреба, капсули за лекови, екстракти за фармацевтска употреба, диететски прехранбени производи за медицинска употреба, диететски супстанции за медицинска употреба, средства за намалување на апетитот за медицинска употреба, диететски прехранбени производи за медицинска употреба, диететски супстанции за медицинска употреба, медицински препарати за слабеење, зрна (семе), растителни семиња

(210) ТМ 2012/1065

(220) 09/10/2012

(442) 31/10/2013

(731) Друштво за производство, трговија и услуги ПРИАМУС ДООЕЛ увоз-извоз Скопје ул.Франклин Рузвелт бр.5А Скопје, Карпош, 1000 Скопје, МК

(740) БРЕНДПРОТЕКТ ДООЕЛ, СКОПЈЕ ул. Љубица Георгиева бр. б-б, 1000, Скопје (540)



(591) црвена, црна, кафена, сива, бела
(531) 05.07.13;25.01.19
(554) тродимензионална
(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 5 лекови за луѓе, хранливи додатоци за медицинска употреба, капсули за фармацевтска употреба, капсули за лекови, екстракти за фармацевтска употреба, диететски прехранбени производи за медицинска употреба, диететски супстанции за медицинска употреба, средства за намалување на апетитот за медицинска употреба, диететски прехранбени производи за медицинска употреба, диететски супстанции за медицинска употреба, медицински препарати за слабеење

кл. 35 рекламирање, канцелариски работи, продажба на големо и продажба на мало на: лекови за луѓе, хранливи додатоци за медицинска употреба, капсули за фармацевтска употреба, капсули за лекови, екстракти за фармацевтска употреба, диететски прехранбени производи за медицинска употреба, диететски супстанции за медицинска употреба, средства за намалување на апетитот за медицинска употреба, диететски прехранбени производи за медицинска употреба, диететски супстанции за медицинска употреба, медицински препарати за слабеење, зрна (семе), растителни семиња

(210) ТМ 2012/1066

(220) 09/10/2012

(442) 31/10/2013

(731) Друштво за производство, трговија и услуги ПРИАМУС ДООЕЛ увоз-извоз Скопје ул.Франклин Рузвелт бр.5А Скопје, Карпош, 1000 Скопје, МК

(740) БРЕНДПРОТЕКТ ДООЕЛ, СКОПЈЕ ул. Љубица Георгиева бр. б-б, 1000, Скопје (540)



(591) зелена, оранж, црвена, бела
(554) тродимензионална
(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 5 лекови за луѓе, хранливи додатоци за медицинска употреба, капсули за фармацевтска употреба, капсули за лекови, екстракти за фармацевтска употреба, диететски прехранбени производи за медицинска употреба, диететски супстанции за медицинска употреба, средства за намалување на апетитот за медицинска употреба, диететски прехранбени производи за медицинска употреба, диететски супстанции за медицинска употреба, медицински препарати за слабеење

кл. 35 рекламирање, канцелариски работи, продажба на големо и продажба на мало на: лекови за луѓе, хранливи додатоци за медицинска употреба, капсули за фармацевтска употреба, капсули за лекови, екстракти за фармацевтска употреба, диететски прехранбени производи за медицинска употреба, диететски супстанции за медицинска употреба, средства за намалување на апетитот за медицинска употреба, диететски прехранбени производи за медицинска употреба, диететски супстанции за медицинска употреба, медицински препарати за слабеење, зрна (семе), растителни семиња

(210) ТМ 2012/1067 (220) 09/10/2012
(442) 31/10/2013

(731) Друштво за производство, трговија и услуги ПРИАМУС ДООЕЛ увоз-извоз Скопје ул.Франклин Рузвелт бр.5А Скопје, Карпош, 1000 Скопје, МК

(740) БРЕНДПРОТЕКТ ДООЕЛ, СКОПЈЕ ул. Љубица Георгиева бр. б-б, 1000, Скопје (540)



(591) зелена, жолта, црвена, црна, бела
(531) 02.03.23;03.04.05;25.01.19
(554) тродимензионална
(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 5 лекови за луѓе, хранливи додатоци за медицинска употреба, капсули за фармацевтска употреба, капсули за лекови, екстракти за фармацевтска употреба, диететски прехранбени производи за медицинска употреба, диететски супстанции за медицинска употреба, средства за намалување на апетитот за медицинска употреба, диететски прехранбени производи за медицинска употреба, диететски супстанции за медицинска употреба, медицински препарати за слабеење

кл. 35 рекламирање, канцелариски работи, продажба на големо и продажба на мало на: лекови за луѓе, хранливи додатоци за медицинска употреба, капсули за фармацевтска употреба, капсули за лекови, екстракти за фармацевтска употреба, диететски прехранбени производи за медицинска употреба, диететски супстанции за медицинска употреба, средства за намалување на апетитот за медицинска употреба, диететски прехранбени производи за медицинска употреба, диететски супстанции за

медицинска употреба, медицински препарати за слабеење, зрна (семе), растителни семиња

(210) ТМ 2012/1068 (220) 09/10/2012
(442) 31/10/2013

(731) Друштво за производство, трговија и услуги ПРИАМУС ДООЕЛ увоз-извоз Скопје ул.Франклин Рузвелт бр.5А Скопје, Карпош, 1000 Скопје, МК

(740) БРЕНДПРОТЕКТ ДООЕЛ, СКОПЈЕ ул. Љубица Георгиева бр. б-б, 1000, Скопје (540)



(591) зелена, жолта, црвена, црна, бела
(531) 02.03.23;03.13.01;25.01.19
(554) тродимензионална
(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 5 лекови за луѓе, хранливи додатоци за медицинска употреба, капсули за фармацевтска употреба, капсули за лекови, екстракти за фармацевтска употреба, диететски прехранбени производи за медицинска употреба, диететски супстанции за медицинска употреба, средства за намалување на апетитот за медицинска употреба, диететски прехранбени производи за медицинска употреба, диететски супстанции за медицинска употреба, медицински препарати за слабеење

кл. 35 рекламирање, канцелариски работи, продажба на големо и продажба на мало на: лекови за луѓе, хранливи додатоци за медицинска употреба, капсули за фармацевтска употреба, капсули за лекови, екстракти за фармацевтска употреба, диететски прехранбени

производи за медицинска употреба, диететски супстанции за медицинска употреба, средства за намалување на апетитот за медицинска употреба, диететски прехранбени производи за медицинска употреба, диететски супстанции за медицинска употреба, медицински препарати за слабеење, зрна (семе), растителни семиња

(210) ТМ 2012/1069 (220) 09/10/2012
(442) 31/10/2013

(731) Друштво за производство, трговија и услуги ПРИАМУС ДООЕЛ увоз-извоз Скопје ул. Франклин Рузвелт бр.5А Скопје, Карпош, 1000 Скопје, МК

(740) БРЕНДПРОТЕКТ ДООЕЛ, СКОПЈЕ ул. Љубица Георгиева бр. б-б, 1000, Скопје (540)



(591) зелена, кајсија жолта, крем, бела
(531) 05.07.13;25.01.19
(554) тродимензионална
(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 5 лекови за луѓе, хранливи додатоци за медицинска употреба, капсули за фармацевтска употреба, капсули за лекови, екстракти за фармацевтска употреба, диететски прехранбени производи за медицинска употреба, диететски супстанции за медицинска употреба, средства за намалување на апетитот за медицинска употреба, диететски прехранбени производи за медицинска употреба, диететски супстанции за медицинска употреба, медицински препарати за слабеење

кл. 31 зрна (семе), растителни семиња
кл. 35 рекламирање, канцеларски работи, продажба на големо и продажба на мало на: лекови за луѓе, хранливи додатоци за медицинска употреба, капсули за фармацевтска употреба, капсули за лекови, екстракти за фармацевтска употреба, диететски прехранбени производи за медицинска употреба, диететски супстанции за медицинска употреба, средства за намалување на апетитот за медицинска употреба, диететски прехранбени производи за медицинска употреба, диететски супстанции за медицинска употреба, медицински препарати за слабеење, зрна (семе), растителни семиња

(210) ТМ 2012/1073 (220) 10/10/2012
(442) 31/10/2013

(731) СУПЕР МЕД ДООЕЛ Кичево Магистрален пат б.б, Кичево, МК

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. "Ленинова" бр.15а-13, 1000 Скопје (540)



(591) бела, црна, светло и темна: зелена, жолта, портокалова, кафена
(531) 05.05.19;25.01.19
(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 29 месо, риба, живина и дивеч, месни преработки, конзервирано, смрзнато, сушено и варено овошје и зеленчук, желе, џемови, компоти, јајца, млеко и млечни производи, масла и масти за јадење

кл. 30 кафе, чај, какао, шеќер, ориз, тапиока, саго, замена за кафе; брашно и производи од жита, леб, производи од тесто и слатки, сладолед; мед, мсласа; квасец, прашок за

печење, сол, сенф; оцет, сосови (како мирудии); мирудии; мраз

кл. 32 пиво, минерална и сода вода и други безалкохолни пијалоци, пијалоци од овошје и овошни сокови, сирупи и други препарати за производство на пијалоци

(210) **TM 2012/1074** (220) 10/10/2012
(442) 31/10/2013

(731) **The Bakers Ltd.**
67 A Kiril i Metodii Str. BG-9700 Shumen, BG
(740) Адвокатско Друштво ЈОАНИДИС
ул."Орце Николов" 155б, 1000 Скопје
(540)

HuligaN

(591) црна и бела
(531) 27.05.17
(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 29 конзервирано, сушено и варено овошје и зеленчук; желиња, мармалади и компоти; млеко и млечни производи; компирчиња; чипсови од зеленчук; чипсови од овошје; бадеми, мелен; урми, суво грозје, кикирики преработени; лешници

кл. 30 кафе, чај, какао, шеќер, ориз, тапиока, саго, замена за кафе;

брашно и производи направени од житарки, леб, тесто и слатки производи, сладолед; мед, сируп, квасец, прашок за печиво; сол, сенф; оцет, сосови(зачини); зачини, мраз; солена пченица и пченкарни производи - гранки; декорации за колачи што се јадат, какао напитоци со млеко, ролован леб, корнфлејкс; мусли; пралинес; нудлс; марципан, чоколадни пијалоци, палачинки, пици, пудинзи, пуканки, сендвичи, колачи, двопеци, бонбон(слатки), чоколадо, чоколадни десерти; слатки(колачи); мастики, не за медицинска употреба; вкусови на ванилла; тврдо-печен леб со зачини, крекери

кл. 31 земјоделски, градинарски и шумски производи и семиња

кои не се вклучени во другите класи; свежо овошје и зеленчук; бадеми(овошје), свежи

костени; кокос; лешници; сусам; кикирики(овошје); лешници(овошје)

(210) **TM 2012/1076** (220) 12/10/2012
(442) 31/10/2013

(731) **COMPAGNIE GERVAIS DANONE (a French company)**

17 boulevard Haussmann, 75009 Paris, FR

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ ДРУШТВО ЗА ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА

ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ

п.факс:301,ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје

(540)



(591) сина и зелена
(531) 05.03.13;27.05.08
(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 29 млеко, млеко во прав, желирано млеко, ароматизирано млеко и матено млеко. Млечни продукти, имено: млечни десерти, јогурти, пијалоци одјогурт, урда, ароматизирани и неароматизирани пијалоци главно од млеко или млечни продукти, млечни пијалоци главно направени од млеко, млечни пијалоци кои содржат овошје. Ферментирани ароматизирани или неароматизирани млечни продукти

кл. 32 газирана или негазирана вода (минерална или обична), овошни или зеленчукови сокови, овошни или зеленчукови пијалоци, сорбе пијалоци, подготовки за пиене, безалкохолни овошни или зеленчукови екстракти, безалкохолни пијалоци

(210) **TM 2012/1077** (220) 10/10/2012
(442) 31/10/2013

(731) **Bayer Intellectual Property GmbH**
Alfred-Nobel-Str. 10, 40789 Monheim am Rhein, DE

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ ДРУШТВО ЗА ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА

ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ
п.факс:301,ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје
(540)

ASPIRIN PROTECT

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 5 фармацевтски препарати

(210) **TM 2012/1078** (220) 15/10/2012
(442) 31/10/2013

(731) **KRI KRI AE Serres Greece**
3 km пат од патот Серез Драма, GR

(740) ЕРОЛ ХАСАН, адвокат
ул."М.Х.Јасмин" 52V-1/6, 1000, Скопје
(540)



(591) сина, зелена и бела

(531) 26.11.12;27.05.24

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 29 месо, риба, живина и дивеч; екстракти од месо; конзервирано, сушено и варено овошје и зеленчук; желеа, џемови, компоти; јајца, млеко и млечни производи; масла за јадење и масти

кл. 30 кафе, чај, какао, шеќер, ориз, тапиока, саго, замена за кафе; брашно и производи од жито, леб, производи од тесто и слатки, сладолед, мед, меласа, квасец, прашок за печење, сол, сенф, сосови (како мируди), мирудии, мраз

(210) **TM 2012/1079** (220) 15/10/2012
(442) 31/10/2013

(731) **KRI KRI AE Serres Greece**
3 km пат од патот Серез Драма, GR

(740) ЕРОЛ ХАСАН, адвокат
ул."М.Х.Јасмин" 52V-1/6, 1000, Скопје
(540)



(591) темно сина, црвена и бела

(531) 26.01.19;27.05.24

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 29 месо, риба, живина и дивеч; екстракти од месо; конзервирано, сушено и варено овошје и зеленчук; желеа, џемови, компоти; јајца, млеко и млечни производи; масла за јадење и масти

кл. 30 кафе, чај, какао, шеќер, ориз, тапиока, саго, замена за кафе; брашно и производи од жито, леб, производи од тесто и слатки, сладолед, мед, меласа, квасец, прашок за печење, сол, сенф, сосови (како мирудии), мирудии, мраз

(210) **TM 2012/1080** (220) 15/10/2012
(442) 31/10/2013

(731) **KRI KRI AE Serres Greece**
3 km пат од патот Серез Драма, GR

(740) ЕРОЛ ХАСАН, адвокат
ул."М.Х.Јасмин" 52V-1/6, 1000, Скопје
(540)



(591) сина и бела

(531) 25.01.05;25.01.18;27.05.24

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 29 месо, риба, живина и дивеч; екстракти од месо; конзервирано, сушено и варено овошје и зеленчук; желеа, џемови, компоти; јајца, млеко и млечни производи; масла за јадење и масти

кл. 30 кафе, чај, какао, шеќер, ориз, тапиока, саго, замена за кафе; брашно и производи од жито, леб, производи од тесто и слатки, сладолед, мед, меласа, квасец, прашок за печење, сол, сенф, сосови (како мирудии), мирудии, мраз

(210) ТМ 2012/1117

(220) 24/10/2012

(442) 31/10/2013

(731) Друштво за консалтинг финансии и медија РЗ ИНФОМЕДИА ДОО Скопје
бул.Св. Климент Охридски бр.53/1-3, 1000 Скопје, МК

(740) ДАНЧЕ ЧАКАРОВКА ГРОЗДАНОВСКА
бул. Св. Климент Охридски бр.63а-8, 1000, Скопје
(540)



(591) црно, бела, црвена

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 35 рекламирање; водење на работењето; управување со работата; канцелариски работи

кл. 41 образовни услуги; обука; забава; спортски и културни активности

ПРЕГЛЕДИ

ПРЕГЛЕД НА ПРИЈАВИ НА ТРГОВСКИ МАРКИ СПОРЕД МЕЃУНАРОДНАТА КЛАСИФИКАЦИЈА НА ТРГОВСКИ МАРКИ

(510) код во Меѓународната класификација на трговски марки (Ниченска)

(210) број на пријавата

(510)	(210)
3	TM 2012/1035
5	TM 2008/1454
	TM 2011/0964
	TM 2012/0265
	TM 2012/0266
	TM 2012/0267
	TM 2012/0287
	TM 2012/0917
	TM 2012/1001
	TM 2012/1002
	TM 2012/1003
	TM 2012/1004
	TM 2012/1005
	TM 2012/1006
	TM 2012/1007
	TM 2012/1016
	TM 2012/1034
	TM 2012/1060
	TM 2012/1061
	TM 2012/1062
	TM 2012/1063
	TM 2012/1064
	TM 2012/1065
	TM 2012/1066
	TM 2012/1067
	TM 2012/1068
	TM 2012/1069
	TM 2012/1077
6	TM 2011/1266
7	TM 2012/1037
9	TM 2010/0447

10	TM 2012/1001
	TM 2012/1016
11	TM 2012/0326
12	TM 2011/0816
14	TM 2011/0747
	TM 2011/1266
	TM 2012/1009
16	TM 2011/0747
	TM 2012/0456
	TM 2012/1032
18	TM 2012/1009
19	TM 2012/1052
22	TM 2011/0747
24	TM 2011/0747
25	TM 2011/0837
	TM 2012/1009
26	TM 2011/0747
29	TM 2011/0821
	TM 2012/1010
	TM 2012/1011
	TM 2012/1012
	TM 2012/1013
	TM 2012/1054
	TM 2012/1055
	TM 2012/1056
	TM 2012/1073
	TM 2012/1074
	TM 2012/1076
	TM 2012/1078
	TM 2012/1079
	TM 2012/1080
30	TM 2011/0119

	TM 2012/1010
	TM 2012/1011
	TM 2012/1012
	TM 2012/1013
	TM 2012/1018
	TM 2012/1019
	TM 2012/1020
	TM 2012/1021
	TM 2012/1022
	TM 2012/1024
	TM 2012/1026
	TM 2012/1027
	TM 2012/1043
	TM 2012/1073
	TM 2012/1074
	TM 2012/1078
	TM 2012/1079
	TM 2012/1080
31	TM 2012/1010
	TM 2012/1011
	TM 2012/1012
	TM 2012/1013
	TM 2012/1055
	TM 2012/1056
	TM 2012/1069
	TM 2012/1074
32	TM 2012/1073
	TM 2012/1076
34	TM 2012/1014
35	TM 2011/0119
	TM 2011/0747
	TM 2011/1266

TM 2012/0456	TM 2012/1066	TM 2011/0747
TM 2012/0873	TM 2012/1067	TM 2011/1222
TM 2012/1014	TM 2012/1068	TM 2011/1223
TM 2012/1018	TM 2012/1069	TM 2012/0456
TM 2012/1031	TM 2012/1117	TM 2012/1032
TM 2012/1032	36 TM 2012/0456	TM 2012/1117
TM 2012/1055	TM 2012/1031	42 TM 2010/0447
TM 2012/1056	37 TM 2012/1037	TM 2012/0873
TM 2012/1060	38 TM 2012/0456	43 TM 2012/0274
TM 2012/1061	TM 2012/0873	TM 2012/1036
TM 2012/1062	39 TM 2012/0274	TM 2012/1040
TM 2012/1063	TM 2012/1008	44 TM 2012/0589
TM 2012/1064	TM 2012/1029	45 TM 2011/1239
TM 2012/1065	41 TM 2010/0447	

ПРЕГЛЕД ПО НОСИТЕЛИ НА ПРИЈАВИ НА ТРГОВСКИ МАРКИ

(731) босител на правото на трговски марка

(210) број на трговската марка

(731)	(210)
Babel Sajt Kft.	MK/T/ 2011/821
BASF Agro B.V. Arnhem(NL)	MK/T/ 2012/287
Bayer Intellectual Property GmbH	MK/T/ 2012/1077
CELLTRION, INC. a corporation organized and existing under the laws of Korea	MK/T/ 2012/1004
CELLTRION, INC. a corporation organized and existing under the laws of Korea	MK/T/ 2012/1005
CELLTRION, INC. a corporation organized and existing under the laws of Korea	MK/T/ 2012/1006
CELLTRION, INC. a corporation organized and existing under the laws of Korea	MK/T/ 2012/1007
CELLTRON, INC. a corporation organized and existing under the laws of Korea	MK/T/ 2012/1002
CELLTRON, INC. a corporation organized and existing under the laws of Korea	MK/T/ 2012/1003
COMPAGNIE GERVAIS DANONE (a French company)	MK/T/ 2012/1076
CROSSCARE LIMITED	MK/T/ 2011/964
DAIICHI SANKYO COMPANY, LIMITED	MK/T/ 2012/265
DAIICHI SANKYO COMPANY, LIMITED	MK/T/ 2012/266
DAIICHI SANKYO COMPANY, LIMITED	MK/T/ 2012/267
Dow AgroSciences LLC a Delaware limited liability company	MK/T/ 2012/1034
ENTERPRISE HOLDINGS, INC.	MK/T/ 2012/1029
GENERAL MOTORS LLC, a limited liability company organized and existing under the laws of the State of Delaware	MK/T/ 2011/816
Glaxo Group Limited	MK/T/ 2012/1001
JADRAN - Galenski Laboratorij d.d.	MK/T/ 2008/1454

KRI KRI AE Serres Greece	МК/Т/ 2012/1078
KRI KRI AE Serres Greece	МК/Т/ 2012/1079
KRI KRI AE Serres Greece	МК/Т/ 2012/1080
Playboy Enterprises International, Inc.	МК/Т/ 2011/837
Raychem HTS Limited	МК/Т/ 2012/326
Sarantis Romania S.A. Company registration no.J23/1059/2001, VAT code RO 8601391	МК/Т/ 2012/1035
SmithKline Beecham Limited	МК/Т/ 2012/1016
TDR d.o.o.	МК/Т/ 2012/1014
The Bakers Ltd.	МК/Т/ 2012/1074
Тренд Сити Мол ДОО	МК/Т/ 2012/1040
А. Д. Европа - Ф-ка за чоколади, вафли и бонбони	МК/Т/ 2012/1043
АД "Цома Мол"	МК/Т/ 2012/1031
Адвокатско друштво ДЕ ЛЕГЕ Скопје	МК/Т/ 2011/1239
Димитриоски Жарко	МК/Т/ 2011/1222
Димитриоски Жарко	МК/Т/ 2011/1223
Друштво за производство, трговија и услуги ПРИАМУС ДООЕЛ увоз-извоз Скопје	МК/Т/ 2012/1060
Друштво за производство, трговија и услуги ПРИАМУС ДООЕЛ увоз-извоз Скопје	МК/Т/ 2012/1061
Друштво за производство, трговија и услуги ПРИАМУС ДООЕЛ увоз-извоз Скопје	МК/Т/ 2012/1062
Друштво за производство, трговија и услуги ПРИАМУС ДООЕЛ увоз-извоз Скопје	МК/Т/ 2012/1063
Друштво за производство, трговија и услуги ПРИАМУС ДООЕЛ увоз-извоз Скопје	МК/Т/ 2012/1064
Друштво за производство, трговија и услуги ПРИАМУС ДООЕЛ увоз-извоз Скопје	МК/Т/ 2012/1065
Друштво за производство, трговија и услуги ПРИАМУС ДООЕЛ увоз-извоз Скопје	МК/Т/ 2012/1066
Друштво за производство, трговија и услуги ПРИАМУС ДООЕЛ увоз-извоз Скопје	МК/Т/ 2012/1067
Друштво за производство, трговија и услуги ПРИАМУС ДООЕЛ увоз-извоз Скопје	МК/Т/ 2012/1068
Друштво за производство, трговија и услуги ПРИАМУС ДООЕЛ увоз-извоз Скопје	МК/Т/ 2012/1069
Друштво за инженеринг производство сервисирање ремонт монтажа на лифтови и угостителска опрема КОНЧАР-ЛИФТОВИ И УГОСТИТЕЛСКА ОПРЕМА Стојне и др. ДОО увоз-извоз Скопје	МК/Т/ 2012/1037
Друштво за компјутерски активности и услуги ПРОТОНЕТ ДООЕЛ увоз-извоз Скопје	МК/Т/ 2012/873
Друштво за консалтинг финансии и медија РЗ ИНФОМЕДИА ДОО Скопје	МК/Т/ 2012/1117
Друштво за производство и трговија ПИЛКО ДООЕЛ Скопје	МК/Т/ 2012/1055
Друштво за производство и трговија ПИЛКО ДООЕЛ Скопје	МК/Т/ 2012/1056
Друштво за производство, промет и услуги КАРАМЕЛИНИ ДООЕЛ Скопје	МК/Т/ 2012/1018
Друштво за трговија и услуги ВОЧ ИД ДООЕЛ Скопје	МК/Т/ 2011/747
Друштво за трговија и услуги ХОРЕКАФОРС дооел увоз-извоз Скопје	МК/Т/ 2012/274

Друштво за трговија на големо и мало Мако - Маркет ДОО Скопје	МК/Т/ 2011/119
Друштво за трговија на мало со облека РЕИЛВЕЈ ДООЕЛ Скопје	МК/Т/ 2012/1009
Друштво за трговија, промет и услуги ЕЛПЕКОМ ДООЕЛ Скопје	МК/Т/ 2012/1054
Друштво за угостителство, трговија и услуги ЕУРОМАЦ ХОТЕЛИ увоз-извоз Скопје, ТЦЦ ГРАНД ПЛАЗА ХОТЕЛ	МК/Т/ 2012/1036
Љупчо Петровски	МК/Т/ 2011/1266
МЕРМЕРЕН КОМБИНАТ АД ПРИЛЕП	МК/Т/ 2012/1052
Осигурително брокерско друштво ЦЕРТУС АД Скопје	МК/Т/ 2012/456
ПИ „ВИТАМИНКА“ А.Д., Прилеп	МК/Т/ 2012/1019
ПИ „ВИТАМИНКА“ А.Д., Прилеп	МК/Т/ 2012/1020
ПИ „ВИТАМИНКА“ А.Д., Прилеп	МК/Т/ 2012/1021
ПИ „ВИТАМИНКА“ А.Д., Прилеп	МК/Т/ 2012/1022
ПИ „ВИТАМИНКА“ А.Д., Прилеп	МК/Т/ 2012/1024
ПИ „ВИТАМИНКА“ А.Д., Прилеп	МК/Т/ 2012/1026
ПИ „ВИТАМИНКА“ А.Д., Прилеп	МК/Т/ 2012/1027
Приватна здравствена установа по општа медицина ИМЕД ГАМА МЕДИКА Тетово	МК/Т/ 2012/589
СУПЕР МЕД ДООЕЛ Кичево	МК/Т/ 2012/1073
Трговско друштво за новинско издавачка дејност и графичко производство ГРАФИЧКИ ЦЕНТАР ДОО Скопје	МК/Т/ 2012/1032
Трговско друштво за трговија и интелектуални услуги СЕМОС МУЛТИМЕДИЈА ДОО Скопје	МК/Т/ 2010/447
Туристичка агенција МАЦЕДОНИА ХОЛИДЕЈС ЕНД ТУРС ДООЕЛ Скопје	МК/Т/ 2012/1008
Фармацевтска, хемиска, козметичка индустрија "АЛКАЛОИД" А. Д. - Скопје, Ц.О.	МК/Т/ 2012/1010
Фармацевтска, хемиска, козметичка индустрија "АЛКАЛОИД" А. Д. - Скопје, Ц.О.	МК/Т/ 2012/1011
Фармацевтска, хемиска, козметичка индустрија "АЛКАЛОИД" А. Д. - Скопје, Ц.О.	МК/Т/ 2012/1012
Фармацевтска, хемиска, козметичка индустрија "АЛКАЛОИД" А. Д. - Скопје, Ц.О.	МК/Т/ 2012/1013
Фармацевтска, хемиска, козметичка индустрија "АЛКАЛОИД" АД - Скопје	МК/Т/ 2012/917

ТРГОВСКИ МАРКИ

Во согласност со членот 147 од Законот за индустриската сопственост (“Службен весник на Република Македонија”, бр.47/02, 42/03 и 09/04), Државниот завод за индустриска сопственост ги објавува податоците за признаените права на трговски марки.

Податоците се означени со INID* кодови за трговски марки (WIPO стандард ST.60):

- (111) Регистарски број на документот
- (151) Дата на регистрирање
- (181) Дата на важење (очекувано)
- (186) Дата на истекот на продолжувањето (очекувано)
- (210) Број на пријавата

- (220) Дата на поднесување
- (230) Дата на изложбено или саемско првенство
- (300) Право на првенство: дата, држава, број
- (450) Дата на објавување
- (510, 511) Броевите на класите по меѓународната класификација на производи и услуги (Ничанска) и список на производите и услугите
- (540) Изглед на трговската марка, транскрипција и превод
- (551) Ознака за пријава на колективна трговска марка
- (560) Ознака за тродимензионална трговска марка
- (580) Дата на донесување решение со кое се впишува секоја промена во регистарот
- (591) Назначување на бојата, односно комбинациите на бои
- (600) Податоци за пријавата поднесена до СЗП на СФРЈ (дата еџ-SU број на пријавата/исправа/решение)
- (732) Носител на правото
- (740) Застапник
- (770) Име и адреса на претходниот носител
- (791) Име и адреса на стекнувачот на лиценцата

* Internationally agreed Numbers for the Identification of Data

(111) **20203** (151) 16/09/2013
 (210) ТМ 2009/1144 (220) 19/11/2009
 (181) 19/11/2019
 (450) 31/10/2013

(732) Друштво за трговија на големо и мало
АНТЕРА ДООЕЛ експорт-импорт Скопје
 Бул. 3-та Македонска Бригада ББ, Скопје,
 МК

(740)
 (540)



(591) -
 (551) индивидуална
 (510, 511)
 кл. 35 огласување; водење на работење;
 управување со работи; канцелариски работи

(111) **20234** (151) 10/10/2013
 (210) ТМ 2010/554 (220) 03/05/2010
 (181) 03/05/2020
 (450) 31/10/2013

(732) Поленамарк дооел Скопје
 ул. Партизански одреди 17/2/6, Скопје, МК

(740)
 (540)



(591) бела, црвена, сива и сина
 (551) индивидуална
 (510, 511)
 кл. 36 агенција за недвижности

(111) **20235** (151) 10/10/2013
 (210) ТМ 2011/20 (220) 12/01/2011
 (181) 12/01/2021
 (450) 31/10/2013

(732) **TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA**
(also trading as TOYOTA MOTOR
CORPORATION)

1, Toyota-cho, Toyota-shi, Aichi-ken, JP

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ ДРУШТВО ЗА
 ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА
 ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ
 п.факс:301,ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000
 Скопје
 (540)

GS250


(551) индивидуална
 (510, 511)
 кл. 12 автомобили и нивните структурни
 делови

(111) **20167** (151) 23/08/2013
 (210) ТМ 2011/481 (220) 13/05/2011
 (181) 13/05/2021
 (450) 31/10/2013

(732) **Винарија Стоби ДООЕЛ увоз-извоз**
Градско

Автопат бб, 1420 Градско, МК

(740) Адвокатско друштво ПОЛЕНАК
 ул. "Орце Николов" 98, 1000, Скопје
 (540)



(591) -
 (551) индивидуална
 (510, 511)
 кл. 33 алкохолни пијалаци (освен пиво)
 кл. 43 услуги на обезбедување храна и
 пијалаци; привремено сместување

(111) **20166** (151) 23/08/2013
 (210) ТМ 2011/482 (220) 13/05/2011

(181) 13/05/2021


(450) 31/10/2013

(732) Винарија Стоби ДООЕЛ увоз-извоз**Градско****Автопат бб, 1420 Градско, МК**

(740) Адвокатско друштво ПОЛЕНАК

ул. "Орце Николов" 98, 1000, Скопје

(540)



(591) -

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 33 алкохолни пијалаци (освен пиво)

кл. 43 услуги на обезбедување храна и пијалаци; привремено сместување

(111) **20177**

(151) 26/08/2013

(210) ТМ 2011/483

(220) 13/05/2011

(181) 13/05/2021


(450) 31/10/2013

(732) Винарија Стоби ДООЕЛ увоз-извоз**Градско****Автопат бб, 1420 Градско, МК**

(740) Адвокатско друштво ПОЛЕНАК

ул. "Орце Николов" 98, 1000, Скопје

(540)



(591) -

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 33 алкохолни пијалаци (освен пиво)

кл. 43 услуги на обезбедување храна и пијалаци; привремено сместување

(111) **20186**

(151) 14/10/2013

(210) ТМ 2011/590

(220) 25/05/2011

(181) 25/05/2021

(450) 31/10/2013

(732) Фармацевтска Хемиска Козметичка**индустрија "АЛКАЛОИД" АД - Скопје****Бул. "Александар Македонски" бр. 12, 1000****Скопје, МК**

(740)

(540)



(591) црна, темно и светло портокалова, црвена, бела и зелена

(554) тродимензионална

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 3 средство за миене садови

(111) **20199**

(151) 26/08/2013

(210) ТМ 2011/647

(220) 09/06/2011

(181) 09/06/2021

(450) 31/10/2013

(732) Брокерска куќа АЛТА ВИСТА БРОКЕР**АД СКОПЈЕ****бул.Кочо Рацин бр.30/2-1, Скопје, МК**

(740)

(540)



(591) -
 (551) индивидуална
 (510, 511)
 кл. 36 осигурување; финансиски работи;
 монетарни работи; работи поврзани за
 недвижен имот

(111) 20202	(151) 13/09/2013
(210) ТМ 2011/745	(220) 07/07/2011
	(181) 07/07/2021
	(450) 31/10/2013

(732) Друштво за трговија и услуги ВОЧ ИД ДООЕЛ Скопје and подружница 1 МАЈ ТАЈМ Скопје

ул.Орце Николов бр.98/1-5 Скопје-Центар, МК and ул. Кеј 13-ти Ноември бр.ГТЦ

кат/сек36-лок.577 Скопје-Центар, МК

(740) СНЕЖАНА СТАНКОВИЌ, АДВОКАТ

Бул. Партизански Одреди бр.18/2-7, 1000

Скопје

(540)

MY: TIME WATCH SHOP

(551) индивидуална
 (510, 511)
 кл. 14 скапоцени метали и нивните легури и
 производи од скапоцени метали или обложени
 со нив, што не се опфатени со другите класи;
 накит, скапоцени камења; хронолошки и
 хронометриски инструменти
 кл. 35 рекламирање; водење на работењето;
 управување со работата; канцелариски работи

(111) 20201	(151) 13/09/2013
(210) ТМ 2011/746	(220) 07/07/2011
	(181) 07/07/2021
	(450) 31/10/2013

(732) Друштво за трговија и услуги ВОЧ ИД ДООЕЛ Скопје

ул.Орце Николов бр.98/1-5 Скопје-Центар, МК

(740) СНЕЖАНА СТАНКОВИЌ, АДВОКАТ

Бул. Партизански Одреди бр.18/2-7, 1000

Скопје

(540)



(591) црно, бела, црвена

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 14 скапоцени метали и нивните легури и
 производи од скапоцени метали или обложени
 со нив, што не се опфатени со другите класи;
 накит, скапоцени камења; хронолошки и
 хронометриски инструменти

кл. 35 рекламирање; водење на работењето;
 управување со работата; канцелариски работи

(111) 20178	(151) 26/08/2013
(210) ТМ 2011/749	(220) 08/07/2011
	(181) 08/07/2021
	(450) 31/10/2013

(732) Chipita Industrial and Commercial Company S.A.

12 km National Road Athens-Lamia, Metamorfofi, 14452, GR

(740) АНТЕВСКИ ЗЛАТКО, адвокат

Бул. Св. Климент Охридски 29, 4 кат, стан
 бр.20, 1000 Скопје

(540)



(591) темно сина, светло кафена, портокалова

(554)

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 29 производи од компир од било каков вид; снек-храна на база на компир; чипс од компир
 кл. 30 солен снек; обликуван снек; снек со вкус на сирење; снек-храна на база на ориз, со исклучок на корнфлекс и табли од житарици, снек-храна на база на пченица, со исклучок на корнфлекс и табли од житарици; снек-храна на база на пченка, со исклучок на корнфлекс и табли од житарици

(111) 20198	(151) 26/08/2013
(210) ТМ 2011/764	(220) 13/07/2011
	(181) 13/07/2021
	(450) 31/10/2013

(732) **B.Braun Melsungen****Carl Braun Strasse 1 34212 Melsungen, DE**

(740) АДВОКАТСКО ДРУШТВО ВЕЛЈАНОСКИ

Т.Ц. Беверли Хилс лок.11 1000 Скопје

(540)

NUTRIFLEX

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 5 фармацевтски и ветеринарни препарати, санитарни препарати за медицинска употреба, диететски супстанции што се користат во медицината, храна за бебиња, фластери, материјали за завои, материјал за пломбирање заби и забарски смоли, средства за дезинфекција, препарати за уништување на штетници, фунгициди, хербициди

(111) 20185	(151) 26/08/2013
(210) ТМ 2011/775	(220) 18/07/2011
	(181) 18/07/2021
	(450) 31/10/2013

(732) **Друштво за угостителство, трговија и услуги МЕРАК СТИЛ ДООЕЛ****ул.Андон Дуков 27, 1000 Скопје, МК**

(740) Адвокатско друштво Пепељугоски

Ул."Вељко Влаховиќ" 4/ 1-1, 1000, Скопје

(540)



(591) црвена, сина, кремаста, црна, бела, сива

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 43 ресторани, ресторани со самопослужување, снек-барови, кафетерии (експрес ресторани), кантини, служење храна и пијалоци, хотели, мотели, пансиони

(111) 20289	(151) 09/10/2013
(210) ТМ 2011/798	(220) 21/07/2011
	(181) 21/07/2021
	(450) 31/10/2013

(732) **GR. SARANTIS ANONYMI****VIOMICCHANIKI & EMPORIKI ETAIRIA****KALLYNTIKON ENDIMATION OIKIAKON &****PHARMAKEFTIKON EIDON****AMAROUSIOU HALANDRIOU 26, MAROUSSI****151 25 Greece - 210 6173000 AFM 094017922 -****DOY FAVE ATHINON, GR**

(740) Јела Бошковиќ Огњанска

Ул. Маршал Тито бр.53/1, 1000, Скопје

(540)



(591) -

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 3 средства за белење и други супстанции за перење, препарати за чистење, полирање, триење и нагрзување, сапуни, парфимерија, етерични масла, козметички производи, лосиони за коса, препарати за нега на забите

(111) 20196	(151) 14/10/2013
(210) ТМ 2011/817	(220) 25/07/2011

(181) 25/07/2021

(450) 31/10/2013

(732) GENERAL MOTORS LLC, a limited liability company organized and existing under the laws of the State of Delaware
300 Renaissance Center, City of Detroit, State of Michigan 48265-3000, US

(740) БИНСО Д.О.О. СКОПЈЕ

ул. "Народен фронт" 7/4 П.О. Бокс 768

(540)



(591) бела, црна, нијанси на зелена и сива

(554)

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 12 моторни возила и делови за истите

 (111) **20168**

(151) 23/08/2013

(210) ТМ 2011/819

(220) 20/07/2011

(181) 20/07/2021

(450) 31/10/2013

(732) Фондација за одржлив развој ПРЕДА ПЛУС Прилеп

ул.Иво Лола Рибар бр.5, МК

(740) БЛАГИЦА ВЕСКОВСКА, адвокат

ул. Архимедова 4, 7500, Прилеп

(540)



(591) плава, зелена

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 35 огласување, водење на работење, управување со работи, канцелариски работи

кл. 41 образовни услуги; подготвување на наставата, забава, спортски и културни активности

кл. 42 научни и технолошки услуги, истражувања и планирања кои се однесуваат

на истите; услуги за индустриски анализи и истражувања; проектирање и развој на компјутерски хардвер и софтвер; правни услуги

кл. 45 лични и општествени услуги што ги даваат трети лица за задоволување на потребите на поединците; безбедносни услуги за заштита на имот и лица

 (111) **20238**

(151) 10/10/2013

(210) ТМ 2011/884

(220) 19/08/2011

(181) 19/08/2021

(450) 31/10/2013

(732) ФИТОФАРМ

ул. Качанички пат бб, 1000 Скопје, МК

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ

ул. "Ленинова" бр.15а-13, 1000 Скопје

(540)



(591) темно сина, бела, окер, светло и темно: црвена, жолта и портокалова

(551) индивидуална

(510, 511)

 кл. 3 средства за белење и други супстанции за перење, препарати за чистење, полирање, триење и нагризување, сапуни, парфимерија, етерични масла, козметички производи, лосиони за коса, препарати за нега на забите
 кл. 5 фармацевтски и ветеринарни препарати; санитарни препарати за медицински цели; диететски супстанции што се користат во медицината, храна за бебиња; фластери, материјали за завои; материјали за пломбирање заби и забарски смоли; средства за дезинфекција; препарати за уништување штетници; фунгициди, хербициди

 (111) **20213**

(151) 10/10/2013

(210) ТМ 2011/885

(220) 19/08/2011

(181) 19/08/2021

(450) 31/10/2013

(732) **СОФА СТУДИО ДОО Скопје**
ул.42 бр.3, Радишани, 1000 Скопје, МК

(740)
(540)



(591) портокалова, светло зелена и црна

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 20 производство на мебел и делови за мебел, канцелариски мебел, тапазирање и репарирање на мебел, проектирање, ентериери

кл. 35 услуги при продажба на големо и мало со: мебел и делови од мебел, канцелариски мебел, тапазирање и репарирање на мебел, проектирање

(111) 20214	(151) 10/10/2013
(210) ТМ 2011/905	(220) 25/08/2011
	(181) 25/08/2021
	(450) 31/10/2013

(732) **Друштво за трговија, угостителство, сообраќај и услуги ТОТАЛ ЛОГИСТИК ДООЕЛ увоз-извоз, Гостивар**

ул.Сретко Крстески бр.49, Гостивар, МК

(740) МИРЈАНА МАРКОВСКА, адвокат
ул. "Орце Николов" бр. 75, 1000, Скопје
(540)



(591) црвена, жолта, кафена, зелена, крем, бела и црна

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 30 чоколадо

кл. 35 услуги при продажба на големо и мало со крем табли

кл. 39 пакување и дистрибуција

(111) 20237	(151) 10/10/2013
(210) ТМ 2011/908	(220) 26/08/2011
	(181) 26/08/2021
	(450) 31/10/2013

(732) **ДРУШТВО ЗА ПРОИЗВОДСТВО, ТРГОВИЈА И УСЛУГИ "ФРАНЦК МАКЕДОНИЈА" ДООЕЛ СКОПЈЕ**

ул.Франклин Рузвелт бр.28/1-3, 1000 Скопје, МК

(740) МАКЕДОНИЈАПАТЕНТ, Д.О.О. Скопје
Ул. Апостол Гусларот 3, 1000 Скопје
(540)



(591) бела и црвена

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 29 конзервирано, сушено и варено овошје и зеленчук; желе, џемови, компоти

кл. 30 кафе, чај, какао, шеќер, ориз, тапиока, саго, замена за кафе;

брашно и производи од жито, производи од тесто и слатки, сладолед; мед, меласа; квасец, прашок за печење; сол, сенф; оцет, сосови (како мирудии); мирудии;

кл. 32 безалкохолни пијалаци; пијалаци од овошје и овошни сокови; сирупи и други препарати за производство на пијалаци

(111) 20215	(151) 10/10/2013
(210) ТМ 2011/970	(220) 14/09/2011
	(181) 14/09/2021
	(450) 31/10/2013

(732) Друштво за трговија и услуги УРБАН
АРТИСТ дооел Скопје

ул.Никола Тримпаре бр.61/3 лок4, 1000
Скопје, МК

(740)

(540)



(591) црна, бела и виолетова

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 44 козметички салони, маникирање,
масажа, фризерски салони

(111) 20216	(151) 10/10/2013
(210) ТМ 2011/971	(220) 14/09/2011
	(181) 14/09/2021
	(450) 31/10/2013

(732) Михајлоски Михајло
ул.,„Мара Угринова" бр.23, Гостивар , МК

(740) Зоран Стојановски, адвокат

ул.Борис Кидрич бр.72 Тетово

(540)



(591) зелена, црвена и црна

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 29 месо, риба, живина и дивеч, месни
преработки, желе

кл. 39 транспортни услуги, пакување и
складирање стока, организирање патувања

(111) 20217	(151) 10/10/2013
(210) ТМ 2011/972	(220) 14/09/2011
	(181) 14/09/2021
	(450) 31/10/2013

(732) Михајлоски Михајло

ул.,„Мара Угринова" бр.23, Гостивар , МК

(740) Зоран Стојановски, адвокат

ул.Борис Кидрич бр.72 Тетово

(540)



(591) црвена

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 29 месо, риба, живина и дивеч, месни
преработки, желе

кл. 39 транспортни услуги, пакување и
складирање стока, организирање патувања

(111) 20218	(151) 10/10/2013
(210) ТМ 2011/991	(220) 19/09/2011
	(181) 19/09/2021
	(450) 31/10/2013

(732) Индустија за млеко, млечни
производи и сокови АД МЛЕКАРА БИТОЛА,
ул. Долнооризарски пат бб, 7000 Битола ,
МК

(740) АГЕНЦИЈА ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНА
СОПСТВЕНОСТ АРТПИЦК ДООЕЛ СКОПЈЕ

ул. Јосиф Јосифовски Свештарот бр.39/28,
1000, Скопје

(540)



(591) темно и светло жолта, кафена, зелена и бела

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 32 пијалаци од овошје и овошни сокови


кл. 35 услуги при продажба на големо и мало со пијалаци од овошје и овошни сокови

(111) 20219	(151) 10/10/2013
(210) ТМ 2011/992	(220) 19/09/2011
	(181) 19/09/2021
	(450) 31/10/2013

(732) **Индустија за млеко, млечни производи и сокови АД МЛЕКАРА БИТОЛА, ул. Долнооризарски пат бб, 7000 Битола, МК**

(740) АГЕНЦИЈА ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ АРТПИЦК ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. Јосиф Јосифовски Свештарот бр.39/28, 1000, Скопје

(540)



(591) темно и светло црвена, жолта, кафена зелена и бела

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 32 пијалаци од овошје и овошни сокови

кл. 35 услуги при продажба на големо и мало со пијалаци од овошје и овошни сокови

(111) 20181	(151) 26/08/2013
(210) ТМ 2011/1006	(220) 23/09/2011
	(181) 23/09/2021
	(450) 31/10/2013

(732) **Друштво за производство, промет и услуги ВИВАКС Ристо и други ДОО увоз-извоз Скопје**

ул.Трета Македонска Бригада бб, 1000 Скопје, МК

(740) Адвокатско друштво Пепељугоски Ул."Вељко Влаховиќ" 4/ 1-1, 1000, Скопје (540)



(591) црвена, бела, црна, зелена и жолта

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 33 алкохолни пијалаци (освен пиво)

(111) 20179	(151) 26/08/2013
(210) ТМ 2011/1007	(220) 23/09/2011
	(181) 23/09/2021
	(450) 31/10/2013

(732) **Друштво за производство, промет и услуги ВИВАКС Ристо и други ДОО увоз-извоз Скопје**

ул. „Трета Македонска бригада" бб, 1000 Скопје, МК

(740) Адвокатско друштво Пепељугоски Ул."Вељко Влаховиќ" 4/ 1-1, 1000, Скопје (540)



(591) црвена, бела, црна, зелена, жолта

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 33 алкохолни пијалаци (освен пиво)

(111) 20171	(151) 14/10/2013
(210) ТМ 2011/1009	(220) 23/09/2011
	(181) 23/09/2021
	(450) 31/10/2013

(732) Deckers Outdoor Corporation
495-A South Fairview Avenue, Goleta,
California 93117, US

(740) Друштво за застапување од областа на индустриската сопственост ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје
 Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје
 (540)

УГГ

(551) индивидуална
 (510, 511)
 кл. 25 облека, обувки и капи

(111) 20173	(151) 14/10/2013
(210) ТМ 2011/1034	(220) 03/10/2011
	(181) 03/10/2021
	(450) 31/10/2013

(732) МИ-ЦЗ ЕВРОПА ДООЕЛ Скопје
ул.Дебарца бр.11, Скопје, МК

(740) ПАТЕНТЦЕНТАР-КОНСАЛТИНГ А.Д.
 СКОПЈЕ
 бул. "Кузман Јосифовски Питу,, 28 лок.8, 1000,
 Скопје
 (540)



(591) сива, бела, црвена, црна
 (551) индивидуална
 (510, 511)
 кл. 9 апарати за снимање, пренос и репродукција на звук или слика, магнетски носачи на податоци, дискови за снимање, машини за сметање и опрема за обработка на податоци и компјутери


кл. 16 хартија, картон и производите од нив кои не се опфатени со другите класи, печатени работи, материјали за обука и настава (освен апарати)

кл. 42 научни и технолошки услуги и истражувања и планирања кои се однесуваат на истите; услуги за индустриски анализи и истражувања; проектирање и развој на компјутерски хардвер и софтвер

(111) 20239	(151) 10/10/2013
(210) ТМ 2011/1089	(220) 14/10/2011
	(181) 14/10/2021
	(450) 31/10/2013

(732) Скијачки Центар „Заре Лазаревски“
Д.О.О.

с. Маврово, МК
 (540)




(551) индивидуална
 (510, 511)
 кл. 41 забава, спортски и културни активности
 кл. 43 услуги за подготвување храна и пијалаци и привремено сместување

(111) 20220	(151) 10/10/2013
(210) ТМ 2011/1090	(220) 14/10/2011
	(181) 14/10/2021
	(450) 31/10/2013

(732) ИНОСПЕКТАР ДООЕЛ
ул.Бигла бб, с.Велмеј, 6000 Охрид, МК


(740) ПОПОВСКИ ДРАГАН, адвокат
 ул. "Маршал Тито" бр. 10/1-1, 1000, Скопје
 (540)



(591) црна, сива, златна, бела, црвена, зелена
 (551) индивидуална
 (510, 511)
 кл. 30 чај

(111) 20221	(151) 10/10/2013
(210) ТМ 2011/1091	(220) 14/10/2011
	(181) 14/10/2021
	(450) 31/10/2013

(732) **ИНОСПЕКТАР ДООЕЛ**
ул.Бигла бб, с.Велмеј, 6000 Охрид, МК
 (740) ПОПОВСКИ ДРАГАН, адвокат
 ул. "Маршал Тито" бр. 10/1-1, 1000, Скопје
 (540)



(591) црна, сива, златна, бела, црвена, зелена
 (551) индивидуална
 (510, 511)
 кл. 30 чај

(111) 20222	(151) 10/10/2013
(210) ТМ 2011/1093	(220) 14/10/2011
	(181) 14/10/2021
	(450) 31/10/2013

(732) **ИНОСПЕКТАР ДООЕЛ**
ул.Бигла бб, с.Велмеј, 6000 Охрид, МК
 (740) ПОПОВСКИ ДРАГАН, адвокат

ул. "Маршал Тито" бр. 10/1-1, 1000, Скопје
 (540)



(591) црна, сива, златна, зелена, црвена, сина
 (551) индивидуална
 (510, 511)
 кл. 30 чај

(111) 20223	(151) 10/10/2013
(210) ТМ 2011/1095	(220) 14/10/2011
	(181) 14/10/2021
	(450) 31/10/2013

(732) **ИНОСПЕКТАР ДООЕЛ**
ул.Бигла бб, с.Велмеј, 6000 Охрид, МК
 (740) ПОПОВСКИ ДРАГАН, адвокат
 ул. "Маршал Тито" бр. 10/1-1, 1000, Скопје
 (540)



(591) црна, сива, златна, портокалова
 (551) индивидуална
 (510, 511)
 кл. 30 чај

(111) 20224	(151) 10/10/2013
(210) ТМ 2011/1096	(220) 14/10/2011
	(181) 14/10/2021
	(450) 31/10/2013

(732) **ИНОСПЕКТАР ДООЕЛ**
ул.Бигла бб, с.Велмеј, 6000 Охрид, МК
 (740) ПОПОВСКИ ДРАГАН, адвокат
 ул. "Маршал Тито" бр. 10/1-1, 1000, Скопје
 (540)



(591) црна, сива, златна, зелена, црвена
 (551) индивидуална
 (510, 511)
 кл. 30 чај

(111) 20225	(151) 10/10/2013
(210) ТМ 2011/1115	(220) 20/10/2011
	(181) 20/10/2021
	(450) 31/10/2013

(732) **Janssen R&D Ireland**
Eastgate Village, Eastgate, Little Island,
County Cork, IE
 (740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
 ул. "Ленинова" бр.15а-13, 1000 Скопје
 (540)

SCIELO

(551) индивидуална
 (510, 511)
 кл. 5 фармацевтски препарати за луѓето

(111) 20240	(151) 10/10/2013
(210) ТМ 2011/1142	(220) 31/10/2011
	(181) 31/10/2021
	(450) 31/10/2013

(732) **KING ABDULLAH UNIVERSITY OF**
SCIENCE AND TECHNOLOGY
4700 King Abdullah University of Science and
Technology, Thuwal 23955-6900, SA
 (740) ТОНЕВСКИ ДРАГАН, АДВОКАТ
 бул. "Кочо Рацин" бр. 14/4 - 13, 1000 Скопје

(540)

KAUST

(551) индивидуална
 (510, 511)
 кл. 41 образовни и едукативни услуги на/за забава; обезбедување инструкции и тренинзи за/на апсолвенти, дипломци и постдипломци, како и на професионално ниво, услуги на/за татори, како и дистрибуција на образовен и едукативен материјал во врска со погоре наведеното; услуги на/за организирање и водење образовни и едукативни конференции, семинари, работилници, конгреси; религијско образование и едукација; услуги на/за организирање на академски натпревари, спортски натпревари, фестивали, прослави, предавања, концерти, изложби, културни активности; обезбедување веб страници (web sites) кои содржат информации и линкови кон други веб страници во врска со прием и услови за упис на универзитети, факултети, академски програми, истражувачки програми, универзитетско сместување, административни услуги поврзани со универзитети и факултети; универзитетско и факултетско советување, студентски активности, здравствени услуги поврзани со универзитети, факултети; библиотекарски услуги; библиотекарски услуги на интернет содржани во класата 41

(111) 20241	(151) 10/10/2013
(210) ТМ 2011/1177	(220) 08/11/2011
	(181) 08/11/2021
	(450) 31/10/2013

(732) **ДПТУ Херба-Хем Дооел**
ул.34 бр.ББ Нас.Илинден, 1000 Скопје, МК
 (540)



(591) зелена, жолта, портокалова, браон
(нијанси на кафена боја), црна, црвена

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 33 вино

кл. 35 услуги при продажба на големо и мало
со вино

(111) **20242** (151) 10/10/2013


(210) ТМ 2011/1178 (220) 08/11/2011

(181) 08/11/2021

(450) 31/10/2013

(732) ДПТУ Херба-Хем Дооел
ул.34 бр.ББ Нас.Илинден, 1000 Скопје, МК

(540)



(591) темно црвена, зелена, жолта, нијанси на
портокалова, црвена, црна и бела

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 33 вино

кл. 35 услуги при продажба на големо и мало
со вино

(111) **20236** (151) 10/10/2013

(210) ТМ 2011/1179 (220) 08/11/2011

(181) 08/11/2021

(450) 31/10/2013

(732) YANMAR CO., LTD.

1-9, Tsurunocho, Kita-ku, Osaka, JP

(740) Адвокатско Друштво ЈОАНИДИС
ул."Орце Николов" 155б, 1000 Скопје

(540)



(591) црна, сива и бела

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 4 минерални масла и мазива за
индустриски цели, а не за гориво;
неминерални масла и мазива за индустриски
цели, а не за гориво; горива, висоци (суров
материјали); течни лубриканти; сурово или
рафинирано масло; индустриско масло;
моторно масло; лубриканти; масло за
дизелски горива-агрегати; масло за мотор со
внатрешно согорување; масло за согорување
кл. 7 генератори на електрика со системи за
ползување на

термички отпадоци; земјоделски направи, што
не се рачни; земјоделски машини: комбајн за
жетва, пресадувач на ориз, направа за
поврзување, мобилен отпадувач; направа за
ориз; ластар, сечач на грмушки, пресадувач на
зеленчук; косилки; мотори и погонски машини
освен за копнени возила, дизел мотори, освен
за копнени возила; бензин-мотори; мотори за
поморски возила; поморски компресори; клип
со игла за черупка; клип; клип со игла; клип со
прстен; филтер за масло; пумпи; машини за
пумпи; пумпи за греење со гас; генератори на
електрична енергија; дизел генератори на
електрична енергија; бензин генератори на
електрична енергија; моторни генератори на
електрична енергија; градежни машини и
апарати; машини и апарати за утовар/нетовар;
делови и спојки за сите овие вклучени во
класата 7: багер, натоварувач на тркала,
моќни лопати, булдожери, моторизирани
превозници за сите терени; превозници-
машини; орала за снег; потопни чистачи за
одгледување на риби во мрежа; трактори;
трактори за земјоделство

кл. 11 апарати за климатизација; пумпи за загревање со гас - системи за климатизација; бојлери; апарати и инсталации за ладење; контејнери за ладење; фуражна апаратура за сушење; разменувачи на топлина; апарати за осветлување

кл. 12 мотори за копнени возила; бродови и нвини делови и спојки; брод за задоволство и брод за риболов

кл. 16 кутии од картон или хартија; хартија за пакување; пластични или хартиени материјали / вреќи за пакување(коверти, кожни торбички / кесиња)

(111) **20243** (151) 10/10/2013
 (210) ТМ 2011/1220 (220) 22/11/2011
 (181) 22/11/2021
 (450) 31/10/2013

(732) МЛЕКАРА ЗДРАВЈЕ - РАДОВО ДОО

с.Радово бр.45, 2400 Струмица, МК

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ

ул."Македонија" бр.27/2/22, 1000 Скопје

(540)



(591) бела, жолта и сина

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 29 месо, риба, живина и дивеч, месни преработки, конзервирано, сушено и варено овошје и зеленчук, желе, џемови, компоти, јајца, млеко и млечни производи, (јогурт, путер, какао-путер, чоколаден путер со лешници, млеко, кисело млеко, чоколадно млеко, млечни производи, млечни напивки, крем, павлака, сирење, биено сирење, кашкавал, урда), масла за јадење и масти

кл. 30 сладолед, јогурт (замрзнат јогурт) [вид сладолед], крем пудинг, мед

кл. 32 пиво; минерална и сода-вода и други безалкохолни пијалаци; пијалаци од овошје и

овошни сокови; сирупи и други препарати за производство на пијалаци

(111) **20226** (151) 10/10/2013
 (210) ТМ 2011/1241 (220) 29/11/2011
 (181) 29/11/2021
 (450) 31/10/2013

(732) Фондација Метаморфозис

ул.Апостол Гусларот 40, 1000 Скопје, МК

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ

ул."Македонија" бр.27/2/22, 1000 Скопје

(540)

VISTINOMETAR

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 35 рекламирање; водење на работењето; управување со работата; канцелариски работи; информативни агенции, информации, испитување, испитување на јавното мислење, истражување, јавно мислење (испитување на јавното мислење), компјутерски бази на податоци (собирање и систематизација на информации во компјутерски бази на податоци), комуникациски медиуми, маркетинг истражување, маркетинг студии, консултирање, објавување рекламни текстови, односи со јавноста, пребарување, раководење, советување, текстови, проценки (бизнис проценки), раководење (советодавни услуги за бизнис раководење), раководење со датотеки (компјутеризирано раководење со датотеки) собирање статистички податоци, тестирање, услуги за следење на печатените вести, статистички информации и анализи, анкети и статистички истражувања во врска со публика на компјутерски сајтови и однесување на компјутерските корисници кога се конектирани на компјутерски мрежи; анкети и статистички истражувања за мерење на влијанието на кампањи на политичките партии, анкети, анализи и статистички истражувања за оценување на ветувањата и исполнувањата на програмите на политичките партии

кл. 42 научни и технолошки услуги и истражување и планирањето поврзано со нив;

индустриски анализи и истражувачки услуги; изработка и развој на компјутерски хардвер и софтвер; адаптација, локализација, создавање на упатства и дистрибуција на слободен софтвер

(111) 20227	(151) 10/10/2013
(210) ТМ 2011/1242	(220) 29/11/2011
	(181) 29/11/2021
	(450) 31/10/2013

(732) **Фондација Метаморфозис**
ул.Апостол Гусларот 40, 1000 Скопје, МК
 (740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ
 ул."Македонија" бр.27/2/22, 1000 Скопје
 (540)



(591) бела, црна, жолта, портокалова, црвена, зелена и сива

(551) индивидуална
 (510, 511)

кл. 35 рекламирање; водење на работењето; управување со работата; канцелариски работи; информативни агенции, информации, испитување, испитување на јавното мислење, истражување, јавно мислење (испитување на јавното мислење), компјутерски бази на податоци (собирање и систематизација на информации во компјутерски бази на податоци), комуникациски медиуми, маркетинг истражување, маркетинг студии, консултирање, објавување рекламни текстови, односи со јавноста, пребарување, раководење, советување, текстови, проценки (бизнис проценки), раководење (советодавни услуги за бизнис раководење), раководење со датотеки (компјутеризирано раководење со датотеки) собирање статистички податоци, тестирање, услуги за следење на печатените вести, статистички информации и анализи, анкети и статистички истражувања во врска со публика на компјутерски сајтови и однесување на компјутерските корисници кога се конектирани на компјутерски мрежи; анкети и статистички истражувања за мерење на

влијанието на кампањи на политичките партии, анкети, анализи и статистички истражувања за оценување на ветувањата и исполнувањата на програмите на политичките партии
 кл. 42 научни и технолошки услуги и истражување и планирањето поврзано со нив; индустриски анализи и истражувачки услуги; изработка и развој на компјутерски хардвер и софтвер; адаптација, локализација, создавање на упатства и дистрибуција на слободен софтвер

(111) 20228	(151) 10/10/2013
(210) ТМ 2011/1249	(220) 02/12/2011
	(181) 02/12/2021
	(450) 31/10/2013

(732) **Друштво за трговија на мало МАГНУС-ФИТ дооел Скопје**

ул.Огњан Прица бр.1, лок.1, Скопје, МК
 (740) АНА ПЕКЕВСКА, АДВОКАТ
 ул.Орце Николов 68, 1000 Скопје
 (540)



(551) индивидуална
 (510, 511)

кл. 35 рекламирање; водење на работењето; управување со работата; канцелариски работи
 кл. 41 образовни услуги; обука; забава; спортски и културни активности
 кл. 45 правни услуги; безбедносни услуги за заштита на имот и лица; лични и социјални услуги што ги обезбедуваат трети лица за задоволување на потребите на поединците

(111) 20229	(151) 10/10/2013
(210) ТМ 2011/1250	(220) 02/12/2011
	(181) 02/12/2021
	(450) 31/10/2013

(732) Друштво за трговија на мало МАГНУС-ФИТ доел Скопје

ул.Огњан Прица бр.1, лок.1, Скопје, МК

(740) АНА ПЕКЕВСКА, АДВОКАТ

ул.Орце Николов 68, 1000 Скопје

(540)

MAGNUS

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 35 рекламирање; водење на работењето;

управување со работата; канцелариски работи

кл. 41 образовни услуги; обука; забава;

спортски и културни активности

кл. 45 правни услуги; безбедносни услуги за

заштита на имот и лица; лични и социјални

услуги што ги обезбедуваат трети лица за

задоволување на потребите на поединците

(111) **20230** (151) 10/10/2013

(210) ТМ 2011/1304 (220) 12/12/2011

(181) 12/12/2021

(450) 31/10/2013

(732) ДПТУ АКРОН ДОО увоз-извоз Скопје

бул.Партизански одреди 26а, 1000 Скопје,

МК

(740)

(540)



(591) портокалова и сина

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 20 мебел, производи од дрво, пластика и

замена за тие материјали, кревети, кревети со

маси и маси со кревети

кл. 24 покривки и ќебиња за кревети и маси

кл. 35 услуги при продажба на големо и мало

со: мебел, производи од дрво, пластика и

замена за тие материјали, кревети, кревети со

маси и маси со кревети, покривки и ќебиња за

кревети и маси

(111) **20231** (151) 10/10/2013

(210) ТМ 2011/1327

(220) 14/12/2011

(181) 14/12/2021

(450) 31/10/2013

(732) Merck Sharp & Dohme Corp.

One Merck Drive, Whitehouse Station, New

Jersey 08889, US

(740) БИНСО Д.О.О. СКОПЈЕ

ул. "Народен фронт" 7/4 П.О. Бокс 768

(540)

GARIXEDE

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 5 препарати за вакцина за луѓе

(111) **20232**

(151) 10/10/2013

(210) ТМ 2011/1328

(220) 14/12/2011

(181) 14/12/2021

(450) 31/10/2013

(732) Merck Sharp & Dohme Corp.

One Merck Drive, Whitehouse Station, New

Jersey 08889, US

(740) БИНСО Д.О.О. СКОПЈЕ

ул. "Народен фронт" 7/4 П.О. Бокс 768

(540)

REVGASIL

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 5 препарати за вакцина за луѓе

(111) **20233**

(151) 10/10/2013

(210) ТМ 2011/1370

(220) 20/12/2011

(181) 20/12/2021

(450) 31/10/2013

(732) Anson's Herrenhaus KG

Berliner Allee 2, 40212 Dusseldorf, DE

(740) Друштво за застапување од областа на

индустриската сопственост ЖИВКО

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје

Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје

(540)

ANSON'S

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 18 кожа и имитација од кожа и производи од тие материјали кои не се опфатени во други класи; кожи од животни, ковчези и патни торби, куфери, торби, рачни торби, паричници за пари, паричници, футроли за клучеви, ранци, вреќички; чадори, чадори за сонце и стапови за одење; камшици, седларски ременарски производи

кл. 25 облека, обувки и капи

кл. 35 огласување; деловно управување; деловна администрација; канцеларски работи; услуги на малопродажба, воедно и преку веб страници и телефонски купувања, врзани за облека, обувки, покривала за глава, препарати за белење и останати супстанции за перење алишта, препарати за чистење, полирање, одмастување и стругање, сапуни, парфимериски производи, етерични масла, козметички производи, лосиони за коса, производи за нега на заби, племенити метали и нивни легури и производи од тие метали или обложени со тие метали, накит, скапоцени камења, часовничарски и хронометарски инструменти, кожа и имитација на кожа и производи од тие материјали, кожа од животни, ковчези и патни торби, куфери, торби, рачни торби, паричници за пари, паричници, футроли за клучеви, ранци, вреќички, чадори, чадори за сонце и стапови за одење, камшици, седларско ременарски производи; организација и реализација на промотивни настани и планови на лојалност на клиенти

(111) 20204	(151) 10/10/2013
(210) TM 2012/1	(220) 03/01/2012
	(181) 03/01/2022
	(450) 31/10/2013

(732) **LG Life Sciences, Ltd.**
92, Sinmunno 2-ga, Jongno-gu, Seoul, KR
 (740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
 ул. "Ленинова" бр.15а-13, 1000 Скопје
 (540)

EUVAX B

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 5 хепатитис Б рекомбинантна вакцина; антибиотици; човечки хормони за раст; средства за дезинфекција; витамини; лекови за третман на ХИВ инфекција; аналгетици; анти-инфламаторни агенси; агенси против рак; средства против глисти, средства против воспаленија; фармацевтски препарати за третирање малигни тумори, фармацевтски препарати за третирање алергии; фармацевтски препарати за третирање респираторни органи; фармацевтски препарати за обновување клетки; фармацевтски препарати за дигестивни органи; фармацевтски препарати за третирање анемија, фармацевтски препарати за третирање артритис, фармацевтски препарати за подобрување на функционирањето на зглобовите, говедски соматотропин

(111) 20205	(151) 10/10/2013
(210) TM 2012/2	(220) 03/01/2012
	(181) 03/01/2022
	(450) 31/10/2013

(732) **Novartis AG**
4002 Basel, CH

(740) Друштво за застапување од областа на индустриската сопственост ЖИВКО
 МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје
 Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје
 (540)

ZILDON

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 5 фармацевтски препарати

(111) 20206	(151) 10/10/2013
(210) TM 2012/3	(220) 30/12/2011
	(181) 30/12/2021
	(450) 31/10/2013

(732) **SIDELA SA**
18 de Julio 1117, of.201, Montevideo, UY

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ ДРУШТВО ЗА
ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА
ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ
п.факс:301,ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000
Скопје
(540)



(591) црна, сина, портокалова, црвена, жолта
(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 1 хемиски производи за индустријата,
науката и фотографиите, како и за
земјоделството, градинарството и
шумарството; сурови вештачки смоли,
пластични материји во сурова состојба;
ѓубриња; смеси за гаснење пожар; производи
за калење и заварување; хемиски материји за
конзервирање прехранбени производи;
материји за штавење; лепливи материји што се
користат во индустријата

кл. 17 гума, гутаперка, растителна смола,
азбест, лискун и производите од овие
материјали што не се вклучени во другите
класи; пресувани пластични материјали кои се
користат во производството; материјали за
обвивање, за записување и за изолација;
неметални еластични цевки

(111) 20207	(151) 10/10/2013
(210) ТМ 2012/4	(220) 30/12/2011
	(181) 30/12/2021
	(450) 31/10/2013

(732) **SIDELA SA**

18 de Julio 1117, of.201, Montevideo, UY
(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ ДРУШТВО ЗА
ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА
ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ
п.факс:301,ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000
Скопје

(540)



(591) жолта, светло сина, црвена, црна, сина,
портокалова

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 1 хемиски производи за индустријата,
науката и фотографиите, како и за
земјоделството, градинарството и
шумарството; сурови вештачки смоли,
пластични материји во сурова состојба;
ѓубриња; смеси за гаснење пожар; производи
за калење и заварување; хемиски материји за
конзервирање прехранбени производи;
материји за штавење; лепливи материји што се
користат во индустријата

кл. 16 хартија, картон и производите од нив
што не се опфатени со другите класи;
печатени работи; книговезнички материјал;
фотографии; канцелариски материјали;
лепила за канцелариска или куќна употреба;
материјали што ги користат уметниците;
сликарски четки; машини за пишување и
канцелариски прибор (освен мебел);
материјал за обука и настава (освен апарати);
пластични материјали за пакување (што не се
вклучени во другите класи); печатарски букви;
клишиња

(111) 20208	(151) 10/10/2013
(210) ТМ 2012/5	(220) 30/12/2011
	(181) 30/12/2021
	(450) 31/10/2013

(732) **SIDELA SA**

18 de Julio 1117, of.201, Montevideo, UY
(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ ДРУШТВО ЗА
ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА
ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ

п.факс:301,ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000
Скопје
(540)



(591) црна, портокалова, сина, жолта, црвена
(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 1 хемиски производи за индустријата, науката и фотографиите, како и за земјоделството, градинарството и шумарството; сурови вештачки смоли, пластични материи во сурова состојба; ѓубриња; смеси за гаснење пожар; производи за калење и заварување; хемиски материи за конзервирање прехранбени производи; материи за штавење; лепливи материи што се користат во индустријата

кл. 16 хартија, картон и производите од нив што не се опфатени со другите класи; печатени работи; книговезнички материјал; фотографии; канцелариски материјали; лепила за канцелариска или куќна употреба; материјали што ги користат уметниците; сликарски четки; машини за пишување и канцелариски прибор (освен мебел); материјал за обука и настава (освен апарати); пластични материјали за пакување (што не се вклучени во другите класи); печатарски букви; клишиња

(111) 20209	(151) 10/10/2013
(210) ТМ 2012/8	(220) 05/01/2012
	(181) 05/01/2022
	(450) 31/10/2013

(732) **Shenzhen YONGNUO Photographic Equipment Co, Ltd.,**
No.4 between B-D axis and 1-3 axis, 1floor, the forth building, Saige Technology Industrial

Area, Huaqiang North Road, Futian District, Shenzhen City, CN

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ
ул."Македонија" бр.27/2/22, 1000 Скопје
(540)

YONGNUO

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 9 кинематографски камери; фотоапарати [фотографија]; објективи [леќи] [оптика]; кутии посебно направени за фотографски апарати и инструменти; трногалки за камери; блиц [фотографија]; бленди [фотографија]; видеорекодери; преносни телефони; блиц-сијалички [фотографија]; отворачи на бленди [фотографија]; дијафрагма [фотографија]; оптички кондензатори; очила за сонце

(111) 20210	(151) 10/10/2013
(210) ТМ 2012/9	(220) 05/01/2012
	(181) 05/01/2022
	(450) 31/10/2013

(732) **The Goodyear Tire & Rubber Company**
1144 East Market Street, Akron, Ohio 44316, US

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ ДРУШТВО ЗА
ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА
ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ
п.факс:301,ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000
Скопје
(540)

ULTRAGRIP

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 12 гуми

(111) 20211	(151) 10/10/2013
(210) ТМ 2012/10	(220) 05/01/2012
	(181) 05/01/2022
	(450) 31/10/2013

(732) **Marpal SA Administracao e Participacoes**

**Av. Cristovao Colombo, 2834, Sala 901 CEP
90560-002 - Porto Alegre - Rio Grande do Sul,
BR**

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ ДРУШТВО ЗА
ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА
ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ
п.факс:301,ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000
Скопје
(540)

VIPAL

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 1 лепак или леплива смеса кои се користат за репарирање на гуми и за поправање со топлина, раствор кој се користи за разредување на лепакот или лепливата смеса кои се користат за репарирање на гуми и за поправање со топлина; хемиски чистач - препарати за одмастување кои се користат во производствени процеси; катализатор - катализирачки агент кој се користи за зголемување на капацитетот на отпорност на топлина и намалување на времето потребно за сушење; вулканизирачки цемент - лепак или леплива смеса кои се користат во процесот на ладно поправање и за обезбедување на фластерите при поправки и репарирање на гуми за возила и внатрешни гуми

кл. 4 лубрикант кој се употребува за олеснување на употребата на навлаки во процесот на репарирање; лубрикант паста за монтажа и демонтажа на гуми и за олеснување на монтажата и демонтажата на гуми

кл. 12 рецкана гума (гума која е веќе оформена со претходно одредени шеми во процесот за репарирање на гуми); рамна гума која се употребува во процесот на репарирање

кл. 16 восочни моливи за обележување гуми за восила (креда за обележување)

кл. 17 гумени траки (невулканизирано гумено соединение во форма на листови или траки за репарирање на гуми за возила); амортизирачки каучук (невулканизирано гумено соединение кое се користи помеѓу куќиштето и прекривката на гумата), гумени

листови, странични фурнири, слојна гума, обликувачки конопаст амортизирачки каучук; навлаки (кои се користат во процесот на ладно репарирање на гуми за возила [вулканизирано гумено соединение]; внатрешна гума (вулканизирано гумено соединение кое се користи за пумпање на гумите во тек на процесот на репарирање); заштитник, вулканизирано гумено соединение кое се користи како заштита за гумата/внатрешната гума при процесот на репарирање; гумено фитил полнење; фластери - вулканизирани гумено соединение кое се користи за поправки на гуми за возила и внатрешни гуми; сетови за поправки - резервни делови и сетови за поправки на гуми за велосипеди и мотори; лепак за поправки (леплива компонента за спојеви); лента за поправки (вулканизирано гумено соединение кое се користи за поправка и спојување на подвижни ленти)

(111) 20244	(151) 10/10/2013
(210) ТМ 2012/11	(220) 05/01/2012
	(181) 05/01/2022
	(450) 31/10/2013

(732) Marpal SA Administracao e Participacoes

**Av. Cristovao Colombo, 2834, Sala 901 CEP
90560-002 - Porto Alegre - Rio Grande do Sul,
BR**

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ ДРУШТВО ЗА
ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА
ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ
п.факс:301,ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000
Скопје
(540)

RUZI

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 12 рецкана гума (гума која е веќе оформена со претходно одредени шеми во процесот за репарирање на гуми); рамна гума која се употребува во процесот на репарирање

кл. 17 гумени траки (невулканизирано гумено соединение во форма на листови или траки за

репарирање на гуми за возила); амортизирачки каучук (невулканизирано гумено соединение кое се користи помеѓу куќиштето и прекривката на гумата), гумени листови, странични фурнири, слојна гума, обликувачки конопаст амортизирачки каучук; навлаки (кои се користат во процесот на ладно репарирање на гуми за возила [вулканизирано гумено соединение]); внатрешна гума (вулканизирано гумено соединение кое се користи за пумпање на гумите во тек на процесот на репарирање); заштитник, вулканизирано гумено соединение кое се користи како заштита за гумата/внатрешната гума при процесот на репарирање; гумено фитилъ полнење; фластери - вулканизирани гумено соединение кое се користи за поправки на гуми за возила и внатрешни гуми; сетови за поправки - резервни делови и сетови за поправки на гуми за велосипеди и мотори; лепак за поправки (леплива компонента за спојеви); лента за поправки (вулканизирано гумено соединение кое се користи за поправка и спојување на подвижни ленти)

(111) **20245** (151) 10/10/2013
 (210) ТМ 2012/15 (220) 09/01/2012
 (181) 09/01/2022
 (450) 31/10/2013

(732) **HONDA MOTOR CO., LTD.**
1-1, Minami-Aoyama 2-chome, Minato-ku,
Tokyo 107-8556, JP

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
 ул. "Ленинова" бр.15а-13, 1000 Скопје
 (540)

I-DTEC

(551) индивидуална
 (510, 511)
 кл. 7 мотори со внатрешно согорување (освен за сувоземни возила); машини и машински алати, мотори и погонски машини (освен за сувоземни возила), машински спојници и трансмисиски елементи (освен за сувоземни возила), земјоделски направи (кои не се рачни), инкубатори за јајца; и делови и опрема

за наведените производи, вклучени во оваа класа

кл. 12 мотори со внатрешно согорување за сувоземни возила; возила; апарати за движење по земја, воздух или вода; и делови и опрема за наведените производи, вклучени во оваа класа

(111) **20246** (151) 10/10/2013
 (210) ТМ 2012/16 (220) 09/01/2012
 (181) 09/01/2022
 (450) 31/10/2013

(732) **Оптика ПАНДА ОПТИК - Манчева**
Панда ДООЕЛ - Скопје
ул.Народен фронт бр.19А-локал 40, Скопје -
Центар, МК
 (540)



(551) индивидуална
 (510, 511)
 кл. 10 медицински, очи и заби, ортопедски производи

(111) **20247** (151) 14/10/2013
 (210) ТМ 2012/17 (220) 10/01/2012
 (181) 10/01/2022
 (450) 31/10/2013

(732) **ПЕТКОВСКИ ТРАЈЧЕ**
ул.Љуба Ивановиќ бр.42/2-10, Скопје, МК
 (740) ПАТЕНТЦЕНТАР-КОНСАЛТИНГ А.Д.
 СКОПЈЕ
 бул. "Кузман Јосифовски Питу,, 28 лок.8, 1000,
 Скопје
 (540)

BREAK A LEG

(551) индивидуална
 (510, 511)
 кл. 41 образовни услуги; подготвување на наставата; забава; спортски и културни активности

(111) **20248** (151) 10/10/2013
 (210) ТМ 2012/18 (220) 10/01/2012
 (181) 10/01/2022
 (450) 31/10/2013

(732) **Друштво за консултантски услуги, проектирање и развој на геоинформациони системи ГЕОДИНАМИКС ДОО Скопје ул.Алжирска 13/5, 1000 Скопје, МК (540)**



(591) црна, светло сива, сребрена
 (551) индивидуална
 (510, 511)
 кл. 9 компјутерски програми (софтвер); програми; компјутерски програми
 кл. 35 огласување; водење на работење; управување со работи; канцелариски работи
 кл. 42 научни и технолошки услуги и истражувања и планирања кои се однесуваат на истите; услуги за индустриски анализи и истражувања; проектирање и развој на компјутерски хардвер и софтвер

(111) **20249** (151) 10/10/2013
 (210) ТМ 2012/19 (220) 10/01/2012
 (181) 10/01/2022
 (450) 31/10/2013

(732) **Друштво за консултантски услуги, проектирање и развој на геоинформациони системи ГЕОДИНАМИКС ДОО Скопје ул.Алжирска 13/5, 1000 Скопје, МК (540)**

СИОГ

(551) индивидуална
 (510, 511)
 кл. 9 компјутерски програми (софтвер); програми; компјутерски програми

кл. 35 огласување; водење на работење; управување со работи; канцелариски работи
 кл. 42 научни и технолошки услуги и истражувања и планирања кои се однесуваат на истите; услуги за индустриски анализи и истражувања; проектирање и развој на компјутерски хардвер и софтвер

(111) **20250** (151) 10/10/2013
 (210) ТМ 2012/20 (220) 10/01/2012
 (181) 10/01/2022
 (450) 31/10/2013

(732) **SHIMANO INC. 3-77 Oimatsu-cho, Sakai-ku, Sakai City, Osaka, JP**

(740) Друштво за застапување од областа на индустриската сопственост ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје (540)

SHIMANO DOC

(551) индивидуална
 (510, 511)
 кл. 9 компјутери за велосипеди, мерачи на потрошувачка на енергија за велосипеди
 кл. 12 електрични велосипеди, велосипеди, делови и опрема за велосипеди, имено; главчини, внатрешни главчини на менувач, главчини на динамо за велосипеди, главчини за брзо отпуштање на полуги на менувач, отпусни полуги на менувач, полуги за менување на брзини, предни преносни механизми, задни преносни механизми, водилки на ланец, помошни запчаници за менување на брзини (усмерувачи на ланец), запчаници, дигалки за велосипеди, ланци за велосипеди, сајли, ланчаници, комплет ланчаници, предни ланчаници за тркало, педали за велосипеди, клипсери (корпи за стопала), полуги на кочници, предни кочници, задни кочници, сајли за кочници, папучи за кочење, обрачи, тркала, ланци за кочење, клипови за кочење, долни спони, носачи на седиште, механизми за брзо отпуштање на носач на седиште, главни делови за

склопување на рамка на вилушки, амортизери, управувачи, дршки на управувач, рачки на управувач, краеви на дршки на управувачи, носачи на седишта, седишта, преносни механизми со кои управува компјутер, покажувачи на позиции на брзини на велосипеди

(111) 20251	(151) 10/10/2013
(210) ТМ 2012/22	(220) 11/01/2012
	(181) 11/01/2022
	(450) 31/10/2013

(732) **СМАРТ ЛИВИНГ Доо Скопје**
Брадфордска 2, 1000 Скопје, МК
 (740)
 (540)



(551) индивидуална
 (510, 511)

кл. 20 мебел, огледала, рамки за слики, производи од дрво, плута, трска, рогозина, врбови прачки, рогови, коски, слонова коска, китови коски, школки, килибар, седеф, морска пена и замена на сите тие материјали или од пластика

кл. 35 услуги при продажба на големо и мало со: мебел, осветлување, сијалици, електрика, проектирање, опрема за домаќинства и други предмети за домаќинства

кл. 37 градежни конструкции, поправки, инсталациони услуги

(111) 20252	(151) 10/10/2013
(210) ТМ 2012/23	(220) 11/01/2012
	(181) 11/01/2022
	(450) 31/10/2013

(732) **Друштво за трговија на мало и големо КАМ ДОО**

бул. "Србија" бр. 35, 1000 Скопје, МК
 (740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ
 ул."Македонија" бр.27/2/22, 1000 Скопје
 (540)



(551) индивидуална
 (510, 511)

кл. 30 солени пецива, грицки, крекери, снек (snack) храна

(111) 20253	(151) 10/10/2013
(210) ТМ 2012/24	(220) 12/01/2012
	(181) 12/01/2022
	(450) 31/10/2013

(732) **Трговско друштво за надворешен и внатрешен промет ЗЕГИН ДОО Скопје**
ул.Народен фронт 5/3-1, Скопје, МК
 (540)

BUTOASMA

(551) индивидуална
 (510, 511)

кл. 5 фармацевтски и ветеринарни производи

(111) 20254	(151) 30/09/2013
(210) ТМ 2012/25	(220) 12/01/2012
	(181) 12/01/2022
	(450) 31/10/2013

(732) **Tyco Safety Products Canada Ltd.**
3301 Langstaff Road L4K 4L2 Concord,
Ontario, CA

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
 ул. "Ленинова" бр.15а-13, 1000 Скопје
 (540)

DSC

(551) индивидуална
 (510, 511)

кл. 9 сигурносни и алармни системи и опрема и компоненти за нив; гласовни и сигнални предаватели и приемници; детектори и

монитори за гас, шок, оган, топлина и движење; интерфон системи и компоненти за нив; печатени кола; електронски контролни модули што се компоненти на алармни и сигурносни системи; контролни панели; тастатури; безжични контролни привезоци; безжични клуч привезоци; лични аларми за тревога и напади; електрични контакти за врати и прозорци; полначи за батерии; централни уреди за набљудувачки станици; монитори за приказ; контролни системи за пристап; компјутерски софтвер за употреба во врска со алармни и сигурносни системи

(111) 20255	(151) 10/10/2013
(210) ТМ 2012/26	(220) 12/01/2012
	(181) 12/01/2022
	(450) 31/10/2013

(732) Tyco Safety Products Canada Ltd.
3301 Langstaff Road L4K 4L2 Concord,
Ontario, CA

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
 ул. "Ленинова" бр.15а-13, 1000 Скопје
 (540)



(591) црвена
 (551) индивидуална
 (510, 511)

кл. 9 сигурносни и алармни системи и опрема и компоненти за нив; гласовни и сигнални предаватели и приемници; детектори и монитори за гас, шок, оган, топлина и движење; интерфон системи и компоненти за нив; печатени кола; електронски контролни модули што се компоненти на алармни и сигурносни системи; контролни панели; тастатури; безжични контролни привезоци; безжични клуч привезоци; лични аларми за тревога и напади; електрични контакти за врати и прозорци; полначи за батерии; централни уреди за набљудувачки станици; монитори за приказ; контролни системи за пристап; компјутерски софтвер за употреба во врска со алармни и сигурносни системи

(111) 20256	(151) 10/10/2013
(210) ТМ 2012/29	(220) 13/01/2012
	(181) 13/01/2022
	(450) 31/10/2013

(732) ДПТУ Наутилус Трејд ДООЕЛ увоз-извоз Скопје
ул.Шидска бр.24/3 локал 1, 1000 Скопје, МК
 (540)



(591) сина, жолта, зелена, бела
 (551) индивидуална
 (510, 511)
 кл. 35 услуги при продажба на водоводни материјали на големо и мало

(111) 20257	(151) 10/10/2013
(210) ТМ 2012/30	(220) 13/01/2012
	(181) 13/01/2022
	(450) 31/10/2013

(732) Kraft Foods Schweiz Holding GmbH
Chollerstrasse 4, 6301 Zug, CH

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
 ул. "Ленинова" бр.15а-13, 1000 Скопје
 (540)



(591) лила, бела, кафена, жолта и беж
 (551) индивидуална
 (510, 511)
 кл. 30 какао, чоколадо, напитки од какао, чоколадни напитки и препарати за таквите напитки; бисквити, пецива, слатки и слаткарски производи, особено слатки од

шеќер и чоколадо, производи од тесто, препарати направени од житарици, мраз за јадење, сладолед

(111) 20258	(151) 10/10/2013
(210) ТМ 2012/31	(220) 13/01/2012
	(181) 13/01/2022
	(450) 31/10/2013

(732) Друштво за производство, услуги и трговија УНИПЕР-2 Васо ДООЕЛ експорт-импорт Валандово

ул.Орце Николов 27, Валандово, МК

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ

ул."Македонија" бр.27/2/22, 1000 Скопје

(540)



(591) бела, светло и темно жолта, светло и темно црвена

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 30 кафе, чај, какао, шеќер, ориз, тапиока, саго, замена за кафе; брашно и производи од жита, леб, производи од тесто и слатки, прашок за печење, сол

кл. 31 земјоделски, градинарски и шумски производи и зрнести производи кои не се опфатени со другите класи, свежо овошје и зеленчук, семиња, бадеми, грав, грашок, кикиритки, леќа, лешници, пченица, пченка

(111) 20259	(151) 10/10/2013
(210) ТМ 2012/32	(220) 13/01/2012
	(181) 13/01/2022
	(450) 31/10/2013

(732) NGK SPARK PLUG CO., LTD.

**14-18, Takatsuji-cho, Mizuho-ku, Nagoya City
467-8525, JP**

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ

ул."Македонија" бр.27/2/22, 1000 Скопје

(540)



(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 7 апарати за стартување и нивна опрема како дел од мотори со внатрешно согорување од сите видови; имено свеќички, свеќички за палење, чашки за свеќички, кабли за свеќички и свеќички за бомбини

(111) 20260	(151) 10/10/2013
(210) ТМ 2012/33	(220) 13/01/2012
	(181) 13/01/2022
	(450) 31/10/2013

(732) Abbott Medical Optics Inc.

**1700 East St. Andrew Place, Santa Ana,
California 92705-4933, US**

(740) Друштво за застапување од областа на индустриската сопственост ЖИВКО

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје

Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје

(540)

UNFOLDER

(551) индивидуална

(510, 511)


кл. 10 медицински, хируршки, забарски и ветеринарни апарати и инструменти, вештачки екстремитети, очи и заби, ортопедски производи, хируршки материјали за шиене, а особено: хируршки, медицински, забарски и ветеринарни апарати и инструменти; вештачки екстремитети, очи и заби; ортопедски производи; хируршки материјали за шиене; имено, хируршки рачни алати, медицински

апарати и инструменти, имено, систем за имплантација на интраокуларни леќи

(111) 20261	(151) 10/10/2013
(210) ТМ 2012/34	(220) 13/01/2012
	(181) 13/01/2022
	(450) 31/10/2013

**(732) DC Comics, a New York Partnership
1700 Broadway, New York, NY 10019, US**

(740) Друштво за застапување од областа на индустриската сопственост ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје
Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје
(540)



**DC
COMICS**

(591) црна, бела и сите нијанси на сива
(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 3 средства за белење и други супстанции за употреба во перилници; препарати за чистење, полирање, рибање и нагризување; сапуни; парфимерија, етерични масла, козметика, лосиони за коса; пасти за заби, особено козметика, имено кармин за усни, сјај за усни и немедицински мелем за усни; маскара; лак за нокти; пудра за лице, крема за лице, лосион за тело и гел за тело; пудра за тело; масло за бањање, гел за бањање и немедицински соли за бањање; крема и лосион за раце; крема и лосион за тело; препарат за сончање, имено крема и лосион; крема за бричење и лосион за после бричење, лосиони за чистење на кожа и немедицински купки за бањање; дезодоранс за тело, колонска вода и парфем; сапуни, имено течни сапуни за бањање, сапун во гел и тврд сапун; паста за заби; детергент во облик на сапун,

имено течни сапуни во облик на прашок; омекнувач на алишта; дезодоранс во облик на сапун, сапун за кожа; и шампон и балзам
кл. 9 апарати и инструменти научни, поморски, геодетски, фотографски, кинематографски, оптички, за вагање, мерење, сигнализација, контрола (инспекција), спасување и настава; апарати и инструменти за проведување, прекин, трансформација, акумулација, регулирање или контрола на електрична енергија; апарати за снимање, пренос и репродукција на звук или слика; магнетни носачи на податоци, дискови за снимање; автоматски машини и механизми за апарати кои се покренуваат со паричка или жетон; регистар каси, сметачки машини, опрема за обработка на податоци и компјутери; апарати за гаснење на пожар, особено филмови во кои тематиката е комедија, драма, акција, авантура и/или анимација и филмови за емитување на телевизија во кои тематиката е комедија, драма, акција, авантура и/или анимација; аудио видео дискови и дигитални повеќенаменски дискови (ДВД) кои содржат музика, комедија, драма, акција, авантура и/или анимација; стерео слушалки; батерии; бежични телефони; ЦД плеери; компјутерски ЦД РОМ дискови кои содржат и игри; телефон и/или радио пејџери; компакт диск плеери; радио; подлоги за глушец; наочари за вид, наочари за сонце и футроли за нив; опрема за игри која се продава како единица за играње групни, компјутерски игри во затворен простор; софтвер кој може да се превзема за користење во играње он-лајн компјутерски игри, софтвер за компјутерски игри кои можат да се превземаат; софтвер за компјутерски игри за користење на мобилни телефони; програми за видео и компјутерски игри; кертриџи за видео игри; компјутерски и видео игри кои се дизајнирани за хардверски платформи, имено конзоли за игри и персонални компјутери; ЦД РОМ-ови и дигитални повеќенаменски дискови (ДВД) за компјутерски игри и компјутерски програми, имено софтвер кој поврзува дигитализовани

видео и аудио медији на глобална компјутерска мрежа; аудио-визуелни медиски содржини кои можат да се превземаат во област на забава кои прикажуваат анимирани филмови, телевизиски серии, комедии и драми; компјутерски софтвер, имено компјутерски софтвер за континуирано емитување аудио визуелни медиски содржини преку интернет, компјутерски софтвер за континуирано емитување и складирање аудио-визуелни медиски содржини, аудио и видео плеери кои можат да се превземаат за медиски содржини со мултимедијални и интерактивни функции, софтвер за видео пребарување и оформување забелешки, софтвер за заштита на содржина, софтвер за управување со база на податоци, софтвер за синхронизација на база на податоци; компјутерски програми за пристап, пребарување по случајност и прецизно пребарување во он-лајн база на податоци, софтвер кој на корисници им овозможува да играат и програмираат аудио, видео, текстуални и мултимедијални содржини од забавен карактер; софтвер за компјутерски апликации за континуирано емитување и складирање аудио визуелни медиски содржини; софтвер за компјутерски апликации за континуирано емитување аудио визуелни медиски содржини преку интернет; компјутерски софтвер кој може да се превзема за континуирано емитување аудио визуелни медиски содржини преку интернет; компјутерски софтвер кој може да се превзема за континуирано емитување и складирање аудио визуелни медиски содржини; публикации кои можат да се превземаат во облик на книга кои содржат ликови од анимирани филмови, акциони авантури, комедии и/или драми, стрипови, книги за деца, прирачници за игри, часописи кои содржат ликови од анимирани филмови, акциони авантури, комедии и/или драмски филмови, боенки, детски интерактивни книги и часописи од област на забава; опрема за мобилни телефони, имено опрема за слушалки, футроли за мобилен телефон и маски за мобилен телефон; кодирани магнетни картички, имено

телефонски картички, кредитни картички, готовински картички, дебитни картички и магнетни картички; и декоративни магнети кл. 14 племенити метали и нивни легури и производи од племенити метали или со глазура од нив, кои не се вклучени во други класи; накит, бижутерија, скапоцени камења; часовничарски и хронометарски инструменти, особено саати (часовници); рачни саати; накит, имено белегзии, белегзии за околу глуждот, брошеви, ланци, амајлии, манжетни, обетки, значки, фердани, украсни игли, привезоци и прстени, шноли за каиши кл. 16 хартија, картон и производи од нив, кои не се вклучени во други класи; печатени работи; книговезнички материјал; фотографии; канцелариски материјал; лепила за канцелариски и куќни потреби; уметнички материјали; четкички; машини за пишување и канцелариски реквизити (освен мебел); материјали за обука и настава (освен апарати); пластичен материјал за пакување (кој не е вклучен во други класи); печатарски букви; клишеа, особено печатни работи и производи од хартија, имено книги кои содржат ликови од анимирани филмови, акциони авантури, комедии и/или драмски филмови, стрипови, книги за деца, упатства за видео игри, часописи кои содржат ликови од анимирани филмови, акциони авантури, комедии и/или драмски филмови, боенки, интерактивни книги за деца; канцелариски материјал, хартии за пишување, пливоа, тетратки, дневници, бележници, честитки, колекционерски карти; литографии; хемиски моливи, моливи, несесери за нив, гумички, боички, фломастери, моливи во боја, прибор за сликање, креди и табли; декоративни налепници, пресликувачи, постери; лепливи пластични фолии со хартија која може да се симне за монтирање на слики за декоративни цели; монтирани и/или немонтирани фотографии; покривала за книги, маркери за книги, календари, украсна хартија за пакување; покони од хартија и декорации од хартија, имено, хартиени салфети, хартиени подметнувачи, креп хартија, покани, хартиени

покривки за маса, хартиени украси за торти; печатени апликации за везови или ткаенина; печатени апликацији за костуми, пижами, дуксери и маици

кл. 18 кожа, имитација на кожа, производи од тие материјали кои не се опфатени во други класи; животински кожи; ковчези и торби; чадори, чадори за сонце и стапови за одење, камшици и седларско ременарски производи, особено атлетски торби, торби за бебиња, руксаци, торби за плажа, торби за книги, торби за пелени, големи спортски торби, торби за теретана, големи женски торби, паричници за кованици, торбички за околу половина, ранци, торби за шопинг; чадори; паричници; додатоци од кожа, особено паричници, рачни торбички и ремени (каиши)

кл. 25 облека, обувки, покривала за глава, особено облека за мажи, жени и деца имено, маици, маици со краток ракав, дуксери, тренерки за трчање, панталони, гаќи, кратки панталони, маици без ракави, облека за дожд, детски крпени лигавчиња, здолништа, блузи, фустани, трегери, елеци, јакни, капути, дождовни капути, одела за снег, вратоврски, куќни фустани, шешири, капи, штитници за сонце, ракавици, ремени (каиши), марамии, облека за спиење, пижами, женски веш, долен веш, чизми, чевли, патики, сандали, чорапи, кратки чорапи, чорапи-влечалки, гаќи за бањање и костими и маски за маскенбал и ноќ на вештерките продавани во врска со истите

кл. 28 игри и играчки; гимнастички и спортски предмети кои не се опфатени во други класи; украси за божиќни дрвца, особено играчки и спортски производи, вклучувајќи игри и играчки -имено, акциски фигурички и додатоци за исти; сетови за играње за акциски фигурички; мебел за играчки; плишани играчки; балони; играчки за капење во кади; играчки за јавање на нив; опрема продавана како целина за играње на игри со карти; возила за играње; кукли; летачки дискови; единици на електронска рачна игра; опрема за играње продавана како целина за играње на игри за на маса, игри со карти, манипулативни игри, игри во салон и игри со мети од акциски тип; самостојни

машини за играње со видео излез; слагалици и манипулативни пузли; хартиени маски за лице; скејтбордови; лизгалки за мраз: играчки кои прскаат вода; топки -имено, топки за игралиште, фудбалски топки, бејзбол топки, кошаркарски топки; ракавици за бејзбол; пловаци за пливање за рекреативна употреба; пловечки табли за пливање за рекреативна употреба; табли за сурфање; табли за пливање за рекреативна употреба; пераи за пливање; садови за играње и садови за печење; играчки банки; играчки снежни кугли; хартиени шешири за забава; и украси за божиќни дрвца

кл. 41 обука; стручно оспособување; разонода; спортски и културни активности, особено услуги на разонода, имено давање видео игри он-лајн; давање компјутерски игри он-лајн, давање привремено користење видео игри кои не можат да се превземаат (даунлодираат); услуги на продукција на софтвер за видео и компјутерски игри; услуги разонода во поглед на живи настапи, комедии, драми, анимирани и реалити-телевизиски серии; продукција на живи настапи, комедии, драми, анимирани и реалити-телевизиски серии; дистрибуција и прикажување живи настапи, комедии, драми и анимирани биоскопски (кино) филмови; продукција на живи настапи, комедија, драма и анимирани биоскопски (кино) филмови; театарски изведби како анимирани така и во живо; интернет услуги кои даваат информации преку електронски глобални компјутерски мрежи во област на разонода, а особено во врска со игри, музика, филмови и телевизија; услуги давање веб страници кои содржат филмски клипови (инсерти), фотографии и други мултимедијални материјали; услуги давања вести за моментални настани и разонода и информации во врска со образованието и културни настани, преку глобална компјутерска мрежа; и давање информации за разонода и конкретна разонода преку електронска глобална комуникациска мрежа, а во вид на настапи во живо, комедии, драми и анимирани програми и продукции на настапи во живо,

комедии, драми и анимирани филмови за дистрибуирање преку глобална компјутерска мрежа; услуги на давање компјутерски игри на која може да се пристапи преку телекомуникациска мрежа; и давање услуги на електронско издаваштво, имено, он-лајн публикување текстови и графички трудови на други, кои содржат записи, приказни, сценарија, стрипови, стратегиски водичи, фотографии и визуелни материјали; услуги на забавни паркови; услуги на возење во забавни паркови; живи или однапред снимени настапи и/или филмови; услуги информирање за разонода и/или рекреација; услуги на клубови за разонода

(111) 20262	(151) 10/10/2013
(210) ТМ 2012/35	(220) 13/01/2012
	(181) 13/01/2022
	(450) 31/10/2013

**(732) DC Comics, a New York Partnership
1700 Broadway, New York, NY 10019, US**

(740) Друштво за застапување од областа на индустриската сопственост ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје
Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје
(540)



**DC
ENTERTAINMENT**

(591) црна, бела и сите нијанси на сива
(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 3 средства за белење и други супстанции за употреба во перилници; препарати за чистење, полирање, рибање и нагризување; сапуни; парфимерија, етерични масла, козметика, лосиони за коса; пасти за заби, особено козметика, имено кармин за усни, сјај за усни и немедицински мелем за усни; маскара; лак за нокти; пудра за лице, крема за

лице, лосион за тело и гел за тело; пудра за тело; масло за бањање, гел за бањање и немедицински соли за бањање; крема и лосион за раце; крема и лосион за тело; препарат за сончање, имено крема и лосион; крема за бречење и лосион за после бречење, лосиони за чистење на кожа и немедицински купки за бањање; дезодоранс за тело, колонска вода и парфем; сапуни, имено течни сапуни за бањање, сапун во гел и тврд сапун; паста за заби; детергент во облик на сапун, имено течни сапуни во облик на прашок; омекнувач на алишта; дезодоранс во облик на сапун, сапун за кожа; и шампон и балзам
кл. 9 апарати и инструменти научни, поморски, геодетски, фотографски, кинематографски, оптички, за вагање, мерење, сигнализација, контрола (инспекција), спасување и настава; апарати и инструменти за проведување, прекин, трансформација, акумулација, регулирање или контрола на електрична енергија; апарати за снимање, пренос и репродукција на звук или слика; магнетни носачи на податоци, дискови за снимање; автоматски машини и механизми за апарати кои се покренуваат со паричка или жетон; регистар каси, сметачки машини, опрема за обработка на податоци и компјутери; апарати за гаснење на пожар, особено филмови во кои тематиката е комедија, драма, акција, авантура и/или анимација и филмови за емитување на телевизија во кои тематиката е комедија, драма, акција, авантура и/или анимација; аудио видео дискови и дигитални повеќенаменски дискови (ДВД) кои содржат музика, комедија, драма, акција, авантура и/или анимација; стерео слушалки; батерии; бежични телефони; ЦД плеери; компјутерски ЦД РОМ дискови кои содржат и игри; телефон и/или радио пејцери; компакт диск плеери; радио; подлоги за глушец; наочари за вид, наочари за сонце и футроли за нив; опрема за игри која се продава како единица за играње групни, компјутерски игри во затворен простор; софтвер кој може да се превзема за користење во играње он-лајн компјутерски

игри, софтвер за компјутерски игри кои можат да се превземаат; софтвер за компјутерски игри за користење на мобилни телефони; програми за видео и компјутерски игри; кертриџи за видео игри; компјутерски и видео игри кои се дизајнирани за хардверски платформи, имено конзоли за игри и персонални компјутери; ЦД РОМ-ови и дигитални повеќенаменски дискови (ДВД) за компјутерски игри и компјутерски програми, имено софтвер кој поврзува дигитализовани видео и аудио медиуми на глобална компјутерска мрежа; аудио-визуелни медиумски содржини кои можат да се превземаат во област на забава кои прикажуваат анимирани филмови, телевизиски серии, комедии и драми; компјутерски софтвер, имено компјутерски софтвер за континуирано емитување аудио визуелни медиумски содржини преку интернет, компјутерски софтвер за континуирано емитување и складирање аудио-визуелни медиумски содржини, аудио и видео плеери кои можат да се превземаат за медиумски содржини со мултимедијални и интерактивни функции, софтвер за видео пребарување и оформување забелешки, софтвер за заштита на содржина, софтвер за управување со база на податоци, софтвер за синхронизација на база на податоци; компјутерски програми за пристап, пребарување по случајност и прецизно пребарување во он-лајн база на податоци, софтвер кој на корисници им овозможува да играат и програмираат аудио, видео, текстуални и мултимедијални содржини од забавен карактер; софтвер за компјутерски апликации за континуирано емитување и складирање аудио визуелни медиумски содржини; софтвер за компјутерски апликации за континуирано емитување аудио визуелни медиумски содржини преку интернет; компјутерски софтвер кој може да се превзема за континуирано емитување аудио визуелни медиумски содржини преку интернет; компјутерски софтвер кој може да се превзема за континуирано емитување и складирање аудио визуелни медиумски содржини; публикации кои можат да се превземаат во

облик на книга кои содржат ликови од анимирани филмови, акциони авантури, комедии и/или драми, стрипови, книги за деца, прирачници за игри, часописи кои содржат ликови од анимирани филмови, акциони авантури, комедии и/или драмски филмови, боенки, детски интерактивни книги и часописи од област на забава; опрема за мобилни телефони, имено опрема за слушалки, футроли за мобилен телефон и маски за мобилен телефон; кодирани магнетни картички, имено телефонски картички, кредитни картички, готовински картички, дебитни картички и магнетни картички; и декоративни магнети кл. 14 племенити метали и нивни легури и производи од племенити метали или со глазура од нив, кои не се вклучени во други класи; накит, бижутерија, скапоцени камења; часовничарски и хронометарски инструменти, особено саати (часовници); рачни саати; накит, имено белегзии, белегзии за околу глуждот, брошеви, ланци, амајлии, манжетни, обетки, значки, фердани, украсни игли, привезоци и прстени, шноли за каиши кл. 16 хартија, картон и производи од нив, кои не се вклучени во други класи; печатени работи; книговезнички материјал; фотографии; канцелариски материјал; лепила за канцелариски и куќни потреби; уметнички материјали; четкички; машини за пишување и канцелариски реквизити (освен мебел); материјали за обука и настава (освен апарати); пластичен материјал за пакување (кој не е вклучен во други класи); печатарски букви; клишеа, особено печатни работи и производи од хартија, имено книги кои содржат ликови од анимирани филмови, акциони авантури, комедии и/или драмски филмови, стрипови, книги за деца, упатства за видео игри, часописи кои содржат ликови од анимирани филмови, акциони авантури, комедии и/или драмски филмови, боенки, интерактивни книги за деца; канцелариски материјал, хартии за пишување, пликоа, тетратки, дневници, бележници, честитки, колекционерски карти; литографии; хемиски моливи, моливи, несесери за нив, гумички,

боички, фломастери, моливи во боја, прибор за сликање, кредити и табли; декоративни налепници, пресликувачи, постери; лепливи пластични фолии со хартија која може да се симне за монтирање на слики за декоративни цели; монтирани и/или немонтирани фотографии; покривала за книги, маркери за книги, календари, украсна хартија за пакување; поклони од хартија и декорации од хартија, имено, хартиени салфети, хартиени подметнувачи, креп хартија, покани, хартиени покривки за маса, хартиени украси за торти; печатени апликации за везови или ткаенина; печатени апликации за костуми, пижами, дуксери и маици

кл. 18 кожа, имитација на кожа, производи од тие материјали кои не се опфатени во други класи; животински кожи; ковчези и торби; чадори, чадори за сонце и стапови за одење, камшици и седларско ременарски производи, особено атлетски торби, торби за бебиња, руксаци, торби за плажа, торби за книги, торби за пелени, големи спортски торби, торби за теретана, големи женски торби, паричници за кованици, торбички за околу половина, ранци, торби за шопинг; чадори; паричници; додатоци од кожа, особено паричници, рачни торбички и ремени (каиши)

кл. 25 облека, обувки, покривала за глава, особено облека за мажи, жени и деца имено, маици, маици со краток ракав, дуксери, тренерки за трчање, панталони, гаќи, кратки панталони, маици без ракави, облека за дожд, детски крпени лигавчиња, здолништа, блузи, фустани, трегери, елечи, јакни, капути, дождовни капути, одела за снег, вратоврски, куќни фустани, шешири, капи, штитници за сонце, ракавици, ремени (каиши), марами, облека за спиење, пижами, женски веш, долен веш, чизми, чевли, патики, сандали, чорапи, кратки чорапи, чорапи-влечалки, гаќи за бањање и костими и маски за маскенбал и ноќ на вештерките продавани во врска со истите

кл. 28 игри и играчки; гимнастички и спортски предмети кои не се опфатени во други класи; украси за божиќни дрвца, особено играчки и спортски производи, вклучувајќи игри и играчки

-имено, акциски фигурички и додатоци за исти; сетови за играње за акциски фигурички; мебел за играчки; плишани играчки; балони; играчки за капење во кади; играчки за јавање на нив; опрема продавана како целина за играње на игри со карти; возила за играње; кукли; летачки дискови; единици на електронска рачна игра; опрема за играње продавана како целина за играње на игри за на маса, игри со карти, манипулативни игри, игри во салон и игри со мети од акциски тип; самостојни машини за играње со видео излез; слагалици и манипулативни пузли; хартиени маски за лице; скејтбордови; лизгалки за мраз: играчки кои прскаат вода; топки -имено, топки за игралиште, фудбалски топки, бејзбол топки, кошаркарски топки; ракавици за бејзбол; пловаци за пливање за рекреативна употреба; пловечки табли за пливање за рекреативна употреба; табли за сурфање; табли за пливање за рекреативна употреба; пераи за пливање; садови за играње и садови за печење; играчки банки; играчки снежни кугли; хартиени шешири за забава; и украси за божиќни дрвца

кл. 41 обука; стручно оспособување; разонода; спортски и културни активности, особено услуги на разонода, имено давање видео игри он-лајн; давање компјутерски игри он-лајн, давање привремено користење видео игри кои не можат да се превземаат (даунлодираат); услуги на продукција на софтвер за видео и компјутерски игри; услуги разонода во поглед на живи настапи, комедии, драми, анимирани и реалити-телевизиски серии; продукција на живи настапи, комедии, драми, анимирани и реалити-телевизиски серии; дистрибуција и прикажување живи настапи, комедии, драми и анимирани биоскопски (кино) филмови; продукција на живи настапи, комедија, драма и анимирани биоскопски (кино) филмови; театарски изведби како анимирани така и во живо; интернет услуги кои даваат информации преку електронски глобални компјутерски мрежи во област на разонода, а особено во врска со игри, музика, филмови и телевизија; услуги

давање веб страници кои содржат филмски клипови (инсерт), фотографии и други мултимедијални материјали; услуги давања вести за моментални настани и разонода и информации во врска со образованието и културни настани, преку глобална компјутерска мрежа; и давање информации за разонода и конкретна разонода преку електронска глобална комуникациска мрежа, а во вид на настапи во живо, комедии, драми и анимирани програми и продукции на настапи во живо, комедии, драми и анимирани филмови за дистрибуирање преку глобална компјутерска мрежа; услуги на давање компјутерски игри на која може да се пристапи преку телекомуникациска мрежа; и давање услуги на електронско издаваштво, имено, он-лајн публикување текстови и графички трудови на други, кои содржат записи, приказни, сценарија, стрипови, стратески водичи, фотографии и визуелни материјали; услуги на забавни паркови; услуги на возење во забавни паркови; живи или однапред снимени настапи и/или филмови; услуги информирање за разонода и/или рекреација; услуги на клубови за разонода

(111) 20263	(151) 10/10/2013
(210) ТМ 2012/37	(220) 16/01/2012
	(181) 16/01/2022
	(450) 31/10/2013

(732) **Rodrigo Minguell Font**
Avinguda de Vallvidrera 44, Barcelona, ES
 (740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ
 ул."Македонија" бр.27/2/22, 1000 Скопје
 (540)



(551) индивидуална
 (510, 511)

кл. 12 возила; апарати за движење по земја, воздух или вода, особено, составни делови, дополнителна опрема и резервни делови за возила; машински спојки и преносни компоненти за копнени возила; компоненти за ладилни кола, системи за издувување, суспензија, мотор или машина (механички), пренос и управување на возила

(111) 20264	(151) 10/10/2013
(210) ТМ 2012/38	(220) 16/01/2012
	(181) 16/01/2022
	(450) 31/10/2013

(732) **ALSORAYAI TRADING INDUSTRIAL GROUP**

P.O. Box 1563 Jeddah 21441, SA
 (740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ
 ул."Македонија" бр.27/2/22, 1000 Скопје
 (540)



(551) индивидуална
 (510, 511)
 кл. 27 килими, килимчиња, простирки и бришачи, линолеум и други материјали за подни прекривки; сидни тапети (што не се од текстил)

(111) 20265	(151) 10/10/2013
(210) ТМ 2012/39	(220) 16/01/2012
	(181) 16/01/2022
	(450) 31/10/2013

(732) **SHIMANO INC.**
3-77 Oimatsu-cho, Sakai-ku, Sakai City, Osaka, JP

(740) Друштво за застапување од областа на индустриската сопственост ЖИВКО
 МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје
 Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје
 (540)



(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 12 компоненти за велосипеди, имено,
рамки, тркала, шипки

(111) 20266	(151) 10/10/2013
(210) ТМ 2012/43	(220) 18/01/2012
	(181) 18/01/2022
	(450) 31/10/2013

(732) **UNIMED PHARMA s.r.o.,**
Orieskova 11, SK-821 05 Bratislava, SK
(740) НОШПАЛ БОРИС, адвокат
ул. Славе Деловски бр. 7, 1000, Скопје
(540)

OCUHYL C

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 5 фармацевтски и ветеринарни препарати;
санитарни препарати за медицински цели;
диететски супстанции што се користат во
медицината, храна за бебиња, фластери,
материјали за завои, материјали за
пломбирање заби и забарски смоли, средства
за дезинфекција, препарати за уништување
штетници, фунгициди, хербициди

(111) 20267	(151) 10/10/2013
(210) ТМ 2012/44	(220) 18/01/2012
	(181) 18/01/2022
	(450) 31/10/2013

(300) 85/423,311 15/09/2011 US

(732) **McConway & Torley, LLC**
2525 Stemmons Freeway, Dallas, Texas 75207,
US

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. "Ленинова" бр.15а-13, 1000 Скопје
(540)

SY40BE

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 6 спојни зглобови за железници

(111) 20268	(151) 10/10/2013
(210) ТМ 2012/45	(220) 18/01/2012
	(181) 18/01/2022
	(450) 31/10/2013

(732) **MIKASA CORPORATION**
No. 11-2, 3-chome, Kusunoki-cho, Nishi-ku,
Hiroshima-shi, Hiroshima-ken, JP

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. "Ленинова" бр.15а-13, 1000 Скопје
(540)

MIKASA

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 28 спортски производи

(111) 20269	(151) 10/10/2013
(210) ТМ 2012/47	(220) 20/01/2012
	(181) 20/01/2022
	(450) 31/10/2013

(732) **д.п.п.г.у. Ројал Инвест д.о.о.е.л. Скопје**
ул.Тажмишка бр.26 А, Скопје, МК

(740) Александар Стојановски
ул. Тајмишка 26А, Скопје
(540)

СЕ НА ЕДНО МЕСТО

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 35 услуги при продажба на мало и големо
со: градежни материјали

(111) 20270	(151) 10/10/2013
(210) ТМ 2012/51	(220) 20/01/2012
	(181) 20/01/2022
	(450) 31/10/2013

(732) **SHIMANO INC.**
3-77 Oimatsu-cho, Sakai-ku, Sakai City,
Osaka, JP

(740) Друштво за застапување од областа на
индустриската сопственост ЖИВКО
МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје
Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје

(540)

HG-EV

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 12 електрични велосипеди, велосипеди, делови и опрема за велосипеди, имено; главчини, внатрешни главчини на менувач, главчини на динамо за велосипеди, главчини за брзо отпуштање на полуги на менувач, отпусни полуги на менувач, полуги за менување на брзини, предни преносни механизми, задни преносни механизми, водилки на ланец, помошни запчаници за менување на брзини (усмерувачи на ланец), запчаници, дигалки за велосипеди, ланци за велосипеди, сајли, ланчаници, комплет ланчаници, предни ланчаници за тркало, педали за велосипеди, клипсери (корпи за стопала), полуги на кочници, предни кочници, задни кочници, сајли за кочници, папучи за кочење, обрачи, тркала, ланци за кочење, клипови за кочење, долни спони, носачи на седиште, механизми за брзо отпуштање на носач на седиште, главни делови за склопување на рамка на вилушки, амортизери, управувачи, дршки на управувач, рачки на управувач, краеви на дршки на управувачи, носачи на седишта, седишта, преносни механизми со кои управува компјутер, покажувачи на позиции на брзини на велосипеди

(111) 20271	(151) 10/10/2013
(210) ТМ 2012/53	(220) 23/01/2012
	(181) 23/01/2022
	(450) 31/10/2013

(732) CINEPLEXX International GmbH
Siebensterngasse 37, A-1070 Vienna, AT

(740) Адвокатско друштво ДЕБАРЛИЕВ,
 ДАМЕСКИ И ЌЕЛЕШОСКА

ул. Алберт Ајнштајн бр.4/1 1000 Скопје

(540)



(591) црвена и сива

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 41 образовни услуги; подготвување на наставата; забава; спортски и културни активности

кл. 43 услуги за подготвување храна и пијалаци; привремено сместување

(111) 20272	(151) 10/10/2013
(210) ТМ 2012/54	(220) 23/01/2012
	(181) 23/01/2022
	(450) 31/10/2013

(732) CINEPLEXX International GmbH
Siebensterngasse 37, A-1070 Vienna, AT

(740) Адвокатско друштво ДЕБАРЛИЕВ,
 ДАМЕСКИ И ЌЕЛЕШОСКА

ул. Алберт Ајнштајн бр.4/1 1000 Скопје

(540)

CINEPLEXX

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 41 образовни услуги; подготвување на наставата; забава; спортски и културни активности

кл. 43 услуги за подготвување храна и пијалаци; привремено сместување

(111) 20273	(151) 10/10/2013
(210) ТМ 2012/55	(220) 23/01/2012
	(181) 23/01/2022
	(450) 31/10/2013

(300) M-11-1290 07/10/2011 LV


(732) JT International S.A.

1, rue de la Gabelle, 1211 Geneva 26, CH

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ ДРУШТВО ЗА
 ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА

ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ

п.факс:301,ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000
Скопје
(540)




(591) -
(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 34 тутун, преработен или непреработен; тутун за пушење, тутун за лулиња, тутун за рачно виткање, тутун за цвакање, снус тутун; цигари, пури, цигарилоси; супстанци за пушење кои се продаваат одделно или измешани со тутун, кои не се за медицински или терапевтски цели; бурмут; пушачки реквизити вклучени во класа 34; хартија за цигари, чибуци за цигари и кибрит

(111) 20274	(151) 10/10/2013
(210) ТМ 2012/56	(220) 23/01/2012
	(181) 23/01/2022
	(450) 31/10/2013

(732) JT International S.A.
1, rue de la Gabelle, 1211 Geneva 26, CH
(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ ДРУШТВО ЗА ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ
п.факс:301,ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000
Скопје
(540)




(591) бела, портокалова, жолта, светло жолта
(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 34 тутун, преработен или непреработен; тутун за пушење, тутун за лулиња, тутун за рачно виткање, тутун за цвакање, снус тутун; цигари, пури, цигарилоси; супстанци за пушење кои се продаваат одделно или измешани со тутун, кои не се за медицински или терапевтски цели; бурмут; пушачки реквизити вклучени во класа 34; хартија за цигари, чибуци за цигари и кибрит

(111) 20275	(151) 10/10/2013
(210) ТМ 2012/57	(220) 23/01/2012
	(181) 23/01/2022
	(450) 31/10/2013

(732) JT International S.A.
1, rue de la Gabelle, 1211 Geneva 26, CH
(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ ДРУШТВО ЗА ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ
п.факс:301,ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000
Скопје
(540)



(591) бела, сина, светло сина, розева

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 34 тутун, преработен или непреработен; тутун за пушење, тутун за лулиња, тутун за рачно виткање, тутун за цвакање, снус тутун; цигари, пури, цигарилоси; супстанци за пушење кои се продаваат одделно или измешани со тутун, кои не се за медицински или терапевтски цели; бурмут; пушачки реквизити вклучени во класа 34; хартија за цигари, чибуци за цигари и ќибрит

(111) 20276	(151) 10/10/2013
(210) ТМ 2012/58	(220) 23/01/2012
	(181) 23/01/2022
	(450) 31/10/2013

(732) **JT International S.A.**

1, rue de la Gabelle, 1211 Geneva 26, CH

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ ДРУШТВО ЗА ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ
п.факс:301,ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје
(540)



(591) бела, розева, светло розева, жолта
(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 34 тутун, преработен или непреработен; тутун за пушење, тутун за лулиња, тутун за рачно виткање, тутун за цвакање, снус тутун; цигари, пури, цигарилоси; супстанци за пушење кои се продаваат одделно или измешани со тутун, кои не се за медицински или терапевтски цели; бурмут; пушачки


реквизити вклучени во класа 34; хартија за цигари, чибуци за цигари и ќибрит

(111) 20277	(151) 10/10/2013
(210) ТМ 2012/59	(220) 23/01/2012
	(181) 23/01/2022
	(450) 31/10/2013

(732) **JT International S.A.**

1, rue de la Gabelle, 1211 Geneva 26, CH

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ ДРУШТВО ЗА ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ
п.факс:301,ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје
(540)



(591) бела, зелена, светло зелена, жолта
(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 34 тутун, преработен или непреработен; тутун за пушење, тутун за лулиња, тутун за рачно виткање, тутун за цвакање, снус тутун; цигари, пури, цигарилоси; супстанци за пушење кои се продаваат одделно или измешани со тутун, кои не се за медицински или терапевтски цели; бурмут; пушачки реквизити вклучени во класа 34; хартија за цигари, чибуци за цигари и ќибрит

(111) 20278	(151) 10/10/2013
(210) ТМ 2012/60	(220) 23/01/2012
	(181) 23/01/2022
	(450) 31/10/2013

(732) **JT International S.A.**

1, rue de la Gabelle, 1211 Geneva 26, CH

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ ДРУШТВО ЗА
ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА
ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ
п.факс:301,ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000
Скопје
(540)



(591) бела, зелена, светло зелена, розева,
светло розева, златна

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 34 тутун, преработен или непреработен;
тутун за пушење, тутун за лулиња, тутун за
рачно виткање, тутун за цвакање, снус тутун;
цигари, пури, цигарилоси; супстанци за
пушење кои се продаваат одделно или
измешани со тутун, кои не се за медицински
или терапевтски цели; бурмут; пушачки
реквизити вклучени во класа 34; хартија за
цигари, чибуци за цигари и кибрит

(111) 20279	(151) 10/10/2013
(210) ТМ 2012/61	(220) 23/01/2012
	(181) 23/01/2022
	(450) 31/10/2013

(732) **JT International S.A.**

1, rue de la Gabelle, 1211 Geneva 26, CH

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ ДРУШТВО ЗА
ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА
ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ
п.факс:301,ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000
Скопје
(540)



(591) бела, розева, светло розева,
портокалова, жолта, златна

(551) индивидуална

(510, 511)


кл. 34 тутун, преработен или непреработен;
тутун за пушење, тутун за лулиња, тутун за
рачно виткање, тутун за цвакање, снус тутун;
цигари, пури, цигарилоси; супстанци за
пушење кои се продаваат одделно или
измешани со тутун, кои не се за медицински
или терапевтски цели; бурмут; пушачки
реквизити вклучени во класа 34; хартија за
цигари, чибуци за цигари и кибрит

(111) 20280	(151) 10/10/2013
(210) ТМ 2012/62	(220) 23/01/2012
	(181) 23/01/2022
	(450) 31/10/2013

(732) **JT International S.A.**

1, rue de la Gabelle, 1211 Geneva 26, CH

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ ДРУШТВО ЗА
ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА
ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ
п.факс:301,ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000
Скопје
(540)



(591) бела, сина, светло сина, розева, светло розева, златна
 (551) индивидуална
 (510, 511)
 кл. 34 тутун, преработен или непреработен; тутун за пушење, тутун за лулиња, тутун за рачно виткање, тутун за цваќање, снус тутун; цигари, пури, цигарилоси; супстанци за пушење кои се продаваат одделно или измешани со тутун, кои не се за медицински или терапевтски цели; бурмут; пушачки реквизити вклучени во класа 34; хартија за цигари, чибуци за цигари и ќибрит


(111) **20281** (151) 10/10/2013
 (210) ТМ 2012/63 (220) 23/01/2012
 (181) 23/01/2022
 (450) 31/10/2013

(300) М-11-1289 07/10/2011 LV

(732) **JT International S.A.**

1, rue de la Gabelle, 1211 Geneva 26, CH

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ ДРУШТВО ЗА ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ
 п.факс:301,ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје
 (540)



(591) -
 (551) индивидуална
 (510, 511)

кл. 34 тутун, преработен или непреработен; тутун за пушење, тутун за лулиња, тутун за рачно виткање, тутун за цваќање, снус тутун; цигари, пури, цигарилоси; супстанци за пушење кои се продаваат одделно или измешани со тутун, кои не се за медицински или терапевтски цели; бурмут; пушачки

реквизити вклучени во класа 34; хартија за цигари, чибуци за цигари и ќибрит

(111) **20282** (151) 10/10/2013
 (210) ТМ 2012/64 (220) 23/01/2012
 (181) 23/01/2022
 (450) 31/10/2013

(732) **JT International S.A.**

1, rue de la Gabelle, 1211 Geneva 26, CH

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ ДРУШТВО ЗА ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ
 п.факс:301,ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје
 (540)



(591) бела, портокалова, светло портокалова, розева, светло розева, златна
 (551) индивидуална
 (510, 511)

кл. 34 тутун, преработен или непреработен; тутун за пушење, тутун за лулиња, тутун за рачно виткање, тутун за цваќање, снус тутун; цигари, пури, цигарилоси; супстанци за пушење кои се продаваат одделно или измешани со тутун, кои не се за медицински или терапевтски цели; бурмут; пушачки реквизити вклучени во класа 34; хартија за цигари, чибуци за цигари и ќибрит

(111) **20283** (151) 10/10/2013
 (210) ТМ 2012/66 (220) 23/01/2012
 (181) 23/01/2022
 (450) 31/10/2013

(732) **БЕОHEMIJA d.o.o.**

Kumodraska 290, 11000 Beograd, RS

(740) Адвокатско друштво Пепељугоски
Ул."Вељко Влаховиќ" 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)

POMPA

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 3 средства за белење и други материи за
перење, препарати за чистење, полирање,
триење и нагризување, сапуни, парфимерија,
есенцијални масла, козметички производи,
лосиони за коса, препарати за нега на забите
кл. 5 концентрирана течност за миење подови
со дезинфекција
кл. 16 тоалетна хартија во ливчиња, тоалетна
хартија во ролна, крпи, салфети

(111) 20284	(151) 10/10/2013
(210) ТМ 2012/67	(220) 23/01/2012
	(181) 23/01/2022
	(450) 31/10/2013

(732) **БЕОНЕМИЈА d.o.o.**

Kumodraska 290, 11000 Beograd, RS

(740) Адвокатско друштво Пепељугоски
Ул."Вељко Влаховиќ" 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)

SCALLA

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 3 средства за белење и други материи за
перење, препарати за чистење, полирање,
триење и нагризување, сапуни, парфимерија,
есенцијални масла, козметички производи,
лосиони за коса, препарати за нега на забите

(111) 20285	(151) 10/10/2013
(210) ТМ 2012/69	(220) 21/01/2012
	(181) 21/01/2022
	(450) 31/10/2013

(300) 302011040062.8 22/07/2011 DE

(732) **Deutsche Telekom AG**

Friedrich-Ebert-Allee 140, 53113 Bonn, DE

(740) Друштво за застапување од областа на
индустриската сопственост ЖИВКО
МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје
Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје

(540)

CLOUD CENTER

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 9 апарати и инструменти научни,
поморски, геодетски, фотографски,
кинематографски, оптички, за вагање, мерење,
сигнализација, контрола (инспекција),
спасување и настава, апарати и инструменти
за спроведување, прекин, трансформација,
акумулација, регулирање или контрола на
електрицитет, апарати за снимање, пренос,
обработка и репродукција на звук, слика или
податоци; магнетни носачи на податоци;
автоматски машини и механизми за апарати
кои се покренуваат со пара или жетон; машини
за сметање, опрема за обработка на податоци
и компјутери; снимени и празни носачи на
податоци од сите врсти (вклучени во класа 9);
компјутерски програми (сочувани); податоци
сочувани по електронски пат (кои не можат да
се превземаат); електронски изданија (кои
можат да се превземаат)

кл. 35 огласување, деловно управување,
деловна администрација; собирање,
систематизација, компилација и анализа на
деловни податоци и информации во
компјутерска база на податоци; услуги на
малопродажба (вклучувајќи преку интернет и
останати комуникациски мрежи) врзани за
производи од класа 9

кл. 38 телекомуникации; услуги на новински
агенции; изнајмување телекомуникациска
опрема; информации за телекомуникации
кл. 42 научни и технолошки услуги и услуги на
истражување и дизајн во врска со тоа; услуги
на индустриски анализи и истражување; дизајн
и развој на компјутерски хардвер, софтвер и
база на податоци; одржување на компјутерски
софтвер; технички консултации; компјутерски
услуги во врска со електронско складирање на
податоци; изнајмување опрема за обработка
на податоци; услуги на дизајнирање веб
страна за други

(111) 20286	(151) 10/10/2013
--------------------	------------------

(210) ТМ 2012/70 (220) 24/01/2012
 (181) 24/01/2022
 (450) 31/10/2013

(230)(300)

(732) **ММЦ ПРОГРЕС**

Булевар Македонија б.б., 2320 Делчево, МК

(740)

(540)



(591) црвена, сива и бела

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 24 текстил и текстилни производи кои не се опфатени со другите класи

кл. 25 облека

(111) **20287** (151) 10/10/2013
 (210) ТМ 2012/282 (220) 26/03/2012
 (181) 26/03/2022
 (450) 31/10/2013

(732) **Дрита Комерц ДООЕЛ**

с.Палчиште, Тетово, МК

(540)

LEO

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 3 прашок за перење, средства за белење и други супстанции за

перење; препарати за чистење, полирање и сапуни

кл. 32 минерална и сода вода и други безалкохолни пијалаци, пијалаци

од овошје и овошни сокови, сирупи и други прапарти за производство на пијалаци

кл. 35 услуги за продажба на големо и мало со прашок за перење, средства за белење и други супстанции за перење; препарати за

чистење, полирање, сапуни, минерална и сода вода и други безалкохолни пијалаци, пијалаци

од овошје и овошни сокови, сирупи и други прапарти за производство на пијалаци

(111) **20288** (151) 10/10/2013

(210) ТМ 2012/283 (220) 26/03/2012
 (181) 26/03/2022
 (450) 31/10/2013

(732) **Дрита Комерц ДООЕЛ**

с.Палчиште, Тетово, МК

(540)

DRITA

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 3 прашок за перење, средства за белење и други супстанции за перење; препарати за чистење, полирање и сапуни

кл. 35 услуги за продажба, на големо и мало со прашок за перење, средства за белење и други супстанции за перење; препарати за чистење, полирање и сапуни

(111) **20212** (151) 30/09/2013
 (210) ТМ 2012/306 (220) 29/03/2012
 (181) 29/03/2022
 (450) 31/10/2013

(732) **Друштво за производство, трговија и услуги БОНЕС ФАРМ ДОО експорт-импорт Скопје**

ул. „Ленинова“ бр. 53/2, 1000 Скопје, МК

(740) **БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ**

ул.„Македонија“ бр.27/2/22, 1000 Скопје

(540)

PAVLODERM

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 3 сапуни; парфимерија, есенцијални масла, козметички производи, креми (козметички креми), креми за нега на лице и тело, лосиони за коса; масти за козметичка употреба, препарати за нега на забите, шампони

кл. 5 хигиенски производи за медицинска употреба, нега на кожата (фармацевтски производи за нега на кожата)

(111) **20197** (151) 26/08/2013
 (210) ТМ 2012/483 (220) 14/05/2012
 (181) 14/05/2022
 (450) 31/10/2013

(732) **Aktiebolaget Electrolux**
S:t Goransgaten 143 SE-105 45 Stockholm, SE
 (740) Адвокатско друштво Пепељугоски
 Ул."Вељко Влаховиќ" 4/ 1-1, 1000, Скопје
 (540)

ultracaptic

(591) -
 (551) индивидуална
 (510, 511)
 кл. 7 правосмукалки, црева за правосмукалки,
 вшмукувачи за правосмукалки, цевки што се
 составни делови на машините

(111) **20170** (151) 14/10/2013
 (210) ТМ 2012/495 (220) 15/05/2012
 (181) 15/05/2022
 (450) 31/10/2013

(732) **АЛУШ-ЛИМ ДООЕЛ експорт-импорт**
Тетово
ул.Љубо Божиновски - Пиш бб, Тетово, МК
 (740) ПАТЕНТЦЕНТАР-КОНСАЛТИНГ А.Д.
 СКОПЈЕ
 бул. "Кузман Јосифовски Питу", 28 лок.8, 1000,
 Скопје
 (540)



(591) црвена, црна и бела
 (551) индивидуална
 (510, 511)
 кл. 6 обични метали и нивните легури,
 метални градежни материјали, метални
 преносни конструкции, метални материјали за
 железнички шини, жици и кабли од обичен
 метал кои не се електрични, браварски
 производи, мали метални производи, метални
 цевки, каси, производи од метал, кои не се
 опфатени со другите класи, руди
 кл. 8 рачни алати и направи
 кл. 37 градежни конструкции; поправки;
 инсталациски услуги

(111) **20193** (151) 26/08/2013
 (210) ТМ 2012/502 (220) 15/05/2012
 (181) 15/05/2022
 (450) 31/10/2013


(732) **Институт за акредитација на**
Република Македонија
ул.Васил Главинов бб, блок X, мезанин,
Скопје, МК
 (540)



(591) -
 (551) индивидуална
 (510, 511)
 кл. 42 услуги во рамки на системот на
 акредитацијата, а особено акредитација на
 тела за оцена на сообразност, лаборатории за
 тестирање и калибрација, тела кои вршат
 сертификација на производи, тела кои вршат
 сертификација на системи за управување (со
 квалитетот, со животната средина, со
 безбедноста, со сигурноста и друго), тела кои
 вршат сертификација на лица, тела кои вршат
 инспекција и други тела за оцена на
 сообразност; сето во согласност со
 меѓународната и европската пракса во
 областа на акредитацијата.

(111) **20165** (151) 23/08/2013
 (210) ТМ 2012/506 (220) 16/05/2012
 (181) 16/05/2022
 (450) 31/10/2013

(732) **Небојша Златевски**
Долна Бањица, ул.Фазанерија 1 бр.96,
Гостивар, МК
 (540)



FIRE BALL ENERGY DRINK (во изглед)

(591) црна, зелена, сребрена и бела
(554)
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 32 енергетски пијалаци

(111) **20184** (151) 26/08/2013
(210) ТМ 2012/514 (220) 18/05/2012
(181) 18/05/2022
(450) 31/10/2013

(732) Друштво за производство, трговија и услуги ДРОГА КОЛИНСКА ДООЕЛ увоз-извоз Скопје
ул.Шар Планина бб, 1000 Скопје, МК
(740) Адвокатско друштво Пепељугоски
Ул."Вељко Влаховиќ" 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)



(591) -
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 30 кафе, замена за кафе

(111) **20183** (151) 26/08/2013
(210) ТМ 2012/515 (220) 18/05/2012
(181) 18/05/2022
(450) 31/10/2013

(732) Друштво за производство, трговија и услуги ДРОГА КОЛИНСКА ДООЕЛ увоз-извоз Скопје

ул.Шар Планина бб, 1000 Скопје, МК

(740) Адвокатско друштво Пепељугоски
Ул."Вељко Влаховиќ" 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)



(591) -
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 30 кафе, замена за кафе

(111) **20182** (151) 26/08/2013
(210) ТМ 2012/516 (220) 18/05/2012
(181) 18/05/2022
(450) 31/10/2013

(732) Друштво за производство, трговија и услуги ДРОГА КОЛИНСКА ДООЕЛ увоз-извоз Скопје

ул.Шар Планина бб, 1000 Скопје, МК

(740) Адвокатско друштво Пепељугоски
Ул."Вељко Влаховиќ" 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)



**GOLDCAFÉ
CAPPUCCINO
CLASSIC (во изглед)**

(591) -
(554)
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 30 кафе, замена за кафе

(111) **20192** (151) 26/08/2013
(210) ТМ 2012/518 (220) 18/05/2012
(181) 18/05/2022
(450) 31/10/2013

(732) Друштво за производство, трговија и услуги ДРОГА КОЛИНСКА ДООЕЛ увоз-извоз Скопје

ул.Шар Планина бб, 1000 Скопје, МК

(740) Адвокатско друштво Пепељугоски
Ул."Вељко Влаховиќ" 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)



(591) -
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 30 кафе, замена за кафе

(111) **20191** (151) 26/08/2013
(210) ТМ 2012/519 (220) 18/05/2012
(181) 18/05/2022
(450) 31/10/2013

(732) Друштво за производство, трговија и услуги ДРОГА КОЛИНСКА ДООЕЛ увоз-извоз Скопје

ул.Шар Планина бб, 1000 Скопје, МК

(740) Адвокатско друштво Пепељугоски
Ул."Вељко Влаховиќ" 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)



(591) црвена, бела, кафена, портокалова и жолта
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 30 кафе, замена за кафе

(111) **20190** (151) 26/08/2013
(210) ТМ 2012/520 (220) 18/05/2012
(181) 18/05/2022
(450) 31/10/2013

(732) Друштво за производство, трговија и услуги ДРОГА КОЛИНСКА ДООЕЛ увоз-извоз Скопје

ул.Шар Планина бб, 1000 Скопје, МК

(740) Адвокатско друштво Пепељугоски
Ул."Вељко Влаховиќ" 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)



(591) црвена, бела, кафена, портокалова и жолта
 (551) индивидуална
 (510, 511)
 кл. 30 кафе, замена за кафе

(111) 20189	(151) 26/08/2013
(210) ТМ 2012/521	(220) 18/05/2012
	(181) 18/05/2022
	(450) 31/10/2013

(732) Друштво за производство, трговија и услуги ДРОГА КОЛИНСКА ДООЕЛ увоз-извоз Скопје

ул.Шар Планина бб, 1000 Скопје, МК

(740) Адвокатско друштво Пепељугоски
 Ул."Вељко Влаховиќ" 4/ 1-1, 1000, Скопје
 (540)



**GOLDCAFE
 CAPPUCCINO**

CARAMELL (во изглед)

(591) црвена, бела, кафена, портокалова и жолта
 (551) индивидуална
 (510, 511)
 кл. 30 кафе, замена за кафе

(111) 20188	(151) 26/08/2013
(210) ТМ 2012/522	(220) 18/05/2012
	(181) 18/05/2022
	(450) 31/10/2013

(732) Друштво за производство, трговија и услуги ДРОГА КОЛИНСКА ДООЕЛ увоз-извоз Скопје

ул.Шар Планина бб, 1000 Скопје, МК

(740) Адвокатско друштво Пепељугоски
 Ул."Вељко Влаховиќ" 4/ 1-1, 1000, Скопје
 (540)



(591) црвена, бела, кафена, портокалова, жолта, зелена
 (551) индивидуална
 (510, 511)
 кл. 30 кафе, замена за кафе

(111) 20187	(151) 26/08/2013
(210) ТМ 2012/523	(220) 18/05/2012
	(181) 18/05/2022
	(450) 31/10/2013

(732) Друштво за производство, трговија и услуги ДРОГА КОЛИНСКА ДООЕЛ увоз-извоз Скопје

ул.Шар Планина бб, 1000 Скопје, МК

(740) Адвокатско друштво Пепељугоски
Ул. "Вељко Влаховиќ" 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)



(591) црвена, бела, кафена, портокалова,
жолта, зелена

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 30 кафе, замена за кафе

(111) 20172	(151) 23/08/2013
(210) ТМ 2012/524	(220) 18/05/2012
	(181) 18/05/2022
	(450) 31/10/2013

**(732) Друштво за фармацевтско хемиски
производи РЕПЛЕК ФАРМ ДООЕЛ Скопје
ул. Козле бр. 188, МК**

(740) НОШПАЛ БОРИС, адвокат
ул. Славе Деловски бр. 7, 1000, Скопје
(540)

ASCALCIN

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 5 фармацевтски и ветеринарни препарати;
санитарни препарати за медицински цели;
диететски супстанции што се користат во
медицината, храна за бебиња, фластери,
материјали за завои, материјали за
пломбирање заби и забарски смоли, средства
за дезинфекција, препарати за уништување
штетници, фунгициди, хербициди

(111) 20200	(151) 14/10/2013
(210) ТМ 2012/540	(220) 23/05/2012

(181) 23/05/2022
(450) 31/10/2013

(732) Mars, Incorporated

**6885 Elm Street, McLean, Virginia 22101-3883,
US**

(740) БИНСО Д.О.О. СКОПЈЕ

ул. "Народен фронт" 7/4 П.О. Бокс 768

(540)

LEFT TWIX. RIGHT TWIX. PICK A SIDE

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 29 месо, риба, живина и дивеч; екстракти
од месо; конзервирано, замрзнато, сушено и
варено овошје и зеленчук; желеа, џемови,
компоти; јајца; млеко и млечни производи;
млекарски (dairy) производи; млечни пијалоци;
производи подготвени за конзумирање и кои
што се состојат првенствено од
гореспоменатите производи

кл. 30 кафе, чај, какао и вештачко кафе; ориз,
тапиоца и саго; брашно и подготовки
направени од житарици; леб, колачи
(производи од тесто) и слатки; овошни
сладоледи (ices); шеќер, мед, меласа; квасец,
прашок за печиво; сол; сенф; оцет, сосови како
мирудии; мирудии; мраз; замена за кафе;
чоколадо за пиење; табли од житарици (cereal
bars); тестенини (pasta); резанци (noodles);
бисквити; торти; чоколадо; сладолед; смрзнати
слатки; песто; тревки (билки); производи
подготвени за конзумирање и кои што се
состојат првенствено од горе споменатите
производи

(111) 20176	(151) 14/10/2013
(210) ТМ 2012/544	(220) 25/05/2012
	(181) 25/05/2022
	(450) 31/10/2013

**(732) Droga Kolinska, Zivilska industrija d.d.
Kolinska ulica 1, 1544 Ljubljana, SI**

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ

ул. "Ленинова" бр.15а-13, 1000 Скопје

(540)

КОКТА ОСВЕЖИ ГО ЖИВОТОТ

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 32 пива, минерални и сода води и други безалкохолни пијалоци, пијалоци од овошје и овошни сокови, сирупи и други препарати за производство на пијалоци, вода, безалкохолни аперитиви; есенции за производство на пијалоци, безалкохолни коктейли, слад за пивска шира (malt wort), ароматизирани пијалоци на база на вода, овошје или овошни екстракти

кл. 33 алкохолни пијалоци, коктейли, аперитиви

кл. 35 огласување; водење на работење; управување со работи; дистрибуција на примероци, големопродажба и малопродажба на минерални води, сода води, безалкохолни газирани пијалоци, пијалоци од овошје, овошни сокови, сирупи и други препарати за производство на пијалоци, вода, безалкохолни аперитиви; есенции за производство на пијалоци, безалкохолни коктейли, слад за пивска шира, ароматизирани пијалоци на база на вода, овошје или овошни екстракти, алкохолни пијалоци, коктейли, аперитиви

(111) **20175** (151) 26/08/2013

(210) ТМ 2012/547 (220) 25/05/2012

(181) 25/05/2022

(450) 31/10/2013

(732) Друштво за производство на мелнички, пекарски и слаткарски производи, промет на големо и мало и увоз-извоз ЖИТО ЛУКС АД Скопје бул. "Македонско-косовска бригада" бр. 44, Скопје, МК

(740) Леонид Трпеноски, адвокат
ул. "Максим Горки" бр. 18 локал 8, 1000 Скопје
(540)



(591) црвена, жолта, светло жолта, беж, окер и бела

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 29 месо, риба, живина и дивеч, месни преработки, конзервирано, смрзнато, сушено и варено овошје и зеленчук, желе, џемови, компоти, јајца, млеко и млечни производи, масла и масти за јадење

кл. 30 кафе, чај, какао, шеќер, ориз, тапиока, саго, замена за кафе; брашно и производи од жита, леб, производи од тесто и слатки, сладолед; мед, меласа; квасец, прашок за печење, сол, сенф; оцет, сосови (како мирудии); мирудии; мраз

кл. 32 пиво, минерална и сода вода и други безалкохолни пијалаци, пијалаци од овошје и овошни сокови, сирупи и други препарати за производство на пијалаци

(111) **20174**

(210) ТМ 2012/549

(151) 26/08/2013

(220) 25/05/2012

(181) 25/05/2022

(450) 31/10/2013

(732) Друштво за производство на мелнички, пекарски и слаткарски производи, промет на големо и мало и увоз-извоз ЖИТО ЛУКС АД Скопје бул. "Македонско-косовска бригада" бр. 44, Скопје, МК

(740) Леонид Трпеноски, адвокат
ул. "Максим Горки" бр. 18 локал 8, 1000 Скопје
(540)

ЖИТО ЛУКС

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 29 месо, риба, живина и дивеч, месни преработки, конзервирано, смрзнато, сушено и варено овошје и зеленчук, желе, џемови,

компот, јајца, млеко и млечни производи, масла и масти за јадење

кл. 30 кафе, чај, какао, шеќер, ориз, тапиока, саго, замена за кафе; брашно и производи од жита, леб, производи од тесто и слатки, сладолед; мед, меласа; квасец, прашок за печење, сол, сенф; оцет, сосови (како мируди); мируди; мраз

кл. 32 пиво, минерална и сода вода и други безалкохолни пијалаци, пијалаци од овошје и овошни сокови, сирупи и други препарати за производство на пијалаци

(111) 20164	(151) 23/08/2013
(210) ТМ 2012/560	(220) 29/05/2012
	(181) 29/05/2022
	(450) 31/10/2013

(732) Друштво за промет и услуги Д.С. ДИЗАЈН ИДЕАЛ ДООЕЛ Скопје
ул.Штросмаерова бр.20, 1000 Скопје, МК
(740) Ивана Шујица
ул.Ангел Димовски бр.8/1-20, 1000 Скопје
(540)



(591) црна и сива
(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 16 хартија, картон и производите од нив што не се опфатени со другите класи; печатени работи; книговезнички материјал; фотографии; канцелариски материјали; материјали што ги користат уметниците; пластични материјали за пакување (не се вклучени во другите класи); печатарски букви
кл. 41 образовни услуги; обука; забава; спортски и културни активности

кл. 42 научни и технолошки услуги и истражување и планирањето поврзано со нив; индустриски анализи и истражувачки услуги; изработка и развој на компјутерски хардвер и софтвер

(111) 20169	(151) 14/10/2013
(210) ТМ 2012/586	(220) 31/05/2012
	(181) 31/05/2022
	(450) 31/10/2013

(732) TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA
(also trading as TOYOTA MOTOR CORPORATION)

1, Toyota-cho, Toyota-shi, Aichi-ken, JP
(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ ДРУШТВО ЗА ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ
п.факс:301, ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје
(540)



(591) -
(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 12 автомобили и нивните структурни делови

(111) 20195	(151) 14/10/2013
(210) ТМ 2012/588	(220) 05/06/2012
	(181) 05/06/2022
	(450) 31/10/2013

(732) NISSAN JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA
(also trading as NISSAN MOTOR CO., LTD)
No2, Takaracho, Kanagawa-ku, Yokohama-shi, Kanagawa-ken, JP

(740) Друштво за застапување МСА ИП-Милојевиќ-Секулиќ ДОО Куманово
Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово
(540)

NISSAN. INNOVATION THAT EXCITES.

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 12 бродови/чамци и делови и опрема за истите; автомобили, електрични возила вклучувајќи електрични автомобили, каравани, теретни возила, комбиња, теренски возила (копнени возила), автобуси, рекреативни возила (РВ), спортски автомобили, тркачки автомобили, камиони, вилушкари, и трактори за влечење (трактори), и структурни делови и опрема за истите; моторни возила на две тркала, велосипеди и делови и опрема за истите; колица; авто-кипери; авто-гурачи; апарат за влечење на автомобили; трактори (машини за влечење); мотори и машини за копнени возила; осовини за возила; преносници на сила и запчаници за машини; амортизери; кочници; мотори на наизменична струја/едносмерна струја, за копнени возила; аларми против крајби за возила; самолепливи гумени закрпи за поправка на внатрешни и надворешни гуми; се вклучено во меѓународната класа 12

кл. 35 услуги на мало продажба или на големо продажба за различна стока, имено, автомобили, нивни делови и прибор (исклучувајќи нивен превоз); рекламни и пропагандни услуги за автомобили; промовирање на електрични моторни возила во јавност и промена во начинот на живот кои тие го произведуваат; обезбедување на веб сајтови кои содржат информации за производитите за потрошувачка во врска со електричните автомобили и информации кои се однесуваат на купување на такви автомобили; застапништва во област на моторни возила; давање на информации за електрични возила, имено, информации за производитите за потрошувачка и информации за споредување на цени; промовирање на стоки и услуги за други низ програми на поттикнувачки награди кои вклучуваат дистрибуција на ЕВ (електрични возила) низ возење на кредит; информациона услуги,

имено, давање на информации за споредување на цени во областа на бензинот кл. 37 поправање или одржување на автомобили, електрични возила вклучувајќи електрични автомобили, каравани, теретни возила, комбиња, теренски возила (копнени возила), автобуси, рекреативни возила (РВ), спортски автомобили, тркачки автомобили, камиони, вилушкари, и трактори за влечење (трактори), и структурни делови и опрема за истите; давање на информации за поправање или одржување на автомобили, електрични возила вклучувајќи електрични автомобили, каравани, теретни возила, комбиња, теренски возила (копнени возила), автобуси, рекреативни возила (РВ), спортски автомобили, тркачки автомобили, камиони, вилушкари, и трактори за влечење (трактори), и структурни делови и опрема за истите; поправање или одржување на машини и инструменти за мерење или тестирање; поправање или одржување на машини или апарати за дистрибуција или контрола на електрична енергија; поправање или одржување на ротациони конвертори; поправање или одржување на модификатори на фази; поправање или одржување на полначи; поправање или одржување на акумулатори и ќелии; поправање или одржување на мотори со внатрешно согорување; поправање или одржување на делови на мотори со внатрешно согорување; поправање или одржување на стартери за мотори, а не за сувоземни возила; поправки или одржување на делови за мотори на наизменична струја (АЦ мотори) и едномерна струја (ДЦ мотори); поправки или одржување на генератори на наизменична струја (АЦ генератори) и едномерна струја (ДЦ генератори) ; поправки или одржување на агрегати; поправки или одржување на електрични жици или кабли; поправки или одржување на телекомуникациони уреди и апарати; поправки или одржување на телефонски апарати; поправка или одржување на делови и опрема за телекомуникациски машини и апарати ; поправка или одржување

на телематски апарати за возила; поправка или одржување на апарати за автоматско известување за завршеток на полнење; поправка или одржување на навигационен систем на возила; поправка или одржување на електронски машини, апарати и нивни делови; поправка или одржување на системи за далечинска контрола; поправка или одржување на електроди; поправка или одржување од магнетни јадра; поправка или одржување на отпорни жици; услуги помош на пат; посебно одговарање на повици за помош на пат, менување на гуми, итно снабдување со гориво, батерии за брзо палење и снабдување со батерии за итни случаи; давање на информации за состојбата на автомобилот, имено, статус на полнење, за потребното време за потполно полнење, статус за исклучување, за полнење до крај; давање на информации за состојбата на автомобилот, имено, за потсетување на возачот да уклучи нечие возило за полнење на батерии, услуги на одржување на возила, имено, давање на електронски известувања по пат на интернет известувајќи ги сопствениците на возилата за времето за одржување на возила

(111) 20194	(151) 14/10/2013
(210) ТМ 2012/597	(220) 07/06/2012
	(181) 07/06/2022
	(450) 31/10/2013

(732) **CIMAB S.A.**
Calle 206 No. 1926 e/19 y21, Atabey, Playa, La Habana, CU

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ ДРУШТВО ЗА
ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА
ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ
п.факс:301,ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000
Скопје
(540)

CIMAVAX-EGF

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 фармацевтски и ветеринарни препарати;
санитарни препарати за медицински цели;
диететски супстанции прилагодени за
медицинска употреба, храна за бебиња;
фластери, материјали за завои; материјали за
пломбирање, стоматолошки восок; средства за
дезинфекција; препарати за уништување
штетници; фунгициди, хербициди

(111) 20180	(151) 26/08/2013
(210) ТМ 2012/600	(220) 08/06/2012
	(181) 08/06/2022
	(450) 31/10/2013

(732) **MN Pharmaceuticals/Mustafa Nevzat Ilac Sanayii A.S.**

**Pak Is Merkezi, Prof. Dr. Bulent Tarcan Sok.
No: 5/1 34349 Gayrettepe-Istanbul, TR**

(740) Адвокатско друштво Пепељугоски
Ул."Вељко Влаховиќ" 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)

ERASEF

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 фармацевтски препарати

ПРЕГЛЕДИ

ПРЕГЛЕД НА ТРГОВСКИ МАРКИ СПОРЕД МЕЃУНАРОДНАТА КЛАСИФИКАЦИЈА НА ТРГОВСКИ МАРКИ

(510) код по меѓународната класификација на трговски марки (Ниченска)

(111) регистарски број

(510)	(111)						
1	20206		20236	16	20164	28	20261
	20207		20245		20173		20262
	20208		20259		20201		20268
	20211	8	20170		20202	29	20174
3	20186	9	20173		20207		20175
	20212		20209		20208		20178
	20238		20248		20211		20200
	20261		20249		20236		20216
	20262		20250		20261		20217
	20283		20254		20262		20237
	20284		20255		20283		20243
	20287		20261	17	20206	30	20174
	20288		20262		20211		20175
	20289		20285		20244		20178
4	20211	10	20246	18	20233		20182
	20236		20260		20261		20183
5	20172	11	20236		20262		20184
	20180	12	20169	20	20213		20187
	20194		20195		20230		20188
	20198		20196		20251		20189
	20204		20210	22	20201		20190
	20205		20211		20202		20191
	20212		20235	24	20201		20192
	20225		20236		20202		20200
	20231		20244		20230		20214
	20232		20245		20286		20220
	20238		20250	25	20171		20221
	20253		20263		20233		20222
	20266		20265		20261		20223
	20283		20270		20262		20224
6	20170	14	20201		20286		20237
	20267		20202	26	20201		20243
7	20197		20261		20202		20252
			20262	27	20264		20257

20258		20279		20256		20271
31 20258		20280		20269		20272
32 20165		20281		20285		42 20164
20174		20282		20287		20168
20175		35 20168		20288		20173
20176		20176		36 20199		20193
20218		20195		36 20234		20226
20219		20201		37 20170		20227
20237		20202		20195		20248
20243		20203		20251		20249
20287		20213		38 20285		20285
33 20166		20214		39 20214		43 20166
20167		20218		20216		20167
20176		20219		20217		20177
20177		20226		41 20164		20185
20179		20227		20168		20239
20181		20228		20201		20271
20241		20229		20202		20272
20242		20230		20228		44 20215
34 20273		20233		20229		45 20168
20274		20241		20239		20228
20275		20242		20240		20229
20276		20248		20247		
20277		20249		20261		
20278		20251		20262		

ПРЕГЛЕД ПО НОСИТЕЛИ НА ТРГОВСКИ МАРКИ

- (732) носител на правото на трговската марка
 (111) регистарски број
 (210) број на пријавата

(732)	(111)	(210)
Abbott Medical Optics Inc.	МК/Т/ 2012/33	20260
Aktiebolaget Electrolux	МК/Т/ 2012/483	20197
ALSORAYAI TRADING INDUSTRIAL GROUP	МК/Т/ 2012/38	20264
Anson's Herrenhaus KG	МК/Т/ 2011/1370	20233
B.Braun Melsungen	МК/Т/ 2011/764	20198
БЕОHEMIJA d.o.o.	МК/Т/ 2012/66	20283

BEOHEMIJA d.o.o.	MK/T/ 2012/67	20284
Chipita Industrial and Commercial Company S.A.	MK/T/ 2011/749	20178
CIMAB S.A.	MK/T/ 2012/597	20194
CINEPLEXX International GmbH	MK/T/ 2012/53	20271
CINEPLEXX International GmbH	MK/T/ 2012/54	20272
DC Comics, a New York Partnership	MK/T/ 2012/34	20261
DC Comics, a New York Partnership	MK/T/ 2012/35	20262
Deckers Outdoor Corporation	MK/T/ 2011/1009	20171
Deutsche Telekom AG	MK/T/ 2012/69	20285
Droga Kolinska, Zivilska industrija d.d.	MK/T/ 2012/544	20176
GENERAL MOTORS LLC, a limited liability company organized and existing under the laws of the State of Delaware	MK/T/ 2011/817	20196
GR. SARANTIS ANONYMI VIOMICHANIKI & EMPORIKI ETAIRIA KALLYNTIKON ENDIMATION OIKIAKON & PHARMAKEFTIKON EIDON	MK/T/ 2011/798	20289
HONDA MOTOR CO., LTD.	MK/T/ 2012/15	20245
Janssen R&D Ireland	MK/T/ 2011/1115	20225
JT International S.A.	MK/T/ 2012/55	20273
JT International S.A.	MK/T/ 2012/56	20274
JT International S.A.	MK/T/ 2012/57	20275
JT International S.A.	MK/T/ 2012/58	20276
JT International S.A.	MK/T/ 2012/59	20277
JT International S.A.	MK/T/ 2012/60	20278
JT International S.A.	MK/T/ 2012/61	20279
JT International S.A.	MK/T/ 2012/62	20280
JT International S.A.	MK/T/ 2012/63	20281
JT International S.A.	MK/T/ 2012/64	20282
KING ABDULLAH UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY	MK/T/ 2011/1142	20240
Kraft Foods Schweiz Holding GmbH	MK/T/ 2012/30	20257
LG Life Sciences, Ltd.	MK/T/ 2012/1	20204
Marpal SA Administracao e Participacoes	MK/T/ 2012/10	20211
Marpal SA Administracao e Participacoes	MK/T/ 2012/11	20244
Mars, Incorporated	MK/T/ 2012/540	20200
McConway & Torley, LLC	MK/T/ 2012/44	20267
Merck Sharp & Dohme Corp.	MK/T/ 2011/1327	20231
Merck Sharp & Dohme Corp.	MK/T/ 2011/1328	20232
MIKASA CORPORATION	MK/T/ 2012/45	20268
MN Pharmaceuticals/Mustafa Nevzat Ilac Sanayii A.S.	MK/T/ 2012/600	20180
NGK SPARK PLUG CO., LTD.	MK/T/ 2012/32	20259
NISSAN JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA (also trading as NISSAN MOTOR CO., LTD)	MK/T/ 2012/588	20195
Novartis AG	MK/T/ 2012/2	20205

Rodrigo Minguell Font	МК/Т/ 2012/37	20263
Shenzhen YONGNUO Photographic Equipment Co, Ltd.,	МК/Т/ 2012/8	20209
SHIMANO INC.	МК/Т/ 2012/20	20250
SHIMANO INC.	МК/Т/ 2012/39	20265
SHIMANO INC.	МК/Т/ 2012/51	20270
SIDELA SA	МК/Т/ 2012/3	20206
SIDELA SA	МК/Т/ 2012/4	20207
SIDELA SA	МК/Т/ 2012/5	20208
The Goodyear Tire & Rubber Company	МК/Т/ 2012/9	20210
TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA (also trading as TOYOTA MOTOR CORPORATION)	МК/Т/ 2011/20	20235
TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA (also trading as TOYOTA MOTOR CORPORATION)	МК/Т/ 2012/586	20169
Tyco Safety Products Canada Ltd.	МК/Т/ 2012/25	20254
Tyco Safety Products Canada Ltd.	МК/Т/ 2012/26	20255
UNIMED PHARMA s.r.o.,	МК/Т/ 2012/43	20266
YANMAR CO., LTD.	МК/Т/ 2011/1179	20236
АЛУШ-ЛИМ ДООЕЛ експорт-импорт Тетово	МК/Т/ 2012/495	20170
Брокерска куќа АЛТА ВИСТА БРОКЕР АД СКОПЈЕ	МК/Т/ 2011/647	20199
Винарија Стоби ДООЕЛ увоз-извоз Градско	МК/Т/ 2011/481	20167
Винарија Стоби ДООЕЛ увоз-извоз Градско	МК/Т/ 2011/482	20166
Винарија Стоби ДООЕЛ увоз-извоз Градско	МК/Т/ 2011/483	20177
д.п.п.г.у. Ројал Инвест д.о.о.е.л. Скопје	МК/Т/ 2012/47	20269
ДПТУ АКРОН ДОО увоз-извоз Скопје	МК/Т/ 2011/1304	20230
ДПТУ Наутилус Трејд ДООЕЛ увоз-извоз Скопје	МК/Т/ 2012/29	20256
ДПТУ Херба-Хем Дооел	МК/Т/ 2011/1177	20241
ДПТУ Херба-Хем Дооел	МК/Т/ 2011/1178	20242
Дрита Комерц ДООЕЛ	МК/Т/ 2012/282	20287
Дрита Комерц ДООЕЛ	МК/Т/ 2012/283	20288
Друштво за консултантски услуги, проектирање и развој на геоинформациони системи ГЕОДИНАМИКС ДОО Скопје	МК/Т/ 2012/18	20248
Друштво за консултантски услуги, проектирање и развој на геоинформациони системи ГЕОДИНАМИКС ДОО Скопје	МК/Т/ 2012/19	20249
Друштво за производство на мелнички, пекарски и слаткарски производи, промет на големо и мало и увоз-извоз ЖИТО ЛУКС АД Скопје	МК/Т/ 2012/547	20175
Друштво за производство на мелнички, пекарски и слаткарски производи, промет на големо и мало и увоз-извоз ЖИТО ЛУКС АД Скопје	МК/Т/ 2012/549	20174
Друштво за производство, промет и услуги ВИВАКС Ристо и други ДОО увоз-извоз Скопје	МК/Т/ 2011/1006	20181
Друштво за производство, промет и услуги ВИВАКС	МК/Т/ 2011/1007	20179

Ристо и други ДОО увоз-извоз Скопје		
ДРУШТВО ЗА ПРОИЗВОДСТВО, ТРГОВИЈА И УСЛУГИ "ФРАНЦК МАКЕДОНИЈА" ДООЕЛ СКОПЈЕ	МК/Т/ 2011/908	20237
Друштво за производство, трговија и услуги БОНЕС ФАРМ ДОО експорт-импорт Скопје	МК/Т/ 2012/306	20212
Друштво за производство, трговија и услуги ДРОГА КОЛИНСКА ДООЕЛ увоз-извоз Скопје	МК/Т/ 2012/514	20184
Друштво за производство, трговија и услуги ДРОГА КОЛИНСКА ДООЕЛ увоз-извоз Скопје	МК/Т/ 2012/515	20183
Друштво за производство, трговија и услуги ДРОГА КОЛИНСКА ДООЕЛ увоз-извоз Скопје	МК/Т/ 2012/516	20182
Друштво за производство, трговија и услуги ДРОГА КОЛИНСКА ДООЕЛ увоз-извоз Скопје	МК/Т/ 2012/518	20192
Друштво за производство, трговија и услуги ДРОГА КОЛИНСКА ДООЕЛ увоз-извоз Скопје	МК/Т/ 2012/519	20191
Друштво за производство, трговија и услуги ДРОГА КОЛИНСКА ДООЕЛ увоз-извоз Скопје	МК/Т/ 2012/520	20190
Друштво за производство, трговија и услуги ДРОГА КОЛИНСКА ДООЕЛ увоз-извоз Скопје	МК/Т/ 2012/521	20189
Друштво за производство, трговија и услуги ДРОГА КОЛИНСКА ДООЕЛ увоз-извоз Скопје	МК/Т/ 2012/522	20188
Друштво за производство, трговија и услуги ДРОГА КОЛИНСКА ДООЕЛ увоз-извоз Скопје	МК/Т/ 2012/523	20187
Друштво за производство, услуги и трговија УНИПЕР-2 ВАСО ДООЕЛ експорт-импорт Валандово	МК/Т/ 2012/31	20258
Друштво за промет и услуги Д.С. ДИЗАЈН ИДЕАЛ ДООЕЛ Скопје	МК/Т/ 2012/560	20164
Друштво за трговија и услуги ВОЧ ИД ДООЕЛ Скопје	МК/Т/ 2011/746	20201
Друштво за трговија и услуги ВОЧ ИД ДООЕЛ Скопје and подружница 1 МАЈ ТАЈМ Скопје	МК/Т/ 2011/745	20202
Друштво за трговија и услуги УРБАН АРТИСТ доел Скопје	МК/Т/ 2011/970	20215
Друштво за трговија на големо и мало АНТЕРА ДООЕЛ експорт-импорт Скопје	МК/Т/ 2009/1144	20203
Друштво за трговија на мало и големо КАМ ДОО	МК/Т/ 2012/23	20252
Друштво за трговија на мало МАГНУС-ФИТ доел Скопје	МК/Т/ 2011/1249	20228
Друштво за трговија на мало МАГНУС-ФИТ доел Скопје	МК/Т/ 2011/1250	20229
Друштво за трговија, угостителство, сообраќај и услуги ТОТАЛ ЛОГИСТИК ДООЕЛ увоз-извоз, Гостивар	МК/Т/ 2011/905	20214
Друштво за угостителство, трговија и услуги МЕРАК СТИЛ ДООЕЛ	МК/Т/ 2011/775	20185
Друштво за фармацевтско хемиски производи РЕПЛЕК ФАРМ ДООЕЛ Скопје	МК/Т/ 2012/524	20172

Индустија за млеко, млечни производи и сокови АД МЛЕКАРА БИТОЛА,	МК/Т/ 2011/991	20218
Индустија за млеко, млечни производи и сокови АД МЛЕКАРА БИТОЛА,	МК/Т/ 2011/992	20219
ИНОСПЕКТАР ДООЕЛ	МК/Т/ 2011/1090	20220
ИНОСПЕКТАР ДООЕЛ	МК/Т/ 2011/1091	20221
ИНОСПЕКТАР ДООЕЛ	МК/Т/ 2011/1093	20222
ИНОСПЕКТАР ДООЕЛ	МК/Т/ 2011/1095	20223
ИНОСПЕКТАР ДООЕЛ	МК/Т/ 2011/1096	20224
Институт за акредитација на Република Македонија	МК/Т/ 2012/502	20193
Михајлоски Михајло	МК/Т/ 2011/971	20216
Михајлоски Михајло	МК/Т/ 2011/972	20217
МИ-ЦЗ ЕВРОПА ДООЕЛ Скопје	МК/Т/ 2011/1034	20173
МЛЕКАРА ЗДРАВЈЕ - РАДОВО ДОО	МК/Т/ 2011/1220	20243
ММЦ ПРОГРЕС	МК/Т/ 2012/70	20286
Небојша Златевски	МК/Т/ 2012/506	20165
Оптика ПАНДА ОПТИК - Манчева Панда ДООЕЛ - Скопје	МК/Т/ 2012/16	20246
ПЕТКОВСКИ ТРАЈЧЕ	МК/Т/ 2012/17	20247
Поленамарк дооел Скопје	МК/Т/ 2010/554	20234
Скијачки Центар „Заре Лазаревски“ Д.О.О.	МК/Т/ 2011/1089	20239
СМАРТ ЛИВИНГ Доо Скопје	МК/Т/ 2012/22	20251
СОФА СТУДИО ДОО Скопје	МК/Т/ 2011/885	20213
Трговско друштво за надворешен и внатрешен промет ЗЕГИН ДОО Скопје	МК/Т/ 2012/24	20253
Фармацевтска Хемиска Козметичка индустрија "АЛКАЛОИД" АД - Скопје	МК/Т/ 2011/590	20186
ФИТОФАРМ	МК/Т/ 2011/884	20238
Фондација за одржлив развој ПРЕДА ПЛУС Прилеп	МК/Т/ 2011/819	20168
Фондација Метаморфозис	МК/Т/ 2011/1241	20226
Фондација Метаморфозис	МК/Т/ 2011/1242	20227

ПРОМЕНИ

(111) 5212
(732) Arla Foods amba
Sonderhoj 14 DK-8260 Viby J, DK

(111) 1755
(732) Glaxo Group Limited, a British company

980 Great West Road, Brentford, Middlesex,
TW8 9GS, GB

(111) 1833
(732) THE TIMBERLAND COMPANY
200 Domain Drive, Stratham, New Hampshire
03885, US

(111) 4419

(732) Arla Foods amba
Sonderhoj 14 DK-8260 Viby J, DK

(111) 8143

(732) GENERAL MOTORS LLC, a limited liability company organized and existing under the laws of the State of Delaware
300 Renaissance Center, City of Detroit, State of Michigan 48265-3000, US

(111) 8143

(732) GENERAL MOTORS LLC, a limited liability company organized and existing under the laws of the State of Delaware
300 Renaissance Center, City of Detroit, State of Michigan 48265-3000, US

(111) 8501

(732) GENERAL MOTORS LLC, a limited liability company organized and existing under the laws of the State of Delaware
300 Renaissance Center, City of Detroit, State of Michigan 48265-3000, US

(111) 8501

(732) GENERAL MOTORS LLC, a limited liability company organized and existing under the laws of the State of Delaware
300 Renaissance Center, City of Detroit, State of Michigan 48265-3000, US

(111) 10923

(732) Elan Pharma International Limited
Treasury Building, Lower Grand Canal Street,
Dublin 2, IE

(111) 10870

(732) Autumnpaper Limited
Chalegrove House, 34-36 Perrymount, Road
Haywards Heath, West Sussex, RH16 3DN, GB

(111) 10872

(732) DEERE & COMPANY
One John Deere Place Moline, Illinois 61265,
US

(111) 10871

(732) DEERE & COMPANY
One John Deere Place Moline, Illinois 61265,
US

(111) 11193

(732) Алфа Банка АД Скопје
ул. "Димитрие Чуповски" бр. 2, 1000 Скопје,
МК

(111) 12105

(732) Друштво за производство и трговија
МЛЕКАРА ЗДРАВЈЕ - РАДОВО ДОО
с.Радово бр. 45, Босилово, 2400 Струмица,
МК

(111) 14127

(732) La Senza Corporation
1604 St.Regis, Dorval, Quebec, Canada H9P
1H6, CA

ПРЕНОС

(111) 2121

(732) PLIVA HRVATSKA d.o.o.
Ulica grada Vukovara 49 10000 Zagreb, HR

(111) 2824

(732) PODRAVKA prehrambena industrija, d.d.

Ante Starcevic 32 HR- 48000 Koprivnica, HR

(111) 2719

(732) PODRAVKA prehrambena industrija, d.d.
Ante Starcevic 32 HR- 4800 Koprivnica
Croatia, HR

(111) 6834
 (732) Kraft Foods Group Brands LLC.
 Three lakes Drive, Northfield, Illinois, 60093,
 US

(111) 8143
 (732) GENERAL MOTORS LLC, a limited
 liability company organized and existing
 under the laws of the State of Delaware
 300 Renaissance Center, City of Detroit, State
 of Michigan 48265-3000, US

(111) 8501
 (732) GENERAL MOTORS LLC, a limited
 liability company organized and existing
 under the laws of the State of Delaware
 300 Renaissance Center, City of Detroit, State
 of Michigan 48265-3000, US

(111) 9491
 (732) Prince Sports, Inc.,
 One Advantage Court, Bordentown, NJ 08505,
 US

(111) 8932
 (732) Kraft Foods Global Brands LLC,
 Three Lakes Drive, Northfield, Illinois 60093,
 US

(111) 8933
 (732) Kraft Foods Global Brands LLC,
 Three Lakes Drive, Northfield, Illinois 60093,
 US

(111) 8931
 (732) Kraft Foods Global Brands LLC,
 Three Lakes Drive, Northfield, Illinois 60093,
 US

(111) 11546
 (732) SmithKline Beecham (Cork) Limited
 Currabinny, Carrigaline, Country Cork, IE

(111) 11543
 (732) SmithKline Beecham (Cork) Limited
 Currabinny, Carrigaline, Country Cork, IE

(111) 11734
 (732) SmithKline Beecham (Cork) Limited
 Currabinny, Carrigaline, Country Cork, IE

(111) 17482
 (732) "РАНРС" ДООЕЛ
 МЛАДОСТ - 3 Бр. 325, вл.2. кат. 7 ст.12, 1712
 Софија, BG

СПОЈУВАЊЕ

(111) 2719
 (732) PODRAVKA prehrambena industrija, d.d.
 Ante Starcevic 32 HR- 4800 Koprivnica
 Croatia, HR

(111) 14127
 (732) La Senza Corporation
 1604 St.Regis, Dorval, Quebec, Canada H9P
 1H6, CA

(111) 14127
 (732) La Senza Corporation
 1604 St.Regis, Dorval, Quebec, Canada H9P
 1H6, CA

(111) 14127
 (732) La Senza Corporation
 1604 St.Regis, Dorval, Quebec, Canada H9P
 1H6, CA



(111) 14127
(732) La Senza Corporation

1604 St.Regis, Dorval, Quebec, Canada H9P
1H6, CA

ПРОДОЛЖУВАЊА

(111) 667	(186) 28/02/2022
(111) 386	(186) 10/12/2021
(111) 971	(186) 05/01/2022
(111) 973	(186) 05/01/2022
(111) 3015	(186) 22/08/2018
(111) 4908	(186) 24/02/2022
(111) 4891	(186) 18/02/2022
(111) 4892	(186) 21/04/2022
(111) 4940	(186) 07/04/2022
(111) 5023	(186) 19/12/2021
(111) 5017	(186) 31/01/2022
(111) 5104	(186) 14/01/2022
(111) 5067	(186) 05/03/2022
(111) 5065	(186) 05/03/2022
(111) 5077	(186) 05/03/2022
(111) 5073	(186) 05/03/2022
(111) 5084	(186) 05/03/2022
(111) 5082	(186) 05/03/2022
(111) 5057	(186) 05/03/2022
(111) 5054	(186) 05/03/2022
(111) 5083	(186) 05/03/2022
(111) 5052	(186) 05/03/2022
(111) 5051	(186) 05/03/2022
(111) 5071	(186) 05/03/2022
(111) 5070	(186) 05/03/2022
(111) 5212	(186) 14/02/2022
(111) 5118	(186) 05/03/2022
(111) 5117	(186) 05/03/2022
(111) 5127	(186) 05/03/2022
(111) 5128	(186) 05/03/2022
(111) 5129	(186) 05/03/2022
(111) 5130	(186) 05/03/2022

(111) 5133	(186) 05/03/2022
(111) 5134	(186) 05/03/2022
(111) 5135	(186) 05/03/2022
(111) 5136	(186) 05/03/2022
(111) 5137	(186) 05/03/2022
(111) 5138	(186) 05/03/2022
(111) 5140	(186) 05/03/2022
(111) 5142	(186) 05/03/2022
(111) 5144	(186) 05/03/2022
(111) 5147	(186) 05/03/2022
(111) 5148	(186) 05/03/2022
(111) 5116	(186) 05/03/2022
(111) 5115	(186) 05/03/2022
(111) 5149	(186) 05/03/2022
(111) 5260	(186) 05/03/2022
(111) 5259	(186) 05/03/2022
(111) 5114	(186) 05/03/2022
(111) 5150	(186) 05/03/2022
(111) 5113	(186) 05/03/2022
(111) 5258	(186) 05/03/2022
(111) 5257	(186) 05/03/2022
(111) 5151	(186) 05/03/2022
(111) 5152	(186) 05/03/2022
(111) 5154	(186) 05/03/2022
(111) 5095	(186) 05/03/2022
(111) 5089	(186) 05/03/2022
(111) 5092	(186) 05/03/2022
(111) 5250	(186) 12/12/2021
(111) 2635	(186) 10/08/2022
(111) 1526	(186) 27/03/2022
(111) 2560	(186) 05/01/2022
(111) 4211	(186) 10/12/2021
(111) 1941	(186) 01/03/2022
(111) 3333	(186) 25/01/2022
(111) 4331	(186) 24/04/2022
(111) 4396	(186) 10/12/2021
(111) 4399	(186) 10/12/2021
(111) 4419	(186) 01/03/2022
(111) 2824	(186) 21/12/2017

(111) 1367	(186) 14/02/2022
(111) 3267	(186) 24/03/2022
(111) 2239	(186) 25/09/2022
(111) 4670	(186) 23/08/2016
(111) 4671	(186) 23/08/2016
(111) 4758	(186) 10/11/2022
(111) 3313	(186) 17/12/2022
(111) 6930	(186) 26/04/2016
(111) 8143	(186) 19/05/2018
(111) 8267	(186) 03/11/2018
(111) 8397	(186) 08/12/2018
(111) 9306	(186) 21/12/2018
(111) 9462	(186) 18/03/2019
(111) 10411	(186) 16/02/2021
(111) 10573	(186) 05/06/2021
(111) 10715	(186) 17/09/2021
(111) 13348	(186) 15/11/2021
(111) 10841	(186) 22/11/2021
(111) 10905	(186) 10/12/2021
(111) 11464	(186) 19/12/2021
(111) 10862	(186) 09/01/2022
(111) 10878	(186) 10/01/2022
(111) 10836	(186) 16/01/2022
(111) 10870	(186) 29/01/2022
(111) 11289	(186) 30/01/2022
(111) 11290	(186) 05/02/2022
(111) 10889	(186) 07/02/2022
(111) 10893	(186) 07/02/2022
(111) 10926	(186) 07/02/2022
(111) 10872	(186) 19/02/2022
(111) 10871	(186) 19/02/2022
(111) 11335	(186) 22/02/2022
(111) 11336	(186) 22/02/2022
(111) 11293	(186) 28/02/2022
(111) 11231	(186) 07/03/2022
(111) 11210	(186) 15/03/2022
(111) 11249	(186) 20/03/2022
(111) 14986	(186) 21/03/2022
(111) 12172	(186) 07/05/2022

(111) 12122	(186) 14/05/2022
(111) 12123	(186) 14/05/2022
(111) 11032	(186) 22/05/2022
(111) 11193	(186) 24/05/2022
(111) 11124	(186) 11/06/2022
(111) 11362	(186) 02/07/2022
(111) 11019	(186) 04/09/2022
(111) 11224	(186) 19/09/2022
(111) 11138	(186) 19/11/2022
(111) 12105	(186) 17/12/2022
(111) 11673	(186) 17/03/2023

ОГРАНИЧУВАЊЕ НА КЛАСИ

(111) 14588

Списокот на производи и услуги се ограничува и гласи:

(510,511)

кл. 3 препарати за нега на кожата што немаат лековито дејство, односно, средства за чистење, средства за навлажнување, тонери, средства за нега, средства за смекнување и симнување површински слој на кожа од лице и тело; препарати за осветлување на кожата со цел да се намали појава на темна пигментација; локален крем кој ја намалува појавата на целулит; препарати за нега на косата, односно, шампони, балзами, гел за обликување, лак за коса и средства за зацврстување;

препарати за лична хигиена што немаат лековито дејство, односно, лични дезодоранси, лосиони по бричење, гел за заби, течности за плакнење уста; колонска вода за мажи и жени; козметички производи, односно, балзам за усни што немаат лековито дејство; повеќенаменски детергенти; препарати за чистење во домаќинство за сите намени

кл. 5 диетални и хранливи додатоци во храната во облик на таблета, капсула, течност и прав; замена на оброк и енергетски додатоци, односно, хранливи енергетски штанглички, замена на оброк во штанглички, и замена на оброк во облик на "шејкови"; мултивитамински и минерални додатоци за возрасни и деца; препарати за локално третирање на кожата, односно, спрејови за прва помош што содржат aloe vera за привремено олеснување од мали исеченици, гребнатинки, абразија на кожа и изгореници од сонце; локални ветеринарски препарати за кожа и крзно за привремено олеснување на мали иритации

кл. 30 растителни чаеви во кесечки; мед од пчели

кл. 32 сок од aloe vera, пијалоци од aloe vera и aloe vera пулпа (каша); aloe vera сок измешан со овошен сок (сокови); изворска вода во шишиња

ПРЕСТАНОК

(111) 652

Правото на трговската марка престанува да важи на: 25/03/2012

(111) 827

Правото на трговската марка престанува да важи на: 22/01/2012

(111) 2805

Правото на трговската марка престанува да важи на: 05/01/2012

(111) 2796

Правото на трговската марка престанува да важи на: 05/01/2012

(111) 902

Правото на трговската марка престанува да важи на: 05/01/2012

(111) 903

Правото на трговската марка престанува да важи на: 05/01/2012

(111) 904

Правото на трговската марка престанува да важи на: 05/01/2012

(111) 905

Правото на трговската марка престанува да важи на: 05/01/2012

(111) 906

Правото на трговската марка престанува да важи на: 05/01/2012

(111) 972

Правото на трговската марка престанува да важи на: 05/01/2012

(111) 1118

Правото на трговската марка престанува да важи на: 10/12/2011

(111) 3797

Правото на трговската марка престанува да важи на: 23/03/2012

(111) 4855

Правото на трговската марка престанува да важи на: 10/01/2012

(111) 5018

Правото на трговската марка престанува да важи на: 20/12/2011

(111) 5020

Правото на трговската марка престанува да важи на: 05/12/2011

(111) 1553

Правото на трговската марка престанува да важи на: 30/10/2011

(111) 4518

Правото на трговската марка престанува да важи на: 05/01/2012

(111) 8580

Правото на трговската марка престанува да важи на: 29/12/2007

(111) 8048

Правото на трговската марка престанува да важи на: 12/01/2008

(111) 7342

Правото на трговската марка престанува да важи на: 05/11/2009

(111) 7433

Правото на трговската марка престанува да важи на: 22/11/2009

(111) 9857

Правото на трговската марка престанува да важи на: 12/07/2010

(111) 9824

Правото на трговската марка престанува да важи на: 18/09/2010

(111) 10203

Правото на трговската марка престанува да важи на: 09/11/2010

(111) 10768

Правото на трговската марка престанува да важи на: 02/10/2011

(111) 10767

Правото на трговската марка престанува да важи на: 05/10/2011

(111) 11393

Правото на трговската марка престанува да важи на: 05/12/2011

(111) 10951

Правото на трговската марка престанува да важи на: 07/12/2011

(111) 11751

Правото на трговската марка престанува да важи на: 10/12/2011

(111) 11943

Правото на трговската марка престанува да важи на: 12/12/2011

(111) 11191

Правото на трговската марка престанува да важи на: 20/12/2011

(111) 10897

Правото на трговската марка престанува да важи на: 08/01/2012

(111) 10899

Правото на трговската марка престанува да важи на: 08/01/2012

(111) 13566

Правото на трговската марка престанува да важи на: 29/01/2012



ЗАШТИТА НА ГЕОГРАФСКИ НАЗИВ СО ОЗНАКА НА ПОТЕКЛО

Регистарски број на географскиот назив кој се штити со ознака на потекло:	53
Број и дата на решението:	13-3/2-2013 ГН/2013/2 од 02/10/2013 година
Дата на впишување во регистар:	02/10/2013 " БЕЛ МЕРМЕР СИВЕЦ"
Видот на производот:	доломитски бел мермер територијата на север од Пелагониската котлина од рудникот Сивец па се до
Назив на географското подрачје:	с.Витолишта, во крајниот јужен дел на Мариово, на исток до Беловодица.

ЛИСТА НА ЗАСТАПНИЦИ

ВПИШУВАЊЕ

176. *Бојан Манев, адвокат*
ул. "Јован Наумов Алабакот" бр. 10
Велес
Република Македонија
моб. 389 078 279 280
е-mail: bojan_manev@yahoo.com

177. ПРАЈСВОТЕРХАУСКУПЕРС ДООЕЛ Скопје
Бул. 8 Септември бр. 16
Хипериум Бизнис Центар 2ри кат
1000 Скопје
Република Македонија
Тел. 389 02 3140 900
Факс. 389 02 3116 525
е-mail: office@mk.pwc.com

178. *Фани Михалјовска, адвокат*
ул. "Лермонтова" бр. 3/3
1000 Скопје
Република Македонија
тел. 389 02 3129 072, 389 02 3151 637
факс. 389 02 3129 072
моб. 389 070 244 828
е-mail: fanimihaljovska@hotmail.com

179. *Трајче Саздов, адвокат*
ул. "11 Октомври" бр. 86/1-3
1000 Скопје
Република Македонија
Тел/факс. 389 02 3241 144
е-mail: straice@gmail.com

180. Адвокатско друштво АПОСТОЛСКА И АЛЕКСАНДРОВСКИ
Ул. Коста Веселинов бр. 5/1-2
1000 Скопје
Република Македонија
Тел/факс. 389 02 2466 001
е-mail: info@businesslaw.mk

181. *Весна Јовановска, адвокат*
Ул. 1 бр. 32,
с. Трубарево
Република Македонија
Моб. 389 078 219 176
е-mail: vesna_982@yahoo.com

182. *Дарко Јанкуловски*, адвокат
бул. Крсте Мисирков бр. 13/2
1000 Скопје
Тел./ факс 389 02 3135 043
моб. 389 70 335 774
е-маил: nikodije@hotmail.com

183. *Адвокатско друштво БОНА ФИДЕ*
Ул. Јордан Константинов-Џинот 3
1000 Скопје
Република Македонија
Тел/факс. 389 02 3232065
е-mail: contact@bonafide.mk

184. *Марин, ГАВРИЛОВСКИ*, адвокат
бул. “Партизански одреди” бр.103/26
1000 Скопје
Република Македонија
Тел. 075 471 559
факс: . 02 3116 238
E-mail: office@industrialproperty.com

185. *Петро Јанура*, адвокат
ул. Орце Николов 94,
1000 Скопје
Република Македонија
моб 389 70 228 619
е-маил: januralawoffice@gmail.com

БРИШЕЊЕ

139. *КПМГ ДООЕЛ Скопје*
Соравиа Центар Скопје, 7ми кат
ул. Војвода Васил Ациларски бб,
1000 Скопје
Република Македонија
Тел. 389 02 3135 220
Факс 389 02 3111 811
е-маил: ishujica@kpmg.com

140. *Снежана Цабевска*, адвокат
ул. Даме Груев 7/8
1000 Скопје
моб. 070/ 990-788
е- маил: cabevska@gmail.com

141. *Дарко Јанкуловски*, адвокат
бул. Крсте Мисирков бр. 13/2
1000 Скопје
Тел./ факс 389 02 3135 043
моб. 389 70 335 774
е-маил: darko_jankulovski@yahoo.com

142. *Адвокатско друштво Велјаноски*,
Т.Ц. Беверли Хилс лок.11
1000 Скопје
Република Македонија
Тел. Факс/ 389 02 3127 157
е-маил: veljanoski@hotmail.com

164. *Петро Јанура*, адвокат
ул. Орце Николов 94,
1000 Скопје
Република Македонија
Тел. 389 2 223 214
моб 389 70 228 619
е-маил: janura@gmail.com

162. *Стево Наумов*, адвокат
бул. “Партизански одреди” бр. 21/3-1
1000 Скопје
Република Македонија
Тел/факс. 389 02 2700-7111
моб. 389 070 206-295
е-mail. stefan@samarina.com.mk

171. *Игор Александровски*, адвокат
ул. Коста Веселинов бр. 5/1-2
1000 Скопје
Тел./ факс 389 02 2466 001
е-маил: aleksandrovski@businesslav.com.mk

115. *Александра, ГАВРИЛОВСКА*, адвокат
бул. “Партизански одреди” бр.103/26
1000 Скопје
Република Македонија
Тел/факс: . 389 02 30 60 690

ПРОМЕНИ

118. *Валентина, ЈОВАНОВСКА ВАСИЛЕВА*, адвокат
ул. “Пролет” бр. 10А 2/13

1000 Скопје
Република Македонија
тел. 389 02 3298-280
факс. 389 02 3225-089

163. Зоран Стојановски, адвокат
ул. Борис Кидрич бр. 72
Тетово
Република Македонија
Тел/факс. 389 044 336-714
моб. 389 071 240-989
е-mail: zsfeniks@gmail.com

170. Маја Парговска, адвокат
Ул. Миладин Поповиќ бр. 13, 1000 Скопје
Република Македонија
Тел. / факс 389 2 3256 657
е-mail: advokati@email.com

158. Маја Барик, адвокат
бул. Видое Смилевски Бато 39 локал 6
1000 Скопје
Република Македонија
Тел. 02 6145 002
е-mail: contact@juridica-intellectual.com

124. Македонска Авторска Агенција ДОО
бул. Кочо Рацин 14
1000 Скопје, МК
со впишување на ново лице вработено кај застапникот - Јагода Дуковска